

Nokia 5230 Упатство за корисникот

2.3. Издание

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООДВЕТНОСТ

CE 0434

Со ова, NOKIA CORPORATION изјавува дека овој RM-588 производ е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од Директивата 1999/5/ЕС. Копија од Декларацијата за соодветност може да се најде на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Сите права се задржани.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care и Ovi се трговски марки или регистрирани трговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звучен знак на Nokia Corporation. Останатите имиња на производи и компании спомнати во овој документ може да се трговски марки или трговски имиња на нивните соодветни сопственици.

Забранета е репродукција, пренос, дистрибуција или меморирање на дел или на целата содржина на овој документ во било каква форма без претходна писмена дозвола на Nokia. Nokia води политика на продолжителен развој. Nokia го задржува правото на промени и подобрувања на кој било од производите опишани во овој документ без претходно известување.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Овој производ е лиценциран со MPEG-4 Visual Patent Portfolio Лиценца (i) за лична и некомерцијална употреба што се однесува на информацијата што е кодирана во согласност со MPEG-4 Visual Standard од потрошувач кој се занимава со лична и некомерцијална активност и (ii) за употреба што се однесува на MPEG-4 видео снабдено од лиценциран видео провајдер. Ниедна лиценца не е одобрена или нема да биде навестена за каква било друга употреба. Дополнителни информации, вклучувајќи ги и тие што се поврзани со промотивни, внатрешни, и комерцијални употреби, можат да се добијат од MPEG LA, LLC. Видете на <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛЕН СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, NOKIA ИЛИ БИЛО КОЈ НЕЈЗИН ДАВАТЕЛ НА ЛИЦЕНЦА ВО НИКАКВИ ОКОЛНОСТИ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВА ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ ИЛИ НА ПРИХОД ИЛИ БИЛО КАКВИ ПОСЕБНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЛЕДИЧНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ ШТО НА БИЛО КАКОВ НАЧИН СЕ ПРИЧИНЕТИ.

СОДРЖИНИТЕ НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ СЕ ДАДЕНИ "КАКО ШТО СЕ". ОСВЕН АКО ТОА НЕ ГО БАРА ЗАКОНОТ КОЈ СЕ ПРИМЕНУВА, НЕМА ГАРАНЦИИ ОД БИЛО КАКОВ ВИД, БИЛО ИСТИТЕ ДА СЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ДА СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈКИ СЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ПРИ ПРОДАЖБА И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА, ВО ОДНОС НА ТОЧНОСТА, ДОВЕРЛИВОСТА ИЛИ СОДРЖИНАТА НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ. NOKIA ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ДА ГО ИЗМЕНИ ИЛИ ДА ГО ПОВЛЕЧЕ ОВОЈ ДОКУМЕНТ ВО БИЛО КОЕ ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕТХОДНА НАЈАВА.

Обратното инженерство на софтверот во уредот е забрането до степенот дозволен со применливиот закон. Досега, бидејќи ова упатство за корисникот содржи ограничувања на изјави, гаранции, штети и одговорности на Nokia, таквите ограничувања исто така ќе ги ограничат било каквите изјави, гаранции, штети и одговорности на давачите на лиценци на Nokia.

Достапноста на одредени производи, апликации и услуги за овие производи може да биде различна во зависност од регионот. За повеќе детали и за достапноста на јазичните опции, проверете кај најблискиот дилер на Nokia. Овој уред може да содржи делови, технологија или софтвер кои подлежат на законите и прописите за извоз од САД и од други земји. Пренамената на истите во спротивност со законот е забранета.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД FCC/INDUSTRY CANADA

Вашиот уред може да предизвика ТВ или радио пречки (на пример, кога користите телефон во близина на приемници). FCC или Industry Canada може да побараат од Вас да прекинете со употреба на телефонот доколку таквите пречки не можат да се отстранат. За помош, контактирајте ги Вашите локални сервисери. Овој уред е во согласност со делот 15 од FCC правилата. Работењето на уредот е предмет на следниве два услови: (1) Овој уред не може да предизвика штетни пречки и (2) Овој уред мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи ги пречките што можат да предизвикаат несакано работење. Било какви промени или модификации кои што не се изрично одобрени од Nokia можат да го поништат овластувањето на корисникот за работа со оваа опрема.

Некои операции и карактеристики се зависни од SIM картичката и/или мрежата, зависни од MMS, или зависни од компатибилноста на уредите и поддржаните формати на содржини. Некои услуги се предмет на посебна наплата.

Вашиот уред може да има претходно инсталирани ознаки за страници и линкови до интернет страници на трети лица. Преку Вашиот уред можете исто така да пристапите и до страници на трети лица. Страниците на третите лица не се поврзани со Nokia, и Nokia не гарантира ниту пак презема одговорност за овие страници. Ако одберете да им пристапите на таквите страници, треба да превземете мерки за претпазливост, во однос на заштитата или содржината.

/2.3. Издание МК

Содржина

Безбедност.....8

За Вашиот уред.....9

Мрежни услуги.....10

1. Пронајди помош.....11

Помош во уред.....11

Поддршка.....11

Надградби на софтвер.....12

Надградете софтвер користејќи го

Вашиот компјутер.....13

Прилагодувања.....13

Кодови за пристап.....14

Продолжување на животниот век

на батеријата.....15

Слободна меморија.....16

2. Започни.....17

Вметнете ја SIM картичката.....17

Вметнете ја батеријата.....18

Вметнете ја мемориската

картичка.....19

Наполнете ја батеријата.....20

Копчиња и делови.....22

Вклучете го уредот.....24

Заклучете ги копчињата и екранот

на допир.....24

Почетен екран.....24

Пристапете во менито.....25

Акции на екран на допир.....26

Медиа копче.....28

Променете го тонот на звонење.....28

Nokia поддршка.....28

3. Ваш уред.....29

Поставување на телефон.....29

Префрлување на содржина.....29

Индикатори на екранот.....31

Лента со контакти.....32

Локации на антена.....33

Offline профил.....33

Кратенки.....34

Контрола на јачината на звукот и

звучникот.....35

Прилагодувањата на сензорот и

орентација на екранот.....35

Дачечинско заклучување.....35

Слушалки.....36

Прикачете врвка за околу рака.....37

Отстранете ја SIM картичката.....37

Отстранете ја мемориската

картичка.....38

4. Остварување на повици.....38

Екран на допир за време на

повици.....38

Повици38

За време на некој повик.....39

Гласовно поштенско сандаче40

Одговарање или одбивање на

повик.....40

Остварување на конференциски повик.....	41
Брзо повикување на телефонски број.....	42
Повик на чекање.....	42
Гласовно бирање.....	42
Видео споделување.....	43
Дневник	47

5. Пишување текст.....	49
Виртуелна тастатура.....	49
Ракопис.....	51
Алфанумеричка тастатура.....	52
Прилагодувања за внесување на допир.....	54

6. Контакти.....	55
Зачувување и изменување на имиња и броеви.....	55
Лента со алатки за контакти.....	56
Управување со имиња и броеви.....	56
Стандардни броеви и адреси.....	57
Тоновни на свонење, слики, и текст за повик за контакти.....	57
Копирање контакти.....	58
SIM услуги.....	58

7. Пораки.....	60
Главен приказ на Пораки.....	60
Пишување и испраќање пораки.....	61
Сандаче за пораки.....	62
Прилагодување e-mail.....	63
Nokia Messaging.....	64

Поштенско сандаче	65
Mail for Exchange.....	67
Преглед на пораките на SIM картичката.....	68
Cell broadcast пораки.....	69
Услужни команди.....	69
Прилагодувања за пораки.....	69
Ovi Контакти.....	72

8. Персонализирајте го Вашиот уред.....	81
Сменете го изгледот на Вашиот уред.....	81
Профили.....	82

9. Музичка папка.....	83
Музички плеер.....	83
Ovi музика.....	87
Nokia Podcasting.....	88
Радио.....	90

10. Камера.....	91
Активирајте ја камерата.....	91
Фотографирање.....	91
Снимање на видео.....	97

11. Галерија.....	99
Гледање и организирање датотеки.....	99
Гледање слики и видео клипови.....	99
Организирање слики и видеа.....	100

12. Споделување онлајн.....101

За Споделување онлајн.....	101
Претплаќање на услугите.....	101
Управување со Вашите сметки.....	102
Креирање на објава.....	102
Објавување на датотеки од Галерија	103

13. Nokia Video Centre.....103

Прикажување и даунлоадирање на видео клипови.....	103
Видео канали.....	105
Мои видеа.....	105
Префрлување на видеа од Вашиот компјутер.....	106
Прилагодувања за Видео центар.....	106

14. Web пребарувач107

Пребарување на мрежата.....	108
Лента со алатки на пребарувачот.....	109
Навигирање на страници.....	109
Web доводи и блогови.....	110
Додатоци.....	110
Барање содржини.....	111
Ознаки.....	111
Бришење на кеш меморијата.....	112
Безбедност на конекцијата.....	112

15. Позиционирање (GPS)...113

За GPS.....	113
Assisted GPS (A-GPS).....	114

Држете го правилно Вашиот уред.....	114
Совети за креирање на GPS конекција.....	115
Барања за позиција.....	116
Ознаки за места.....	116
GPS податоци.....	117
Прилагодувања за позиционирање.....	117

16. Мапи.....118

Преглед на мапите.....	118
Приказ на Вашата локација и мапата.....	119
Приказ на мапи.....	120
Промена на изгледот на мапата.....	121
Преземање и ажурирање мапи.....	121
За методите на позиционирање.....	122
Наоѓање локација.....	123
Преглед на детали на локација.....	124
Зачувување места и правци.....	125
Приказ и организирање места или правци.....	126
Испраќање места на пријатели.....	126
Споделување на локација.....	127
Синхронизирање на опцијата Омилени.....	128
Гласовно водење.....	128
Возење до Вашата дестинација.....	129
Навигациски приказ.....	130
Добивање информации за сообраќајот и безбедноста.....	130

Одење пеш до Вашата дестинација.....	131
Планирање правец.....	132

17. Конективност.....133

Дата конекции и пристапни точки.....	133
Мрежни прилагодувања.....	134
Пристапни точки.....	135
Активни дата конекции.....	138
Синхронизација.....	138
Bluetooth конективност.....	139
USB.....	144
PC конекции.....	144
Административни прилагодувања.....	145

18. Барање.....146

За Пребарување.....	146
Започнете пребарување.....	146

19. За Ovi Продавница.....147

20. Други апликации.....147

Часовник	147
Календар.....	149
Управување со датотеки	149
Управување со апликации.....	151
RealPlayer	154
Снимач.....	156
Пишување белешки.....	157
Направете пресметки.....	157
Конвертер.....	157

Речник.....	157
-------------	-----

21. Прилагодувања.....158

Прилагодувања на телефон.....	158
Прилагодувања на повик.....	167

22. Отстранување проблеми.....169

23. "Зелени" совети.....172

Штедење енергија.....	173
Рециклирање.....	173
Штедете хартија.....	173
Научете повеќе.....	173

Информации за производот и безбедноста.....174

Индекс.....184

Безбедност

Прочитајте ги овие едноставни упатства. Непридржувањето кон нив може да биде опасно или незаконски. Прочитајте ги целосно упатствата за корисникот за понатамошни информации.



ВКЛУЧЕТЕ ГО БЕЗБЕДНО

Не вклучувајте го телефонот кога употребата на безжичен телефон е забранета или кога тој може да предизвика пречки или опасност.



БЕЗБЕДНОСТА НА ПАТОТ Е НА ПРВО МЕСТО

Почитувајте ги сите локални закони. Рацете секогаш да Ви бидат слободни за управување со возилото кога возите. Најважната работа додека возите треба да Ви биде безбедноста на патот.



ПРЕЧКИ

Кај сите безжични уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на нивната работа.



ИСКЛУЧЕТЕ ГО ВО ОБЛАСТИ СО ОГРАНИЧУВАЊА

Почитувајте ги ограничувањата. Исклучете го уредот во авион, во близина на медицинска опрема, гориво, хемикалии, или во области каде се вршат експлозии.



КВАЛИФИКУВАН СЕРВИС

Само квалификувани лица може да го инсталираат или поправаат овој производ.



ДОДАТОЦИ И БАТЕРИИ

Користете само одобрени додатоци и батерии. Не поврзувајте некомпатибилни производи.



ВОДООТПОРНОСТ

Вашиот уред не е водоотпорен. Чувајте го сув.

За Вашиот уред

Безжичниот уред опишан во ова упатство е одобрен за употреба на WCDMA 900/2100 и GSM/EDGE 850/900/1800/1900 . Контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги за повеќе информации околу мрежите.

Вашиот уред поддржува неколку методи на поврзување и како компјутерите може да биде изложен на вируси и други штетни содржини. Бидете претпазливи со пораки, барања за поврзување, пребарувања, и даунлоади. Инсталирајте и користете услуги и софтвер само од доверливи извори кои што нудат адекватна безбедност и заштита, како што се апликациите кои што се Потпишани од Symbian или го поминале Java Verified™ тестирањето. Земете во предвид инсталирање на антивирусен и друг безбедносен софтвер на Вашиот уред и било кој поврзан компјутер.

Вашиот уред може да има претходно инсталирани зачувани линкови и линкови до интернет страници на трети страни и може да Ви дозволи да пристапувате на страниците на третите страни. Овие не се поврзани со Nokia, и Nokia не гарантира ниту пак ги одобрува овие страници. Ако пристапите кон таквите страници, превземете мерки или содржини за безбедност.



Предупредување: За да користите било која од функциите на овој уред, освен будилникот, уредот мора да е вклучен. Не вклучувајте го уредот кога употребата на безжичен уред може да предизвика пречки или опасност.

Кога го користите овој уред, почитувајте ги сите закони и почитувајте ги локалните обичаи, приватноста и легитимните права на другите, вклучувајќи ги и авторските права. Заштитата на авторските права може да спречи некои слики, музика, и други содржини да бидат копирани, модифицирани, или пренесени.

Направете резервни копии или чувајте пишани записи на сите важни информации што се зачувани во Вашиот уред.

При поврзување со било кој друг уред, прочитајте ги неговите упатства за корисникот за детални безбедносни инструкции. Не поврзувајте некомпатибилни производи.

Безбедност

Сликите во ова упатство може да се разликуваат од тие на екранот на Вашиот уред.

Други важни информации во врска со Вашиот уред побарајте во упатството за корисникот.

Мрежни услуги

За да го користите уредот мора да Ви биде овозможена услуга од безжичен оператор. Некои карактеристики не се достапни на сите мрежи; други карактеристики може да бараат да направите некои специфични договори со Вашиот обезбедувач на услуги за да ги користите. Мрежните услуги вклучуваат пренос на податоци. Проверете кај Вашиот обезбедувач на услуги за детали за тарифите во Вашата домашна мрежа и кога сте во роаминг во други мрежи. Вашиот обезбедувач на услуги може да ви објасни кои тарифи ќе се применат. Некои мрежи може да имаат ограничувања кои што влијаат на тоа како можете да користите некои карактеристики на овој уред кои што бараат мрежна поддршка како што е поддршка за специфични технологии како WAP 2.0 протоколи (HTTP и SSL) кои што работат на TCP/IP протоколи и знаци кои зависат од јазикот.

Вашиот оператор може да има побарано некои својства да не Ви се на располагање или да не се активирани во Вашиот уред. Доколку е така, тие нема да се појавуваат на мениот на Вашиот уред. Вашиот уред може исто така да има прилагодени објекти како што се имиња на менија, редослед на менија, и икони.

1. Пронајди помош

Помош во уред

Вашиот уред содржи инструкции за помош за користење на апликациите во Вашиот уред.

За да ги отворите помошните апликации од главното мени, одберете **Menu > Help** и апликацијата за која сакате да ги прочитате инструкциите.

Кога некоја апликација е отворена, за да пристапите до текстот за помош од моменталниот приказ, одберете **Options > Help**.

Кога ги читате инструкциите, за да ја промените големината на помошниот текст, одберете **Options > Decrease font size** или **Increase font size**.

Можете да најдете линкови до поврзани теми на крајот од текстот за помош. Ако одберете некој подвлечен збор, се покажува кратко објаснување.

Помошните текстови ги користат следниве индикатори:  Линк до поврзана содржина за помош.  Линк до апликацијата за која се дискутира.

Кога ги читате инструкциите, за да се префрлите од текстот за помош на апликацијата што е отворена во позадина, одберете **Options > Show open apps**. и саканата апликација.

Поддршка

Кога сакате да дознаете повеќе за тоа како да го користите Вашиот поривод или сте несигурни како тој треба да функционира, видете ги страните за поддршка на www.nokia.com/support или Вашата локална Nokia web страна, www.nokia.mobi/support (со мобилен уред), апликацијата за помош во уредот, или упатството за корисникот.

Ако ова не ги разреши Вашите дилеми, направете едно од следново:

- Рестартирајте го уредот: исклучете го уредот, и отстранете ја батеријата. По околу минута, вратете ја батеријата на своето место и вклучете го уредот.

Пронајди помош

- Вратете ги оригиналните фабрички прилагодувања како што е објаснето во упатството за корисник. Вашите документи и датотеки ќе бидат избришани во ресетирање, затоа првин направете резервни копии на податоците.
- Надградувајте го редовно софтверот на Вашиот уред за оптимални перформанси и можни нови услуги, како што е објаснето во прирачникот.

Доколку Вашите дилеми останат нерешени, контактирајте со Nokia за опции за поправање. Погледнете www.nokia.com/repair. Пред да го испратите Вашиот уред на поправка, секогаш направете резервни копии на податоците во Вашиот уред.

Надградби на софтвер

Одберете **Menu > Applications > SW update**.

Со надградба на софтвер (мрежна услуга), можете да проверите дали има достапни надградби за софтверот на уредот или апликациите и да ги даунлоадирате на Вашиот уред.

Даунлоадирањето на надградби на софтвер може да вклучи пренос на големи количини на податоци (мрежна услуга).

Осигурајте се дека батеријата на уредот има доволно меморија, или поврзете го полначот пред да ја стартувате надградбата.



Предупредување: Ако инсталирате надградба на софтвер, не можете да го користите уредот, дури ни за остварување на итни повици, се додека инсталацијата не е завршена и уредот е рестартиран. Осигурајте се дека сте направиле резервни копии на податоците пред да ја прифатите инсталацијата на надградбата.

По надградување на софтверот на Вашиот уред или апликации преку надградба на софтвер, инструкциите поврзани со надградените апликации во упатството за корисникот или во помош можеби нема да бидат повеќе современи.

За да ги даунлоадирате достапните надградби, одберете . За да тргнете ознака од определени надградби што не сакате да ги даунлоадирате, одберете ги надградбите од листата.

За да видите информации на надградба, одберете ја надградбата и .

За да ја видите состојбата на претходната надградба, одберете .

Одберете **Options** и од следниве опции:

- **Update via PC** — Надградете го Вашиот уред користејќи компјутер. Оваа опција ја заменува Start update опцијата кога надградбите се достапни само при употреба на апликацијата Nokia Software Updater PC.
- **View update history** — Видете ја состојбата на претходната надградба.
- **Settings** — Изменете ги прилагодувањата така што стандардната пристапна точка е користена за даунлоадирање на надградби.
- **Disclaimer** — Видете го договорот за лиценца на Nokia.

Надградете софтвер користејќи го Вашиот компјутер

Nokia Software Updater е апликација за компјутер која што Ви овозможува да го надградите софтверот на Вашиот уред. За да го надградите софтверот на Вашиот уред, потребен ви е некој компатибилен компјутер, широкопојасен интернет пристап и некој компатибилен USB кабел за податоци за да го поврзете Вашиот уред со компјутерот.

За да добиете повеќе информации и да ја даунлоадирате апликацијата Nokia Software Updater, одете на www.nokia.com/softwareupdate.

Прилагодувања

Вашиот уред нормално ги има прилагодувањата за MMS, GPRS, стриминг, и мобилен интернет автоматски конфигурирани во уредот, базирани врз информацијата за мрежата на обезбедувачот на услуги. Може да ги имате прилагодувањата од Вашиот обезбедувач на услуги веќе инсталирани во

Вашиот уред, или можете да ги примите или да ги побарате прилагодувањата од мрежните обезбедувачи на услуги како некоја специјална порака.

Кодови за пристап

Ако заборавите некој од кодовите за пристап, контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги.

- **Личен број за идентификација (Personal identification number) - PIN код** — Овој код ја штити Вашата SIM картичка од неовластен аупотреба. PIN кодот (4 - 8 цифри) обично го добивате со SIM картичката. Ако трипати по ред се внесе погрешен PIN код, кодот се блокира, и потребен е PUK кодот за негово деблокирање.
- **UPIN код** — Овој код може да го добиете со USIM картичката. USIM картичката е надградена верзија на SIM картичката и е поддржана кај 3G мобилни телефони.
- **PIN2 код** — Овој код (4 - 8 цифри) се добива со некои SIM картички и е потребен за пристап до некои функции од Вашиот уред.
- **Код за заклучување (исто така познат како безбедносен код)** — Кодот за заклучување Ви помага да го заштитите уредот од неовластено користење. Претходно наместениот код е 12345. Можете да креирате или промените кодот и прилагодете го уредот да го бара кодот, Новиот код чувајте го во тајност и на безбедно место подалеку од Вашиот уред. Ако го заборавите кодот и Вашиот уред е заклучен, уредот ќе побара услуга. Можно е да се применат дополнителни наплаќања, и сите лични податоци во Вашиот уред можат да бидат избришани. За повеќе информации, контактирајте со некој Nokia Care центар или со дилерот на Вашиот уред.
- **Личен код за одблокирање (Personal unblocking key - PUK) код и PUK2 код** — Овие кодови (8 цифри) се бараат за да се промени блокиран PIN код или PIN2 код, соодветно. Ако кодовите не ги добиете со SIM картичката, контактирајте го операторот чија SIM картичка е во Вашиот уред.
- **UPUK код** — Овој код (8 цифри) е потребен за менување на блокиран UPIN код. Ако кодот не го добиете со USIM картичката, контактирајте го операторот чија USIM картичка е во Вашиот уред.

- Интернационален мобилен број за идентитет на опрема (IMEI) — Овој број (15 или 17 цифри) се користи за да се идентификуваат валидни уреди на GSM мрежата. Уреди што се, на пример, украдени може да бидат блокирани од пристапување на мрежата. IMEI бројот за Вашиот уред се наоѓа под батеријата.

Продолжување на животниот век на батеријата

Многу функции во Вашиот уред ја зголемуваат побарувачката на енергија од батеријата и го намалуваат животниот век на батеријата. За да ја зачувате енергијата од батеријата, имајте го на ум следново:

- Услугите кои користат Bluetooth конективност, или дозволуваат вакви услуги да бидат активни во позадина додека користите други услуги, ја зголемуваат побарувачката на енергија од батеријата. Деактивирајте ја Bluetooth конективноста кога не Ви е потребна.
- Ако имате одбрано **Packet data connection > When available** во прилагодувањата за конекција, и нема покриеност за пакет дата (GPRS), уредот ќе се обидува периодично да воспостави пакет дата врска. За да го продолжите времето на работа на Вашиот уред, одберете **Packet data connection > When needed**.
- Апликацијата Мапи презема нова информација за мапа кога ќе се поместите до нови области на мапата, при што се зголемува побарувачката на енергија од батеријата. Можете да го спречите автоматското преземање на нови мапи.
- Ако јачината на сигналот на антената на мобилната мрежа многу варира во Вашата област, Вашиот уред мора постојано да скенира за достапните мрежи. Ова ја зголемува побарувачката на енергија од батеријата.

Ако мрежниот режим е наместен на двоен режим во прилагодувањата на мрежата, уредот пребарува за 3G мрежата. За да наместите уредот да ја користи само GSM мрежата, одберете **Menu > Settings и Connectivity > Network > Network mode > GSM**.

Пронајди помош

- Осветлувањето на екранот ја зголемува побарувачката на енергија од батеријата. Во прилагодувањата на екранот, можете да ја прилагодите осветленоста на екранот и да го промените времето по кое светлото ќе се исклучи. Одберете **Menu > Settings и Phone > Display > Brightness или Light time-out**.
- Оставање на апликациите да работат во позадина ја зголемува побарувачката на енергија од батеријата. За да пристапите до апликациите што не ги користите, притиснете и задржете го мени копчето и одберете ја апликацијата.

Слободна меморија

За да видите колу простор е потребен за различни типови на податоци, одберете **Menu > Applications > Office > File mgr..**

Многу услуги од уредот користат меморија за зачувување на податоци. Уредот Ве известува ако меморијата во различните мемориски локации е мала.

За да ослободите меморија, префрлајте податоци на компатибилна мемориска картичка (ако е достапна) или на компатибилен компјутер.

За да отстраните податоци кои повеќе не Ви требаат, користете го Управување со датотеки или отворете ја соодветната апликација. Можете да го отстраните следново:

- Пораките во папките во Пораки и превземените email пораки во поштенското сандаче
- Зачувани web страници
- Информација за контакт
- Белешки во календарот
- Апликациите прикажани во Управување со апликации кои не Ви требаат
- Инсталациони датотеки (.sis или .sisx) на апликации кои што сте ги инсталирале. Префрлете ги инсталационите датотеки на компатибилен компјутер.

- Слика и видео клипови во Галерија. Направете резервна копија (back up) на инсталационите датотеки на компатибилен компјутер.

2. Започни

Вметнете ја SIM картичката



Важно: За да спречите оштетување на SIM картичката, секогаш отстранете ја батеријата пред да ја вметнете или отстраните картичката.



Важно: Не користете мини-UICC SIM картичка, исто така позната како микро-SIM картичка, микро-SIM картичка со полнач или SIM картичка што има мини-UICC исечок (види слика) во овој уред. Микро SIM картичката е помала од стандардната SIM картичка. Овој уред не ја поддржува употребата на микро-SIM картички и употребата на некомпатибилни SIM картички може да ја оштети картичката или уредот и може да ги оштети податоците што се зачувани на картичката.



SIM картичката може веќе да е вметната во уредот. Доколку не е, сторете го следново:


1. Отворете го поклопецот на слотот за SIM картичката.



Започни

2. Вметнете SIM картичка во слотот за SIM картичка.
Бидете сигурни дека контактните области на картичката се свртени нагоре и засечениот агол е свртен кон уредот. Притиснете ја картичката навнатре.
3. Затворете го поклопецот на слотот за SIM картичката.
Бидете сигурни дека поклопецот е правилно затворен.

Доколку SIM картичката не е соодветно поставена, уредот може да се користи само во offline профил.




Вметнете ја батеријата

Секогаш исклучете го уредот и отстранете го полначот пред да ја отстраните батеријата.

1. Отстранете го задниот поклопец.



2. Вметнете ја батеријата.
3. За да го замените поклопецот, насочете го врвот за заклучување кон неговите слотови, и притискајте надолу се додека поклопецот не се заклучи на место.



Вметнете ја мемориската картичка

Користете само компатибилни microSD и microSDHC картички одобрени од Nokia за користење со овој уред. Nokia користи одобрени индустриски стандарди за мемориски картички, но некои видови може да не се целосно компатибилни со овој уред. Некомпатибилните картички може да ја оштетат картичката и уредот или податоците зачувани на картичката.

Започни



1. Отворете го поклопецот од слотот за мемориска картичка.
2. Вметнете компатибилна мемориска картичка во слотот за мемориска картичка. Бидете сигурни дека областите за контакт на картичката се свртени нагоре. Притиснете ја картичката навнатре. Можете да слушнете клик кога картичката ќе се постави на место.
3. Затворете го поклопецот на слотот за мемориска картичка. Бидете сигурни дека поклопецот е правилно затворен.



Наполнете ја батеријата

Вашата батерија е делумно наполнета во фабриката. Ако уредот покажува дека е слабо наполнет, сторете го следново:

1. Поврзете го полначот со сидниот штекер.

2. Поврзете го полначот со уредот.




3. Кога уредот покажува дека е целосно наполнет, откачете го полначот од уредот, а потоа од сидниот штекер.

Не треба да ја полните батеријата за некое одредено време и можете да го користите уредот додека се полни. Ако батеријата е целосно испразнета, може да потрае неколку минути пред индикаторот за полнење да се појави на екранот или пред да можат да се направат било какви повици.



Совет: Откачете го полначот од сидниот штекер кога не полначот не е во употреба. Полначот кој е поврзан со штекерот троши енергија дури и кога не е поврзан со уредот.

Копчиња и делови



- 1 — Micro USB конектор
- 2 — Nokia AV конектор (3,5мм)
- 3 — Приклучок за полнач
- 4 — Копче за вклучување/исклучување
- 5 — Слушалка
- 6 — Екран на допир
- 7 — Детектор за близина
- 8 — Копче за Јачина на звук/Зум
- 9 — Медиа копче
- 10 — Прекинувач за заклучување
- 11 — Копче за фотографирање

12 — Копче за завршување

13 — Мени копче

14 — Копче за повикување



15 — Леќи на камера

16 — Звучник

17 — Слот за SIM картичка

18 — Слот за мемориска картичка

19 — Дупка за врвка за околу рака

20 — Микрофон

Вашиот уред доаѓа со перо што може да биде прикачено на уредот со врвка за околу рака.

Не ја покривајте областа над екранот на допир, на пример, со заштититен филм или лента.



Вклучете го уредот

1. Притиснете и задржете го копчето за вклучување.
2. Доколку уредот побара PIN код или код за заклучување, и одберете **OK**. За да избрипете број, одберете **←**. Фабричкото прилагодување за кодот за заклучување е **12345**.
3. Одберете ја Вашата локација. Ако случајно одберете погрешна локација, одберете **Back**.
4. Внесете го датумот и времето. Кога го користите 12- часовниот формат на време, за да се префрлите помеѓу a.m. и p.m., одберете било кој број.



Заклучете ги копчињата и екранот на допир

За да го заклучите или отклучите екранот на допир и копчињата, излизгајте го прекинувачот за заклучување на страната на уредот.

Кога екранот на допир и копчињата се заклучени, екранот на допир е исклучен и копчињата се неактивни.

Екранот и копчињата може да се заклучуваат автоматски по определен период на неактивност. За да ги промените прилагодувањата за автоматско заклучување на екранот и копчињата, одберете **Menu > Settings и Phone > Phone mgmt. > Auto. keyguard > Keypad autolock period**.

Почетен екран

Домашниот екран е Вашата стандардна точка каде можете да ги собирате Вашите Важни контакти или кратенки за апликации.

Интерактивни елементи на екранот

За да ја отворите апликацијата на часовникот, одберете го часовникот (1).

За да го отворите календарот, или за да го промените профилот, одберете го датумот или името на профилот (2).

За да ги прикажите или промените прилагодувањата за конективност (⇌), или за да ги прикажете пропуштените настани, одберете го горниот десен агол (3).

За да остварите телефонски повик, одберете **Telephone** или  (4).

За да ја отворите листата на контакти, одберете **Contacts** или  (5).

За да го отворите главното мени, притиснете го мени копчето (6).

Започнете со користење на лентата за контакти —


За да започнете со користење на лентата со контакти, и да ги додадете Вашите контакти на Вашиот домашен екран, одберете  > **Options** > **New contact**, и следниве инструкции.

Промена на темата на почетниот екран и кратенките — Одберете **Menu** > **Settings** и **Personal** > **Home screen**.

Музички копчиња — Кога музиката или радиото е пуштено во позадина, музичките копчиња (плеј/пауза, прескок назад или напред) се прикажамо во домашниот екран.

Пристапете во менито

За да пристапите во менито, притиснете го мени копчето.



За да отворите апликација или папка во менито, одберете го објектот.

Акции на екран на допир

Допри и допри двапати

За да отворите апликација или друг елемент на екранот со допир, нормално допрете со Вашиот прст или перо. Како и да е, за да ги отворите следниве објекти, мора да ги допрете двапати.



Важно: Користете само пенкало одобрено од Nokia за користење со овој уред. Користењето на други пенкала може да ја направи неважечка гаранцијата што се однесува на овој уред и може да го оштети екранот на допир. Избегнувајте гребење на екранот на допир. Никога не користете вистинско пенкало или други остри објекти за да пишувате на екранот на допир.

- Листајте ги објектите во апликација, како што е папката Скици во листата на папки во Пораки



Совет: Кога отворите некој приказ на листа, првиот објект е веќе обележан. За да го отворите обележаниот објект, допрете го еднаш.

- Апликации и папки во менито кога користите листа како тип на приказ
- Датотеки во листа на датотеки, на пример, слика во приказите за слики и видеа во Галерија.

Ако допрете датотека или сличен објект еднаш, не е отворен, всушност се обележува. За да ги видите опциите достапни за објектот, одберете **Options** или, ако е достапно, одберете икона од лентата со алатки.

Одберете

Во оваа документација за корисникот, отворање на апликации или објекти со нивно допирање еднаш или двапати се нарекува "одбирање". Ако треба да одберете неколку објекти во секвенца, објектите во менито за одбирање се

одделени со стрелка. За да одберете **Options** > **Help**, допрете **Options**, и потоа допрете **Help**.

Влечи

За да влечете, поставете го Вашиот прст или перо на екранот и лизгајте низ екранот. За да лизгате горе или долу на web страна, повлечете ја страната со Вашиот прст или перо.

Повлечи

За да повлечете, брзо лево или десно лизгајте го Вашиот прст или перо на екранот. Кога гледате слика, за да ја видите следната или претходната слика, повлечете ја сликата лево или десно, соодветно.

Повлекување на екранот за одговор на повик — За да одговорите на дојдовен повик, повлечете го екранот одлево надесно.

Повлекување екран за запирање на аларм — За да запрете звучен аларм, повлечете го екранот одлево надесно. За да го ставите алармот во мирување, повлечете го екранот оддесно налево.



Лизгање

За да лизгате горе или долу на листи кои имаат лента за лизгање, повлечете го лизгачот на лентата за лизгање.

Не некои прикази на лист, можете да лизгате со поставување на прстот или перото на листата на објекти и со влечење горе или долу. За да лизгате низ контактите, поставете го прстот или перото на некој контакт, и влечете горе или долу.



Совет: За да видите краток опис на икона, поставете го прстот или перото на иконата. Не се достапни описи за сите икони.

Светло на екранот на допир

Светлото на екранот на допир е исклучено по определен период на неактивност. За да го вклучите светлото на екранот, допрете го екранот.

Започни

Ако екранот на допир и копчињата се заклучени, допирање на екранот нема да го вклучи светлото. За да ги отклучите екранот и копчињата, лизнете го заклучувачот.

Медиа копче

За да ги отворите апликациите како што се музичкиот плеер или пребарувачот, одберете го медиа копчето (🎵) за да ја отворите медиа лентата, и одберете ја апликацијата.



Променете го тонот на свонење

Одберете **Menu > Settings и Personal > Profiles.**

Можете да користите профили за да поставувате тонови и да ги персонализираате тоновите на свонење, тоновите за предупредување за порака, и други тонови за разни настани, околина, или групи на повикувачи. За да пресонализираате некој профил, одете до профилот и одберете **Options > Personalise.**

Nokia поддршка

За да ја пронајдете најновата верзија на ова упатство, дополнителни информации, даунлоади, и услуги поврзани со Вашето Nokia производ, видете www.nokia.com/support или Вашата локална Nokia web страна.

Услуга за конфигурација на прилагодувања

За да даунлоадирате прилагодувања за конфигурирање како што се MMS, GPRS, e-mail, и други услуги за Вашиот модел на телефон, видете на www.nokia.com/support.

Nokia Care услуги

Ако имате потреба да контактирате со Nokia Care услуги, проверете ја листата на локални Nokia Care контакт центри на www.nokia.com/customerservice.



Одржување

За услуги за одржување, пронајдете го најблискиот Nokia Care центар на www.nokia.com/repair.

3. Ваш уред

Поставување на телефон

Кога ќе го вклучите Вашиот уред за првпат, се прикажува апликација Поставување на телефонот.

За подоцна да пристапите до апликацијата Поставување на телефонот, одберете **Menu > Applications > Phone setup**.

За да ги поставите конекциите на уредот, одберете **Sett. wizard**.

За да префрлате податоци на Вашиот уред од некој компатибилен Nokia уред, одберете **Switch**.

Достапните опции може да варираат.

Префрлување на содржина

Можете да ја користите апликацијата Префрлување за да копирате содржини како што се телефонски броеви, адреси, календарски објекти, и слики од Вашиот претходен Nokia уред на Вашиот уред.

Ваш уред

Типот на содржина која може да биде префрлена зависи од моделот на уредот од кој сакате да ја префрлите содржината. Ако уредот поддржува синхронизација, можете исто така да синхронизирате податоци помеѓу уредите. Вашиот уред Ве известува доколку другите уреди не се компатибилни.

Ако другиот уред не може да биде вклучен без SIM картичка, можете да вметнете SIM картичка во него. Кога Вашиот уред се вклучи без SIM картичка, автоматски се активира Офлајн профилот и префрлувањето може да се изврши.

Префрлување на содржина за прв пат.

1. За да вчитате податоци од друг уред за прв пат, на Вашиот уред одберете **Menu > Applications > Switch**.
2. Одберете го типот на конекција што сакате да го користите за префрлување на податоците. И обата уреда мора да го поддржуваат типот на поврзување кој ќе го одберете.
3. Ако одберете Bluetooth конективност како тип на конекција, поврзете ги двата уреди. За Вашиот уред да започне да бара уреди со Bluetooth конективност, одберете **Continue**. Одберете го уредот од кој сакате да ја префрлите содржината. Ќе бидете прашани да внесете код на Вашиот уред. Внесете код (1-16 цифри), и одберете **OK**. Внесете го истиот код и во другиот уред, и одберете **OK**. Уредите се сега спарени.

Некои поранешни Nokia уреди може да ја немаат апликацијата Префрлување. Во овој случај, апликацијата Префрлување се испраќа до другиот уред во вид на порака. За да се инсталира апликацијата Префрлување на другиот уред, отворете ја пораката, а потоа следете ги упатствата на екранот.

4. На Вашиот уред, одберете ја содржината што сакате да ја префрлите од другиот уред.

Кога префрлувањето ќе започне, можете да го откажете и да го продолжите подоцна.

Содржината се префрлува од меморијата на другиот уред во соодветна локација во Вашиот Уред. Времето на префрлување зависи од количеството на податоци кое треба да се префрли.

Индикатори на екранот

 Уредот се користи во GSM мрежа (мрежна услуга).

3G Уредот се користи во UMTS мрежа (мрежна услуга).

 Имате една или повеќе непрочитани пораки во папката Дојдовни пораки во Пораки.

 @ Имате добиено нов e-mail во далечинското поштенско сандаче.

 Имате пораки кои чекаат да бидат испратени во папката Појдовни пораки.

 Имате пропуштени повици.

 Типот на звонење е наместен на Нечујно, и тонот за предупредување за пораки и тонот за предупредување за e-mail се исклучени.

 Активен е временски определен профил.

 Екранот на допир и копчињата се заклучени.

 Будилникот е активен.

2 Втората телефонска линија е во употреба (мрежна услуга).

 Сите повици кон уредот се пренасочени кон друг број (мрежна услуга). Ако имате две телефонски линии, некој број ја покажува активната линија.

 Компатибилни слушалки се поврзани со уредот.

 Компатибилен текст телефон е поврзан со уредот.

 GPRS пакет дата конекција е активна (мрежна услуга).  покажува дека конекцијата е на чекање и  дека конекцијата е достапна.

 Пакет дата врска е активна во дел на мрежата која поддржува EGPRS (мрежна услуга).  покажува дека конекцијата е на чекање и  дека

Ваш уред

конекцијата е достапна. Иконата покажува дека EGPRS е достапна во мрежата, но Вашиот уред моментално непотребно користи некоја EGPRS конекција за да префрла податоци.

 UMTS пакет дата конекција е активна (мрежна услуга).  покажува дека конекцијата е на чекање и  дека конекцијата е достапна.

 Големо-брзински даунлинк пакет за пристап (High-speed downlink packet access - HSDPA) е поддржан и е активен (мрежна услуга).  покажува дека конекцијата е на чекање и  дека конекцијата е достапна.

 Вклучена е Bluetooth конективност.

 Се емитуваат податоци со помош на Bluetooth конективност. Кога индикаторот трепка, Вашиот уред се обидува да се поврзе со друг уред.

 Активна е USB конекција.

 Синхронизацијата е во тек.

Лента со контакти

За да додадете контакт до домашниот екран, во домашниот екран одберете  > **Options** > **New contact**, и следете ги инструкциите.

За да комуницирате со контакт, одберете го контактот и од следново:  Повикајте го контактот.  Испратете порака до контактот.  Изменете ги деталите на контактот.  Освежете ги web доводите на контактот.

За да видите изминати настани на комуникација со некој контакт, одберете го контактот. За да ги видите деталите на настанот на комуникација, одберете го настанот.

За да го затворите приказот, одберете .

Локации на антена

Вашиот уред може да има внатрешни и надворешни антени. Одбегнувајте непотребно допирање на областа на антената додека антената емитува или прима. Контактот со антените влијае на квалитетот на комуникацијата и може да предизвика повисоко ниво на енергија за време на работата и може да го намали животниот век на батеријата.



Offline профил

Offline профилот Ви овозможува да го користите уредот без да се поврзете на безжична мобилна мрежа. Кога offline профилот е активен, можете да го користите Вашиот уред без SIM картичка.

Активирајте го offline профилот — Кратко притиснете го копчето за вклучување и одберете **Offline**.

Кога ќе го активирате offline профилот, конекцијата со мобилната мрежа е исклучена. Сите радио фреквентни сигнали до и од уредот со мобилната мрежа се оневозможени. Ако се обидете да пратите пораки користејќи мобилна мрежа, тие ќе одат во папката за Испратени пораки и ќе бидат пратени подоцна.



Важно: Во Офлајн профилот не можете да остварувате или примате какви било повици, или да користите други карактеристики за кои е потребно мобилно мрежно покривање. Сеуште се можни повици кон официјалниот итен број програмиран во Вашиот уред. За да остварувате повици, првин ќе морате да ја активирате функцијата на телефонот со промена на профилот. Ако уредот е заклучен, внесете го кодот за заклучување.

Кратенки

За да се префрлите помеѓу отворените апликации, притиснете и задржете го мени копчето. Оставањето апликациите да работат во позадина ја зголемува потребата за енергија од батеријата и го намалува животниот век на батеријата.

За да започнете web конекција (мрежна услуга), во избирачот, допрете и задржете **0**.

За да пристапите во апликациите достапни во медиа лентата, како што е музичкиот плеер и web пребарувач, во било кој приказ, притиснете го медиа копчето.

За да го промените offline профилот, притиснете го копчето за вклучување и одберете друг профил.

За да се јавите на Вашето говорно сандаче (мрежна услуга), во избирачот, допрете и задржете **1**.

За да отворите некоја листа на последните бирани броеви, во домашиот екран, притиснете го копчето за повикување.

За да користите гласовно команди, во домашиот екран, притиснете и задржете го копчето за повикување.

Контрола на јачината на звукот и звучникот

За да го прилагодите нивото на јачината на звукот кога имате некој активен повик или слушате некој звучен клип, користете го копчето за јачина на звукот.

Вградениот звучник Ви овозможува да зборувате и да слушате од кратко растојание без да мора да го држите уредот на Вашето уво.

За да го користите звучникот во тек на повик, одберете **Activate loudsp..**

За да го исклучите звучникот, одберете **Activate handset.**



Прилагодувањата на сензорот и ориентација на екранот

Кога ќе ги активирате сензорите во Вашиот уред, можете да контролирате определени функции со вртење на уредот.

Одберете **Menu > Settings и Phone > Sensor settings.**

Одберете од следново:

- **Sensors** — Активирајте ги сензорите.
- **Turning control** — Одберете **Silencing calls** и **Snoozing alarms** за да го исклучите звукот на повиците и да ги повторите алармите со свртување на телефонот така што екранот на телефонот е свртен надолу. Одберете **Auto-rotate display** за да ја свртите содржината на екранот автоматски кога ќе го свртите уредот на неговата лева страна или назад во вериткална позиција. Некои апликации и услуги може да не поддржуваат ротирање на содржината на екранот.

Дачечинско заклучување

За да спречите неовластено користење на Вашиот уред, можете да го заклучите Вашиот уред и мемориската картичка далечински користејќи текстуална порака. Мора да го дефинирате текстот на пораката, и да го заклучите Вашиот

Ваш уред

уред, испратете ја пораката на Вашиот уред. За да се отклучи Вашиот уред, потребен Ви е кодот за заклучување.

За да го вклучите далечинското заклучување и да ја дефинирате содржината на текстуалната порака која ќе се користи, одберете **Menu > Settings > Phone > Phone mgmt. > Security > Phone and SIM card > Remote phone locking > Enabled**. Допрете го полето за внесување на текст за да ја внесете содржината на пораката (5 до 20 знаци), одберете , и потврдете ја пораката. Внесете го кодот за заклучување.

Слушалки

Можете да поврзете компатибилни слушалки за телефон или обични слушалки на Вашиот уред. Можеби ќе треба да одберете режим на кабел.



Предупредување: Кога ја користите слушалката, може да биде нарушена Вашата способност за слушање на надворешни звуци. Не ја користете слушалката каде што може да ја загрози Вашата безбедност.

Не поврзувајте производи кои што произведуваат повратен сигнал бидејќи тоа може да го оштети уредот. Не поврзувајте било каков извор на волтажа во Nokia AV Connector.

Кога поврзувате било каков надворешен уред или било каква слушалка, различна од оние кои што се одобрени од Nokia за користење со овој уред, во Nokia AV Connector, обрнете посебно внимание на нивото на јачината на звук.



Прикачете врвка за околу рака



Совет: Прикачете го перото за уредот како врвка за на рака.



Отстранете ја SIM картичката

1. Отстранете го задниот поклопец со подигање од горниот крај на уредот.
2. Отстранете ја батеријата.
3. Отворете го поклопецот на слотот за SIM картичката. Поставете го врвот на перото во отворот под батеријата и притиснете ја SIM картичката странично за да ја извадите надвор од слотот. Извадете ја SIM картичка.
4. Вратете ги назад батеријата и задниот поклопец.



Отстранете ја мемориската картичка



Важно: Не отстранувајте ја мемориската картичка за време на работата кога на картичката и се пристапува. Правењето на тоа може да ги оштети картичката и уредот, и да ги оштети податоците зачувани на картичката.

1. Ако уредот е вклучен, пред да ја отстраните картичката, притиснете го копчето за вклучување, и одберете **Remove memory card**.
2. Кога **Remove memory card? Some applications will be closed**, ќе се појави на екранот, одберете **Yes**.
3. Кога **Remove memory card and press 'OK'** ќе се појави на екранот, отворете ја вратичката од слотот за мемориската картичка.
4. Притиснете ја мемориската картичка за да ја ослободите од слотот.
5. Извлекете ја мемориската картичка. Ако уредот е вклучен, одберете **OK**.

4. Остварување на повици

Екран на допир за време на повици

Вашиот уред има сензор за близина. За да го продолжите траењето на батеријата и да спречите случајни избирања, екранот на допир автоматски се исклучува во тек на повици, кога ќе го поставите уредот близу до Вашето уво.

Не го покривајте сензорот за близина, на пример, со заштитна фолија или лента.



Повици

1. Во домашниот екран, одберете **Telephone** за да го отворите избирачот, и внесете го телефонскиот број, вклучувајќи го повикувачкиот број. За да отстраните некој број, одберете **C**.

За меѓународни повици, одберете * два пати за + знакот (го заменува меѓународниот код за пристап), а потоа внесете го кодот на државата, регионалниот код (доколку е потребно испуштете ја првата нула), и телефонскиот број.

2. За да го остварите повикот, притиснете го копчето за повикување.
3. За да го завршите повикот (или за да го откажете обидот за повик), притиснете го копчето за завршување.

Притискање на копчето за крај го завршува повикот, дури и ако друга апликација е активна.

За да остварите повик од листата на контакти, одберете **Menu > Contacts**. Појдете до саканото име. Или, одберете го полето за пребарување, за да ги внесете првите букви или знаци од името, и скролувате до името. За го повикате контактот, притиснете го копчето за повикување. Ако имате зачувано повеќе броеви за некој контакт, одберете го саканиот број од листата, и притиснете го копчето за повикување.

За време на некој повик

За да го исклучите или вклучите микрофонот, одберете  или .

За да ставите повик на чекање или да активирате задржан повик, одберете  или .

За да го вратите назад на телефонот, одберете .

За да го завршите повикот, одберете .

За да се префрлувате помеѓу активниот и повиците на чекање, одберете **Options > Swap**.



Совет: Кога имате само еден активен гласовен повик, за да го ставите повикот на чекање, притиснете го копчето за повикување. За да го активирате задржаниот повик, повторно притиснете го копчето за повикување.

Остварување на повици

За да испратите стрингови од DTMF тонови (на пример, некоја лозинка), одберете **Options > Send DTMF**. Внесете го DTMF стрингот или побарајте го во листата на контакти. За да го внесете знакот за чекање (w) или знакот за пауза (p), притиснете * последователно. За да го испратите тонот, одберете **OK**. Можете да додавате DTMF тонови на телефонскиот број или во DTMF полето во деталите за контактот.

За да завршите некој активен повик и да го замените со одговарање на повикот на чекање, одберете **Options > Replace**.

За да ги завршите сите Ваши повици, одберете **Options > End all calls**.

Многу од опциите што можете да ги користите за време на гласовниот повик се мрежни услуги.

Гласовно поштенско сандаче

За да го повикате Вашето гласовно сандаче (мрежна услуга), во домашниот екран, одберете **Telephone**, и одберете и задржете **1**.

1. За да го промените телефонскиот број на Вашето гласовно, одберете **Menu > Settings и Calling > Call mailbox**, некое поштенско сандаче, и **Options > Change number**.
2. Внесете го бројот (кој што сте го добиле од Вашиот мрежен обезбедувач на услуги), и одберете **OK**.

Одговарање или одбивање на повик

За да одговорите на некој повик, притиснете го копчето за повикување.

За да го исклучите тонот на свонење за некој дојдовен повик, одберете .

Можете да испратите некоја текстуална порака без да го одбиете повикот, информирајќи го повикувачот дека не можете да одговорите на повикот. За да ја испратите пораката за одговор, одберете **Send msg.**, изменете го текстот на пораката, и притиснете го копчето за повикување.

Ако не сакате да одговорите на некој повик, притиснете го копчето за завршување. Ако сте ја активирате **Call divert > Voice calls > If busy** функцијата во прилагодувањата на телефонот за пренасочување на повици, одбивањето на дојдовниот повик исто така го пренасочува повикот.

За да ја активирате опцијата за текстуална порака и да напишете стандарден одговор на порака, одберете **Menu > Settings и Calling > Call > Reject call with message, и Message text.**

Остварување на конференциски повик

Вашиот уред поддржува конференциски повици од максимум шест учесници, вклучувајќи Ве и Вас.

1. Остварете повик кон првиот учесник.
2. За да остварите повик кон друг учесник, одберете **Options > New call.** Првиот повик се става на чекање.
3. Кога новиот повик ќе биде одговорен, за да го приклучите првиот учесник кон конференцискиот повик, одберете .

За да додадете некое ново лице во повикот, остварете повик кон друг учесник, и додадете го новиот повик кон конференцискиот повик.

За да имате приватен разговор со еден од учесниците, одберете .

Одете до учесникот, и одберете . Конференцискиот повик се става на чекање на Вашиот уред. Другите учесници сеуште можат да го продолжат конференцискиот повик.

За да се вратите на конференцискиот повик, одберете .

За да отфрлите некој учесник, одберете , одете до учесникот, и одберете .

4. За да го завршите активниот конференциски повик, притиснете го копчето за завршување.

Брзо повикување на телефонски број

За да го активирате брзото бирање, одберете **Menu > Settings и Calling > Call > Speed dialling**.

1. За да доделите некој телефонски број на едно од копчињата со броеви, одберете **Menu > Settings и Calling > Speed dialling**.
2. Појдете до копчето на кое што сакате да му го доделите телефонскиот број, и одберете **Options > Assign**.

Бројот 1 е резервиран за гласовното поштенско сандаче.

За да повикате во домашниот екран, одберете **Telephone** и доделеното копче, и притиснете го копчето за повикување.

За да повикате во почетниот екран кога брзото бирање е активно, одберете **Telephone**, и одберете и задржете го доделеното копче.

Повик на чекање

Можете да одговорите на некој повик кога имате друг повик во тек.

За да активирате повик на чекање (мрежна услуга), одберете **Menu > Settings и Calling > Call > Call waiting**.

1. За да одговорите на повикот на чекање, притиснете го копчето за повикување. Првиот повик се става на чекање.
2. За да се префрлувате помеѓу двата повици, одберете **Options > Swap**.
3. За да поврзете некој повик на чекање со некој активен повик и Вие да се исклучите од повиците, одберете **Options > Transfer**.
4. За да го завршите активниот повик, притиснете го копчето за завршување.
5. За да ги завршите двата повици, одберете **Options > End all calls**.

Гласовно бирање

Вашиот уред автоматски креира гласовна ознака за контактите. За да го слушнете синтетизираниот гласовен запис, одберете некој контакт и **Options >**

Voice tag details. Скролувајте до некој детал за контактот, и одберете **Options > Play voice tag.**

Остварете повик со гласовен запис



Забелешка: Користењето на гласовни ознаки може да биде тешко во бучно опкружување или за време на итен случај, затоа не можете да се потпрете исклучиво на гласовно бирање во сите околности.

Кога го користите гласовното бирање, се користи звучникот. Држете го уредот на кратко растојание кога ќе го изговорите гласовниот запис.

1. За да стартувате гласовно бирање, во почетниот екран, притиснете и задржете го копчето за повикување. Доколку користите компатибилни слушалки со копчето прикачено на слушалката, притиснете и задржете го копчето на слушалката за да започнете гласовно бирање.
2. Се слуша краток тон, и **Speak now** се покажува на екранот. Јасно изговорете го името кое што е зачувано за контактот.
3. Уредот репродуцира синтетизиран гласовен запис за препознаениот контакт во избраниот јазик на уредот и се покажува името и бројот. За да го откажете гласовното бирање, одберете **Quit**.

Доколку неколку броеви се зачувани за некое име, можете исто така да го изговорите името и типот на бројот, како што се мобилен или фиксен.

Видео споделување

Користете видео споделување (мрежна услуга) за да испратите снимка во живо или видео клип од Вашиот мобилен уред до друг компатибилен мобилен уред за време на гласовен повик.

Звучникот е активен кога ќе го активирате споделувањето на видео. Ако не сакате да го користите звучникот за гласовниот повик додека споделувате видео, можете исто така да користите компатибилни слушалки.



Предупредување: Континуираното изложување на висока јачина на звук може да го оштети Вашиот слух. Слушајте музика на умерено ниво, и не го држете уредот во близина на Вашето уво кога се користи звучникот.

Потребно за Видео споделување

Видео споделувањето бара некоја UMTS конекција. Вашата можност да користите видео споделување зависи од достапноста на UMTS мрежата. За повеќе информации за услугата, достапноста на UMTS мрежа, и тарифите поврзани со користењето на оваа услуга, контактирајте со Вашиот обезбедувач на услуги.

За да користите видео споделување, осигурете го следново:

- Вашиот уред е прилагоден за конекции лице-до-лице.
- Имате некоја активна UMTS конекција и дека сте во опсегот на UMTS мрежа. Ако се преместите надвор од UMTS мрежата за време на сесијата на видео споделување, споделувањето се стопира додека Вашиот гласовен повик продолжува.
- И испраќачот и примачот се регистрирани на UMTS мрежата. Ако поканите некого на некоја сесија за споделување и уредот на примачот не е во опсегот на UMTS мрежа или нема инсталирано видео споделување или нема прилагодено лице-до-лице конекции, примачот не прима покани. Вие ќе примите некоја порака за грешка која што покажува дека примачот не може да ја прифати поканата.

Прилагодувања

За прилагодување на видео споделувањето, потребни Ви се лице-со-лице и UMTS прилагодувања за конекција.

Прилагодување на конекција лице-до-лице

Лице-до-лице конекцијата исто така е позната како Протокол за започнување на сесија (Session Initiation Protocol - SIP) конекција. Прилагодувањата на SIP профилот мора да бидат конфигурирани во Вашиот уред пред да можете да

користите видео споделување. Прашајте го Вашиот оператор за услуги за прилагодувања на SIP профилот и зачувајте ги во Вашиот уред. Вашиот обезбедувач на услуги може да Ви ги испрати прилагодувањата или да Ви даде листа од потребните параметри.

За да додадете некоја SIP адреса на некој контакт:

1. Одберете **Menu > Contacts**.
2. Отворете го контактот или креирајте неко нов контакт.
3. Одберете **Options > Edit**.
4. Одберете **Options > Add detail > Share video**.
5. Внесете ја SIP адресата во форматот корисничкоиме@именадомен (можете да ја користите IP адресата наместо името на доменот).

Ако не ја знаете SIP адресата за контактот, можете исто така да го користите телефонскиот број на примачот, вклучувајќи го кодот на државата, за споделување видео (доколку тоа е поддржано од мрежниот обезбедувач на услуги).

Прилагодувања на UMTS конекција

За да ја наместите Вашата UMTS конекција:

- Контактирајте го Вашиот оператор за услуги за да постигнете договор за да можете да ја користите UMTS мрежата.
- Осигурајте се дека прилагодувања на пристапната точка на UMTS конекцијата за Вашиот уред се правилно конфигурирани. За повеќе информации во врска со прилагодувањата, контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги.

Споделување на видео во живо или видео клипови

За време на некој активен гласовен повик, одберете **Options > Share video**:

1. За да споделувате видео во живо за време на повикот, одберете **Live video**.

Остварување на повици

За да споделите некој видео клип, одберете **Video clip** и клипот што сакате да го споделите.

Можеби ќе треба да го конвертирате видео клипот во друг формат за да можете да го споделите. Ако Вашиот уред ве извести дека видео клипот мора да се конвертира, одберете **OK**. Вашиот уред мора да има видео едитор за конверзијата да работи.

2. Ако примачот има неколку SIP адреси или телефонски броеви вклучувајќи го кодот на државата зачуван во Контакти, одберете ја посакуваната адреса или број. Ако SIP адресата или телефонскиот број на примачот не е достапна, внесете ја адресата или бројот на примачот вклучувајќи го и кодот на државата, и одберете **OK** за да ја испратите поканата. Вашиот уред ја испраќа поканата до SIP адресата.

Споделувањето автоматски започнува кога примачот ја прифаќа поканата.

Опции за време на споделување на видео

 или  за да го исклучите или вклучите микрофонот

 или  за да го исклучите или вклучите звучникот

 или  да паузирате и продолжите споделување видео

 за да се префрлите во режимот на цел екран (достапно само за примачот)

3. За да ја завршите сесијата на споделување, одберете **Stop**. За да го завршите гласовниот повик, притиснете го копчето за завршување. Кога ќе го завршите повикот, видео споделувањето исто така завршува.

За да го зачувате видеото во живо кое го споделивте, одберете **Yes** кога ќе бидете известени. Уредот Ве известува за локацијата на зачуваното видео.

Ако влезете во други апликации додека споделувате некој видео клип, споделувањето се паузира. За да се вратите во приказот на споделување на видео и да продолжите со споделувањето, во почетниот екран, одберете **Options > Resume video sharing**.

Прифаќање на покана

Кога некој ќе Ви испрати покана за споделување видео, пораката за покана ги прикажува името на испраќачот и SIP адресата.

Доколку некој ви испрати покана за споделување и Вие не сте во опсег на 3G мрежа, нема да знаете дека сте примиле некоја покана.

Кога ќе примите покана, изберете од следниве опции:

- **Yes** — Прифатете ја поканата, и активирајте ја сесијата за споделување.
- **No** — Одбијте ја поканата. Испраќачот прима порака дека сте ја одбиле поканата. Можете исто така да го притиснете копчето за завршување за да ја одбиете поканата и да го завршите гласовниот повик.

За да ја завршите сесијата на споделување, одберете **Stop**. За да го завршите гласовниот повик, притиснете го копчето за завршување. Кога ќе го завршите повикот, видео споделувањето исто така завршува.

Дневник

Апликацијата дневник зачувува информации за историјата на комуникациите на уредот. Уредот ги регистрира пропуштените и примените повици само доколку мрежата ги поддржува овие функции, и ако уредот е вклучен и е во рамките на некоја област на мрежна услуга.

Неодамнешни повици

Одберете **Menu > Log** и **Recent calls**.

За да ги видите пропуштените, примените и бираните повици, одберете **Missed calls**, **Received calls** или **Dialled numbers**.



Совет: За да ја видите листата на бирани броеви кога сте во почетниот екран, притиснете го копчето за повикување.

На активната лента со алатки, одберете од следниве опции:

-  **Call** — Повикајте го посакуваниот контакт.
-  **Create message** — Испратете некоја порака до посакуваниот контакт.

Остварување на повици

-  **Open Contacts** — Отворете ја листата на контакти.

Одберете **Options** и од следниве опции:

- **Save to Contacts** — Зачувајте го означениот телефонски број од листата на неодамнешни повици во Вашите контакти.
- **Clear list** — Избришете ја одбраната листа на неодамнешни повици.
- **Delete** — Избришете некој означен настан во одбраната листа.
- **Settings** — Одберете **Log duration** и должината на време за кое информацијата за комуникација се зачувува во дневникот. Ако одберете **No log**, ниедна информација нема да биде зачувана во дневникот.

Пакет дата

Одберете **Menu > Log**.

Може да Ви биде наплатено за Вашите пакет дате конекции со колилината на податоци испратени и примени. За да ја проверите количината на испратените или примените податоци за време на пакет дата конекциите, одберете **Packet data > All sent data** или **All received data**.

За да ги избришете информациите за примено и испратено, одберете **Options > Clear counters**. Потребен Ви е кодот за заклучување за да ги избришете информациите.

Траење на повик

Одберете **Menu > Log**.

За да го видите приближното времетраење на Вашиот последен повик, и на бираните и примените повици, одберете **Call duration**.

Надгледување на сите настани за комуникација

Одберете **Menu > Log**.

За да го отворите општиот дневник каде што можете да ги надгледувате сите гласовни повици, текстуални пораки, или дата конекции регистрирани од уредот, одберете го табот за општиот дневник   . Поднастаните, како што

се текстуалните пораки испратени во повеќе од еден дел и пакет дата конекции, се заведени како еден комуникациски настан. Конекциите до Вашето поштенско сандаче, центарот за мултимедијални пораки, или web страниците се прикажани како пакет дата конекции.

За да видите колку податоци се префрлени и колку долго трае одредена пакет дата конекција, скролувајте до некој дојдовен или појдовен настан покажан со **GPRS**, и одберете **Options > View**.

За да копирате телефонски број од дневникот во клипборд, и да ги нанесете во текстуална порака, на пример, одберете **Options > Use number > Copy**.

За да го филтрирате дневникот, одберете **Options > Filter** и некој филтер.

За да го наместите траењето на дневникот, одберете **Options > Settings > Log duration**. Ако одберете **No log**, сите содржини на дневникот, регистерот на неодамнешни повици, и извештаите за достава на пораки трајно се бришат.

5. Пишување текст

Можете да внесувате букви, броеви и специјални знаци на неколку различни начини. Тастатурата на екранот Ви дозволува да внесувате знаци со допирање со прсти или перо. Препознавањето на ракопис Ви овозможува да пишувате знаци непосредно на екранот користејќи го специјалното перо како пенкало. Препознавањето на ракопис можеби не е достапно за сите јазици.

Допрете кое било поле за внесување на текст за да внесете знаци, броеви и специјални знаци.

Вашиот уред може да ги комплетира зборовите врз база на вградениот речник за одбраниот јазик за внесување на текст. Уредот исто така учи нови зборови од Вашето внесување.


Виртуелна тастатура

Можете да ја користите виртуелната тастатурата во хоризонтален режим.

Пишување текст

За да ја активирате виртуелната тастатура, одберете  > **Full screen QWERTY**.

При користење на виртуелната тастатура во режим на целосен екран, можете да одберете копчиња со Вашите прсти.



- 1 — Затвори - Затворете ја виртуелната тастатура.
- 2 — Мени за внесување - Го отвора менито за опции за внесување со допир за пристап до команди како што се **Writing language**.
- 3 — Виртуелна тастатура
- 4 — Shift и caps lock - За да внесете голема буква кога пишувате со мали букви, или обратно, одберете го копчето пред внесување на знакот. За да активирате caps lock, одберете го копчето двапати. Линијата под копчето означува дека caps lock е активирано.
- 5 — Букви
- 6 — Броеви и специјални знаци
- 7 — Нагласувани знаци
- 8 — Space bar
- 9 — Движење - Движи го курсорот.
- 10 — Backspace копче
- 11 — Enter - Поместете го курсорот на следниот ред или поле за внесување на текст. Дополнителни функции се базирани на тековниот контекст (на пример, во полето за web адреса на пребарувачот на web, се однесува како Go-Оди икона).

12 — Режим на внесување - Одберете го режимот на внесување. Кога ќе допрете некој објект, приказот на тековниот режим на внесување се затвора и одбраниот се отвора.

Ракопис

Методите за внесување и јазиците поддржани од препознавањето на ракопис може да варираат според регионот и можно е да не се достапни за сите јазици.

За активирање на режимот на ракопис, одберете  > **Handwriting**.

Пишувајте читко, со исправени знаци на полето за внесување на текст и оставете празно место помеѓу секој знак.


За уредот да го научи Вашиот стил на ракопис, одберете  > **Handwriting training**.

За да внесете букви и броеви (стандарден режим), напишете ги зборовите како што нормално би ги напишале. За да изберете режим на броеви, одберете . За да внесувате знаци кои што не се на латиница, одберете ја соодветната икона, доколку е достапна.

За да внесете специјални карактери, напишете ги како што вообичаено би го сториле тоа  и саканиот карактер.

За да избришете знаци или да го вратите курсорот назад, избришете на назад (видете Слика 1).


За да внесете празно место, избришете на напред (видете Слика 2).



Алфанумеричка тастатура

Виртуелна тастатура

Со виртуелната тастатура (**Alphanumeric keypad**), можете да внесувате знаци како што би го правеле тоа со традиционална тастатура со броеви на копчињата.



1 — Затвори - Ја затвора виртуелната тастатурата (**Alphanumeric keypad**).

2 — Мени за внесување - Го отвора менито за внесување со допир, кое вклучува команди како што се **Activate predictive text** и **Writing language**.

3 — Индикатор за внесување на текст - Отвора нов прозорец, во кој можете да го активирате или деактивирате режимот на предвидливиот текст, да ја промените големината на буквите и да се префрлате помеѓу режимите на букви и броеви.

4 — Режим на внесување - Отвора прозорец кој излегува, во кој можете да одберете режим на внесување. Кога ќе допрете некој објект, приказот на тековниот режим на внесување се затвора и одбраниот се отвора. Достапноста на режимите на внесување може да варира во зависност од тоа дали автоматскиот режим на внесување (прилагодувања на сензорот) е активиран или не.

5 — Копчиња со стрелки - Скролувајте лево или десно.

6 — Копче за бришење

7 — Броеви

8 — Свезда - Отвора табеле со специјални знаци.

9 — Shift - Ја променува големината на буквите, ги активира или деактивира режимите на предвидлив текст, и се префрлува помеѓу режими на букви и на броеви.

Традиционално внесување на текст

Допрете копче со број (1-9) последователно се додека саканиот знак не се појави. Нема повеќе достапни знаци за копче со број отколку што се видливи на копчето.

Ако следната буква е лоцирана на истото копче како сегашната, почекајте додека курсорот да се појави (или поместете го курсорот напред за да заврши периодот на тајм-аут) и внесете ја буквата.

За да вметнете празно место, допрете **0** . За да го поместите курсорот на наредната линија, допрете **0** три пати.

Предвидливо внесување на текст

Со предвидливото внесување на текст, можете да внесете било кој збор со едно одбирање на копче. Предвидливиот начин на внесување на текст се базира врз вграден речник во кој можете да додавате нови зборови. Предвидливото внесување на текст не е достапно за сите јазици.

Пишување текст

1. За да го активирате предвидливото внесување на текст за сите едитори на уредот, одберете  > **Activate prediction**. Исто така можете да одберете  > **Activate predictive text**.
2. За да го напишете саканиот збор, користете ги копчињата 2-9. Одберете го секое копче само еднаш за секоја буква. На пример, за да напишете "Nokia" кога е одбран Англискиот речник, одберете **6** за N, **6** за o, **5** за k, **4** за i, и **2** за a.
Предлогот на зборови се менува после секое одбирање на копче.
3. Кога ќе завршите со правилното пишување на зборот, движете го курсорот десно за да го потврдите, или одберете **0** за да додадете празно место.
Ако зборот не е правилен, одберете * последователно за да ги видите зборовите што одговараат кои биле пронајдени во речникот еден по еден.
Ако карактерот ? е прикажан по зборот, зборот не е во речникот. За да додадете збор во речникот, одберете **Spell**, внесете го зборот со користење на традиционалното внесување на текст, и одберете **OK**. Зборот се додава во речникот. Кога речникот е полн, новиот збор го заменува најстариот додаден збор.
4. Започнете со пишување на следниот збор.

Префрлување помеѓу текстуалните режими

За да го деактивирате предвидливиот текст за сите едитори во Вашиот уред, одберете  > **Deactivate prediction**, или набрзина притиснете два пати #. Како алтернатива, можете да одберете  > **Predictive text** > **Off**.

Прилагодувања за внесување на допир

Одберете **Menu** > **Settings** и **Phone** > **Touch input**.

За да ги измените прилагодувањата за внесување на текст за екранот на допир, одберете од следново:

- **Handwriting training** — Отворете ја апликацијата за тренинг на ракопис. Тренирајте го уредот подобро да го препознава Вашиот ракопис. Оваа опција не е достапна во сите јазици.
- **Writing language** — Дефинирајте кои јазично-посебни знаци во Вашиот ракопис се препознаени и како виртуелната тастатура е поставена.
- **Writing speed** — Одберете ја брзината на пишување.
- **Guiding line** — Прикажете или скријте ја линијата за водење во областа за пишување. Линијата за водење Ви помага да пишувате по права линија и исто така му помага на уредот да го препознае Вашиот ракопис.
- **Pen trail width** — Одберете ја патеката на пенкалото за текст напишан со перото.
- **Writing colour** — Одберете ја бојата на напишаниот текст со перото.
- **Adaptive search** — Активирајте прилагодливо пребарување.
- **Touch screen calibration** — Калибрирајте го екранот на допир.

6. Контакти

Можете да зачувувате обновувате информации за контакти како што се телефонски броеци, домашна адреса, или e-mail адреси на Вашите контакти. Можете исто така да додадете личен тон на свонење или мала сликичка на некој контакт. Можете исто така да креирате контактни групи, кои Ви дозволуваат да испратите текстуална порака или e-mail на повеќе примачи истовремено.

За да отворите контакт листа, во почетниот екран, во зависност од темата на почетниот екран, одберете **Contacts** или .

Зачувување и изменување на имиња и броеви

1. За да додадете нов контакт во листата на контакти, допрете .
2. Допрете некое поле за да ги внесете информациите во полето. За да го затворите внесувањето на текст, одберете . Пополнете ги полињата како што сакате и одберете **Done**.

За да измените контакти, одберете некоја картичка и **Options > Edit**.

Лента со алатки за контакти

На лентата со алатки во листата на контакти, одберете од следниве опции:

-  **Call** — Повикајте го посакуваниот контакт.
-  **Create message** — Испратете некоја порака до посакуваниот контакт.
-  **New contact** — Креирајте некој нов контакт.

Управување со имиња и броеви

За да копирате или избришете некој контакт, или да испратите некој контакт како некоја бизнис картичка на друг уред, притиснете и држете некој контакт, и одберете **Copy**, **Delete**, или **Send business card**.

За да избришете неколку контакти истовремено, одберете **Options > Mark/Unmark** за да ги одбележите саканите контакти, и за да избришете, одберете **Options > Delete**.

За да ја чуете гласовната ознака доделена на некој контакт, одберете го контактот и **Options > Voice tag details > Options > Play voice tag**.

Пред корисење на гласовните ознаки, имајте во предвид дека:

- Гласовните пораки не зависат од јазикот. Тие зависат од гласот на говорителот.
- Морате да го кажете името исто така како што сте го кажале кога сте го снимиле.
- Гласовните ознаки се чувствителни на бучавата во позадина. Снимете ги гласовните ознаки и користете ги во тивко опкружување.
- Многу кратки имиња не се прифаќаат. Користете долги имиња и избегнувајте слични имиња за различни броеви.



Забелешка: Користењето на гласовни ознаки може да биде тешко во бучно опкружување или за време на итен случај, затоа не можете да се потпрете исклучиво на гласовно бирање во сите околности.

Стандардни броеви и адреси

Можете да доделите стандардни имиња или адреси на некој контакт. Доколку некој контакт има неколку броеви или адреси, лесно можете да го повикате или да испратите некоја порака до некој одреден број или адреса. Стандардниот број исто така се користи во говорното бирање.

1. Во листата на контакти, одберете некој контакт.
2. Одберете **Options > Defaults**.
3. Одберете каде сакате да го додадете бројот или адресата, и одберете **Assign**.
4. Одберете го бројот или адресата кои сакате да ги поставите како стандардни.
5. За да излезете од прикзот на Стандардни и да ги зачувате промените, допрете надвор од приказот.

Тонови на свонење, слики, и текст за повик за контакти

Можете да дефинирате некој тон на свонење за некој контакт или група, и некоја слика и некој текст за повик за некој контакт. Кога контактот ќе Ве повика, уредот го репродуцира одбраниот тон на свонење и го прикажува текстот за повик или слика (доколку телефонскиот број на повикувачот е испратен со повикот и Вашиот уред го препознае).

За да дефинирате тон на свонење за некој контакт или контактна група, одберете го контактот или групата и **Options > Ringing tone**, и тонот на свонење.

Контакти

За да дефинирате некој текст за повик за некој контакт, одберете го контактот и **Options > Add call alert text**. Притиснете на полето за текст за да го внесете текстот за повик, и одберете .

За да додадете некоја слика за некој контакт зачуван во меморијата на уредот, одберете го контактот, **Options > Add image**, и некоја слика од Галерија.

За да го отстраните тонот на свонење, одберете **Default tone** од листата со тонови на свонење.

За да ја видите, промените или отстраните сликата од некој контакт, одберете го контактот, **Options > Image**, и саканата опција.

Копирање контакти

Кога ќе ја отворите листата на контакти за прв пат, уредот Ве прашува дали сакате да копирате имиња и броеви од SIM картичката на Вашиот уред.

За да започнете со копирање, одберете **OK**.

Ако не сакате да ги копирате контактите од SIM картичката на Вашиот уред, одберете **Cancel**. Уредот Ве прашува дали сакате да ги прикажете контактите од SIM картичката во директориумот на контакти. За да ги прикажете контактите, одберете **OK**. Се отвара листата на контакти, и имињата зачувани на Вашата SIM картичка се прикажани со .

SIM услуги

За достапноста и информација во врска со користењето на услугите на SIM картичката, контактирајте со Вашиот продавач на SIM картичката. Тоа може да биде мрежниот оператор или друг продавач.

SIM контакти

За да ги поставите имињата и броевите зачувани на SIM картичката да бидат прикажани во листата, одберете **Options > Settings > Contacts to display >**

SIM memory. Можете да додавате и изменувате SIM контакти, или да ги повикувате.

Броевите што ги зачувувате во листите на контакти може не се зачувуваат автоматски на Вашата SIM картичка. За да зачувувате броеви на SIM картичката, одберете некој контакт и **Options > Copy > SIM memory**.

За да одберете дали новите контакти што ги внесувате да се зачувуваат на Вашиот уред или на Вашата SIM картичка, одберете **Options > Settings > Default saving memory > Phone memory** или **SIM memory**.

Фиксно бирање

Изберете **Menu > Contacts и Options > SIM numbers > Fixed dial contacts**.

Со услугата за фиксно бирање, можете да ги ограничите повиците од вашиот уред до некои телефонски броеви. Сите SIM картички не ја поддржуваат услугата за фиксно бирање. За повеќе информации, контактирајте со вашиот добавувач на услуги.

Кога се користат функциите за заштита што ги ограничуваат повиците (како што се забрана за повик, затворена корисничка група, и фиксно бирање), можни се и повиците до официјалниот итен број програмиран во Вашиот уред. Забраната за повик и пренасочувањето на повик не можат да бидат активни во исто време.

Ви треба вашата PIN2 шифра за активирање и деактивирање на фиксно бирање или за уредување на вашите контакти за фиксно бирање. Контактирајте со вашиот добавувач на услуги за вашата PIN2 шифра.

Изберете **Options** и од следново:

- **Activate fixed dialling** — Активирајте го фиксното бирање.
- **Deactivate fixed dialling** — Деактивирајте го фиксното бирање.
- **New SIM contact** — Внесете го името на контактот и телефонскиот број на кој се се дозволени повиците.
- **Add from Contacts** — Копирајте контакт од листата на контакти во листа на фиксно бирање.

Пораки

За да испратите текстуални пораки на SIM контактите кога е активирана услугата за фиксно бирање, треба да го додадете бројот на центарот за текстуални пораки во листата на фиксно бирање.

7. Пораки

Главен приказ на Пораки

Одберете **Menu** > **Messaging** (мрежна услуга).

За да креирате нова порака, одберете **New message**.



Совет: За да избегнете повторно пишување на пораките кои често ги испраќате, користете ги текстовите во папката Обрасци во Мои папки. Можете исто така да креирате и да зачувате Ваши сопствени обрасци.

Папката Пораки ги содржи следниве папки:

-  **Inbox** — Овде се зачувуваат примените пораки, освен e-mail и емитираните пораки.
-  **My folders** — Организирајте ги Вашите пораки во папки.
-  **Mailbox** — Конектирајте се со Вашето далечинско поштенско сандаче за да ги превземете Вашите нови e-mail пораки или видете ги Вашите претходно превземени e-mail пораки офлајн.
-  **Drafts** — Овде се зачувуваат пораките скици што не сте ги испратиле.
-  **Sent** — Последните пораки кои се испратени, исклучувајќи ги пораките испратени користејќи Bluetooth конективност, се зачувани овде. Можете да го промените бројот на пораките за зачувување во оваа папка.
-  **Outbox** — Пораките кои чекаат да бидат испратени се трајно зачувани во појдовното сандаче, на пример, кога Вашиот уред е надвор од мрежна покриеност.
-  **Delivery reports** — Можете да побарате од мрежата да Ви испраќаат извештај за достава на текстуалните пораки и на мултимедијалните пораки што сте ги испратиле (мрежна услуга).

Пишување и испраќање пораки

Одберете **Menu** > **Messaging**.



Важно: Бидете внимателни при отварање на пораките. Пораките може да содржат штетен софтвер или на друг начин да бидат штетни за Вашиот уред или персонален компјутер.

Пред да можете да креирате мултимедијална порака или да напишете e-mail, морате да ги имате наместено правилните прилагодувања за конекцијата.

Безжичната мрежа може да ја ограничи големината на MMS пораките. Ако внесената слика ја надминува оваа граница, уредот може да ја направи помала за да може да биде пратена од MMS.

Само уредите што имаат компатибилни функции можат да примаат и прикажуваат мултимедијални пораки. Изгледот на пораката може да е различен во зависност од уредот што ја прима.

Проверете ја дозволената големина на mail пораките кај Вашиот оператор. Ако се обидете да испратите некоја mail порака што ја надминува дозволената големина на mail серверот, пораката се остава во папката Појдовно сандаче и уредот периодично се обидува да ја испрати. Испраќањето на mail бара дата конекција и континуираните обиди за повторно испраќање на mail пораката може да ги зголемат тарифите од страна на Вашиот оператор. Во папката Појдовно сандаче, можете да избишете таква некоја порака или да ја преместите во папката Нацрти.

Размената на пораки бара мрежни услуги.

Испратете текстуална или мултимедијална порака — Одберете **New message**.

Испратете аудио или mail порака — Одберете **Options** > **Create message**, и погодната опција.

Одберете примачи или групи од листата на контакти — Одберете  од лентата со алатки.

Пораки

Внесете го рачно бројот или mail адресата — Притиснете го полето **To**.

Внесете го предметот на mail или мултимедијалната порака — Внесете го во полето Subject, . Ако Subject полето не е видливо, одберете **Options > Message header fields** за да ги промените полињата кои се видливи.

Напишете ја пораката — Притиснете го полето.

Додадете објект во пораката или mail-от — Одберете  и погодниот тип на содржина. Типот на пораката може да се промени во мултимедиа порака базирана на вметнатата содржина.

Испратете порака или mail — Одберете , или притиснете го копчето за повикување.

Вашиот уред поддржува текстуални пораки над ограничувањето за една порака. Подолгите пораки се испраќаат како две или повеќе пораки. Вашиот обезбедувач на услуги може да изврши наплата соодветно. Карактерите со акценти, или други знаци, или некои јазични опции заземаат повеќе простор, и го ограничуваат бројот на знаци кои може да бидат испратени во една порака.

Сандаче за пораки

Примање пораки

Одберете **Menu > Messaging и Inbox**.

Во папката за дојдовни пораки,  означува непочитана порака,  непочитана мултимедиа порака,  непочитана аудио порака, и  примени податоци преку Bluetooth конективност.

Кога ќе примите порака,  и **1 new message** се прикажува во домашната мрежа. За да го отворите пораката, одберете **Show**. За да отворите порака во папката на дојдовни пораки, одберете ја пораката. За да одговорите на примена порака, одберете **Options > Reply**.

Мултимедијални пораки



Важно: Бидете внимателни при отварање на пораките. Пораките може да содржат штетен софтвер или на друг начин да бидат штетни за Вашиот уред или персонален компјутер.

Може да примите известување дека мултимедијална порака чека во центарот за мултимедијални пораки. За да започнете пакет data конекција за да ја примите пораката на Вашиот уред, одберете **Options > Retrieve**.

Кога отварате мултимедијална порака (📎), можете да видите слика и порака. 🎵 се покажува доколку е вклучен и звук, или 🎬 доколку е вклучен видео клип. За да го пуштите звукот или видео клипот, изберете го индикаторот.

За да ги видите медиа објектите што се вклучени во мултимедијалната порака, одберете **Options > Objects**.

Ако пораката вклучува мултимедијална презентација, 📄 се прикажува на екранот. За да ја пуштите презентацијата, одберете го индикаторот.

Пораки со податоци, прилагодувања, и web услуги

Вашиот уред може да прима голем број на видови на пораки кои содржат податоци, како што се бизнис картички, тонови на свонење, логоа од оператор, записи од календарот и e-mail известувања. Можете исто така да примате прилагодувања од операторот во порака за конфигурирање.

За да ги зачувате податоците од пораката, одберете **Options** и опцијата што одговара.

Пораките за web услуги се известувања (на пример, наслови на вести) и може да содржат текстуална порака или линк. За достапноста и претплатата, контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги.

Прилагодување e-mail

За да прилагодите e-mail, одберете **Menu > Messaging и Mailbox**.

Пораки

Можете да прилагодите неколку e-mail сметки, на пример, лична e-mail сметка и службена e-mail сметка.

За да прилагодите e-mail од Вашиот почетен екран, одберете го релевантниот приклучок. Како алтернатива, за да прилагодите некоја e-mail сметка, одберете **Menu > Applications > Sett. wizard**.

Nokia Messaging

Услугата Nokia Messaging автоматски префрлува e-mail од Вашата постоечка e-mail адреса во Вашиот уред. Можете да читате, одговарате и да ги организирате Вашите e-mail пораки во од. Услугата Nokia Messaging работи со голем број на интернет e-mail провајдери кои често се користат за личен e-mail, како што се e-mail услугите на Google.

Можно е услугата Nokia Messaging да се наплаќа. За информации во врска со можните цени, контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги или услугата на Nokia Messaging.

Услугата Nokia Messaging мора да биде поддржана од Вашата мрежа и можно е да не е достапна во сите региони.

Nokia Messaging моментално е обезбедена како пробна верзија.

Инсталирајте ја апликацијата за Nokia Messaging

1. Одберете **Menu > Applications > Sett. wizard**.
2. Кога ќе го отворите помошникот за Прилагодувања по прв пат, ќе бидете запрашани да ги дефинирате e-mail прилагодувањата по прилагодувањата за оператор. Доколку претходно сте го користеле помошникот за Прилагодувања, одберете **E-mail setup**.
3. Во полето за прилагодување на e-mail, прочитајте ги информациите на екранот, и одберете **Start > Nokia E-mail**.
4. Прифатете ја инсталацијата на апликацијата Nokia Messaging.
5. Внесете ги деталите за Вашата e-mail сметка.

Апликацијата Nokia Messaging е инсталирана во **Menu > Applications**.

За повеќе информации, видете на www.email.nokia.com.

Поштенско сандаче

Дефинирајте e-mail прилагодувања

Одберете **Menu** > **Messaging** и **Mailbox**.

За да користите e-mail, мора да имате валидна интернет пристапна точка (IAP) во уредот и правилно да ги имате дефинирано Вашите e-mail прилагодувања.

Мора да имате одделна e-mail сметка. Следете ги инструкциите што се дадени од Вашете далечинско поштенско сандаче и интернет обезбедувачот на услуги (internet service provider - ISP).

Ако одберете **Messaging** > **Mailbox** и не сте ја прилагодили Вашата e-mail сметка, ќе бидете известени да го сторите тоа. За да започнете со креирање на e-mail прилагодувања со водичот за поштенско сандаче, одберете **Start**.

Кога креирате ново поштенско сандаче, името што ќе му го дадете на поштенското сандаче го заменува во главниот приказ на Пораки. Можете да имате до шест поштенски сандачиња.

Отворете го поштенското сандаче

Одберете **Menu** > **Messaging** и некое поштенско сандаче.

Кога го отворите поштенското сандаче, уредот Ве прашува дали сакате да се поврзете со сандачето.

За да го поврзете Вашето поштенско сандаче и да повратите e-mail наслови или пораки, одберете **Yes**. Кога прегледувате пораки online, Вие сте континуирано поврзани на далечинското поштенско сандаче користејќи дата конекција.

За да ги прикажете претходно повиканите e-mail пораки offline, одберете **No**.

За да креирате нова e-mail порака, одберете **Options** > **Create message** > **E-mail**.

Пораки

Кога сте online, за да ја завршите дата конекцијата со далечинското поштенско сандаче, одберете **Options > Disconnect**

Превземање на e-mail пораки

Одберете **Menu > Messaging** и некое поштенско сандаче.

Ако сте offline, одберете **Options > Connect** за да отворите конекција со далечинското поштенско сандаче.



Важно: Бидете внимателни при отварање на пораките. Пораките може да содржат штетен софтвер или на друг начин да бидат штетни за Вашиот уред или персонален компјутер.

1. Кога имате отворена конекција во далечинско поштенско сандаче, одберете **Options > Retrieve e-mail > New** за да ги повикате сите нови пораки, **Selected** за да ги повикате само одбраните пораки, или **All** за да ги повикате сите пораки од сандачето.

За да го стопирате повикувањето на пораки, одберете **Cancel**.

2. За да ја затворите конекцијата и да ги прикажувате e-mail пораките offline, одберете **Options > Disconnect**.
3. За да отворите некој e-mail порака, одберете ја пораката. Ако e-mail пораката не е повикана и Вие сте offline, ќе бидете прашани дали сакате да ја повикате оваа порака од поштенското сандаче.

За да прикажете e-mail прилог, отворете ја пораката, и одберете го полето на прилогот означено со . Ако прилогот не е повикан во уредот, одберете **Options > Retrieve**.

За да повикувате e-mail пораки автоматски, одберете **Options > E-mail settings > Automatic retrieval**.

Прилагодувањето на уредот за автоматски да повикува e-mail пораки може да вклучи пренос на огромни количини на податоци преку мрежата на Вашиот обезбедувач на услуги. Контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги во врска со наплаќањето за преносот на податоци.

Бришење на e-mail пораки

Одберете **Menu > Messaging** и некое поштенско сандаче.

За да ја избришете содржината од некоја e-mail порака од уредот додека се уште се наоѓа на далечиското поштенско сандаче, одберете **Options > Delete > Phone only**.

Уредот ги отсликува e-mail насловите во далечинското поштенско сандаче. Иако Вие ќе ја избришете содржината на пораката, насловот на e-mail-от останува во Вашиот уред. Ако сакате исто така да го отстраните и насловот, мота да бидете поврзани со серверот кога ја бришете пораката од Вашиот уред и далечинското поштенско сандаче. Ако нема конекција со серверот, насловот е избришан кога повторно ќе направите конекција од Вашиот уред на далечинското поштенско сандаче за да го обновите статусот.

За да избришете некој e-mail од уредот и далечиското поштенско сандаче, одберете **Options > Delete > Phone and server**.

За да откажете бришете на некој e-mail кој е обележан да биде избришан од уредот и серверот во текот на следната конекција () одберете **Options > Restore**.

Прекинете ја конекцијата со поштенското сандаче

Кога сте онлајн, за да ја завршите дата конекцијата со далечинското поштенско сандаче, одберете **Options > Disconnect**.

Mail for Exchange

Со Mail for Exchange, можете да ја примите Вашата e-mail на работа на Вашиот уред. Можете да го прочитате Вашиот e-mail, прикажете ги изменете ги компатибилните прилози, прикажете ги белешките од календарот, прикежете информации од календарот, примајте и одговарајте на барања за состаноци, закажувајте состаноци и изменувајте информации за контакт.

ActiveSync

Пораки

Користењето на апликација Mail for Exchange е ограничено за синхронизација преку мрежата на PIM информации помеѓу Nokia уредот и овластениот Microsoft Exchange сервер.

Mail for Exchange може да биде наместена само ако Вашата компанија има Microsoft Exchange Server. Дополнително, IT администраторот на Вашата компанија мора да има активирано Mail for Exchange за Вашата сметка.

Пред да започнете со прилагодувањето на Mail for Exchange, осигурете се дека го имате следново:

- ID за корпоративен e-mail
- Корисничко име за мрежата за Вашата канцеларија
- Лозинката за мрежата за Вашата канцеларија
- Името на доменот на Вашата мрежа (контактирајте со IT одделот во Вашата компанија)
- Името на серверот за Mail for Exchange (контактирајте со IT одделот во Вашата компанија)

Во зависност од конфигурацијата на серверот за Mail for Exchange на Вашата компанија, можеби ќе треба да внесете други информации како дополнување на тие на листата. Ако не ја знаете точната информација, контактирајте со IT одделот на Вашата компанија.

Со Mail for Exchange, користењето на кодот за заклучување може да биде задолжително. Стандардниот код за заклучување на Вашиот уред е 12345, но IT администраторот на Вашата компанија може да има наместено кој ќе го користите.

Можете да пристапите и да го модифицирате профилот за Mail for Exchange и прилагодувањата во прилагодувањата за Пораки.

Преглед на пораките на SIM картичката

Одберете **Menu > Messaging и Options > SIM messages**.

Пред да можете да прикажувате SIM пораки, морате да ги копирате во папки во Вашиот уред.

1. Одберете **Options** > **Mark/Unmark** > **Mark** или **Mark all** за да обележите пораки.
2. Одберете **Options** > **Copy**. Се отвара листа со папки.
3. За да започнете со копирање, одберете некоја папка. За да ги прикажете пораките, отворете ја папката.

Cell broadcast пораки

Одберете **Menu** > **Messaging** и **Options** > **Cell broadcast**.

Cell broadcast (мрежна услуга) Ви овозможува да примате пораки на различни теми, како што се временски или услови во сообраќајот, од Вашиот оператор. За различни теми и соодветни броени на темите, контактирате со Вашиот оператор. Оваа услуга може да не е достапна за сите региони.

Cell broadcast пораките неможе да се примаат во 3G мрежи. Пакет дата конекцијата може да спречи примање на cell broadcast.

Услужни команди

Одберете **Menu** > **Messaging** и **Options** > **Service commands**.

Со услужните команди (мрежна услуга) можете да внесете и испраќате услужни барања (исто така познати како USSD команди), како што се команди за активација за мрежни услуги, до Вашиот оператор. Оваа услуга може да не е достапна за сите региони.

Прилагодувања за пораки

Оваа прилагодување може да биде преконфигурирано во Вашиот уред, или може да ги примате во порака. За да внесувате прилагодувања рачно, пополнете ги полињата обележани со **Must be defined** или со ѕвездичка.

Некои или сите центри за пораки или влезни точки може да се претходно наместени за Вашиот уред од страна на Вашиот обезбедувач на услуги, и може

Пораки

да не сте во можност да ги променувате, креирате изменувате, или да ги отстраните.

Прилагодувања за текстуална порака

Одберете **Menu > Messaging и Options > Settings > Text message.**

Одберете од следново:

- **Message centres** — Видете листа на сите центри за текстуални пораки што се дефинирани.
- **Message centre in use** — Одберете кој центар за пораки ќе се користи за достава на текстуалните пораки.
- **Character encoding** — За да го користите конвертирањето на знаци во друг систем за кодирање кога тоа е возможно, одберете **Reduced support.**
- **Receive report** — Одберете дали мрежата да испраќа извештаи за достава на Вашите пораки (мрежна услуга).
- **Message validity** — Одберете колку долго центарот за пораки да ја препраќа Вашата порака ако првиот обид е неуспешен (мрежна услуга). Доколку пораката не може да се испрати во рамките на периодот на валидност на пораката, пораката се брише од центарот за пораки.
- **Message sent as** — За да дознаете дали Вашиот центар за пораки може да конвертира текстуални пораки во други формати, контактирајте со Вашиот обезбедувач на услуги.
- **Preferred connection** — Одберете ја врската што ќе се користи.
- **Reply via same centre** — Одберете дали сакате пораката за одговор да биде испратена користејќи го истиот број на центарот за текстуална порака (мрежна услуга).

Прилагодувања за мултимедијални пораки

Одберете **Menu > Messaging и Options > Settings > Multimedia message.**

Одберете од следново:

- **Image size** — Дефинирајте ја големината на сликата во мултимедиа порака.

- **MMS creation mode** — Ако одберете **Guided**, уредот Ве информира ако се обидете да испратите порака која може да биде поддржана од примачот. Ако одберете **Restricted**, уредот Ве спречува од испраќање на пораки кои може да не се поддржани. За да вклучите содржина во Вашите пораки без известувања, одберете **Free**.
- **Access point in use** — Одберете која пристапна точка се користи како преферирана конекција.
- **Multimedia retrieval** — Одберете како сакате да примате пораки, доколку е достапно. За автоматски да ги примате пораките во Вашата домашна мрежа, одберете **Auto in home netw..** Надвор од Вашата домашна мрежа, ќе примите известување дека имате порака што чека да ја превземете од центарот за мултимедијални пораки. Ако одберете **Always automatic**, Вашиот уред автоматски прави активна дата конекција за повикување на пораките во и надвор од домашната мрежа. Одберете **Manual** за рачно да преземате мултимедијални пораки од центарот за пораки или **Off** да спречите примање на какви било пораки. Автоматското преземање може да не е поддржано во сите региони.
- **Allow anonymous msgs.** — Одбивајте ги пораките од анонимни испраќачи.
- **Receive adverts** — Примајте мултимедијални рекламни пораки (мрежна услуга).
- **Receive reports** — Прикажете го статусот на испратените пораки во дневникот (мрежна услуга).
- **Deny report sending** — Спречете го Вашиот уред да испраќа извештаи за достава на примени пораки.
- **Message validity** — Одберете колку долго центарот за пораки да ја препраќа Вашата порака ако првиот обид е неуспешен (мрежна услуга). Доколку пораката не може да се испрати во рамките на овој временски период, пораката се брише од центарот за пораки.

Уредот бара мрежна поддршка за да покаже дека некоја испратена порака е примена или прочитана. Во зависност од мрежата и други околности, оваа информација може да не е секогаш веродостојна.

E-mail прилагодувања

Управување со поштенски сандачиња

Одберете **Menu > Messaging и Options > Settings > E-mail**.

За да одберете кое поштенско сандаче сакате да го користите за да испраќате и примате е-mail, одберете **Mailbox in use** и поштенското сандаче.

За да отстраните некое поштенско сандаче и неговите пораки од Вашиот уред, одберете **Mailboxes**, допрете го сандачето кое треба да биде отстрането ако не е веќе обележано, и одберете **Options > Delete**.

За да креирате ново поштенско сандаче, одберете **Mailboxes > Options > New mailbox**. Името кое ќе му го дадете на новото поштенско сандаче го заменува поштенското сандаче во главниот приказ на пораки. Можете да имате до шест поштенски сандачиња.

Одберете **Mailboxes** и некое поштенско сандаче за да ги промените прилагодувањата за конекција, прилагодувањата на корисникот, прилагодувањата за превземање, и прилагодувањата за автоматско превземање.

Ovi Контакти

За Ovi Contacts

Со Ovi Contacts, можете да останете поврзани со луѓето кои Ви значат најмногу. Пребарувајте за контакти, и откривајте пријатели во Ovi заедницата. Останете во контакт со Вашите пријатели - чувајте, споделете ја Вашата локација и присуство, и лесно следете што имаат на ум Вашите пријатели и каде се тие. Можете дури и да четувате со пријатели кои користат Google Talk™.

Исто така можете да ги синхронизирате Вашите контакти, и други содржини помеѓу Вашиот Nokia уред и Ovi.com. Вашите важни информации се зачувуваат и се чуваат ажурирани и во Вашиот уред и на web. Со Ovi Contacts, можете да ја направите Вашата листа на контакти динамична и бидете уверени дека Вашите контакти се зачувани на Ovi.com.

Мора да имате некоја Nokia сметка за да ја користите услугата. Креирајте сметка на Вашиот мобилен уред, или посетете го www.ovi.com на Вашиот компјутер.

Користењето на Ovi Contacts може да вклучи пренос на големи количества на податоци преку мрежата на Вашиот оператор на услуги. Контактирајте го Вашиот оператор во врска со наплаќањето за преносот на податоци.

Започнете со користење на Ovi Contacts

Изберете **Contacts**, и отворете го Ovi табот.

Услугата Ovi Contacts е дел од Ovi, и ги користи истите информации за корисничка сметка.

Ако сте нови на Ovi и неговите услуги, за да почнете да ја користите апликацијата Ovi Contacts, мора да се регистрирате на Ovi со креирање на Nokia сметка.

Креирајте Nokia корисничка сметка

1. Изберете **Ovi Chat**, и кога ќе бидете известени, поврзете се на интернет.
2. Внесете ги бараните информации.
3. Во приказот Мој профил, внесете ги информациите за Вашиот профил. Вашето име и презиме се задолжителни детали.
4. Одберете **Done**.

Доколку веќе сте регистрирани на Ovi преку Вашиот компјутер или мобилен уред, можете да започнете со користење на Ovi Contacts со истите кориснички детали.

Пријавете се на Ovi Contacts и активирајте ја услугата — Изберете **Ovi Chat**, и внесете ги Вашето корисничко име и лозинка. Доколку сеуште не сте ги дале Вашите информации за профилот на Ovi Contacts, направете го тоа, и изберете **Done**. Вашето име и презиме се задолжителни детали.

Поврзување до услуга

Одберете **Menu** > **Contacts** и отворете го табот Ovi.

Пораки

Поврзување до Ovi Контакти — Одберете **Go online** и методот на конекција.

Откажување на врската — Одберете **Options > Cancel connecting**.

Пакет дата конекцијата може да создава дополнителни трошоци за пренос на податоци. За детали за цените, контактирајте со Вашиот добавувач на услуги.

Одберете **Go online > Options** и од следново:

- **Select** — Одберете го објектот.
- **Go online** — Поврзете се до услугата ако сте исклучени.
- **My profile** — Изменете ги Вашите детали на профилот.
- **Recommend to friend** — Поканете контакт да се придружи во Ovi Контакти. Поканата се испраќа како текст порака.
- **Settings** — Изменете ги прилагодувањата за Ovi Контактите.

Достапните опции може да се разликуваат.

Креирајте и изменете го Вашиот профил

Изменете ги информациите на Вашиот профил — Одберете **My profile**.

Погледнете ги профилите на Вашите Ovi Contacts пријатели — Изберете пријател и **Options > Profile**.

Информациите на Вашиот профил се видливи за Вашите Ovi Contacts пријатели. Само следниве информации за профилот им се прикажани на другите Ovi Contacts корисници, на пример за време на пребарување: име и презиме. За да ги промените прилагодувањата за Вашата приватност, пристапете до Ovi на Вашиот компјутер, и пријавете се на Вашата Nokia корисничка сметка.

Променете ја Вашата слика на профилот — Изберете ја сликата на профилот, **Select existing image**, и новата слика. Исто така можете да ја менувате или тргнете моментната слика на профилот или пак да сликате нова.

Променете ја Вашата достапност — Стандардно, Вашата достапност е прилагодена на **Available**. За да ја промените достапноста, одберете икона.

Кажете им на Вашите пријатели што правите во моментот — Одберете **What are you doing?**, и внесете го текстот во полето.

Покажете им на Вашите пријатели која музика моментално ја слушате — Одберете **Now playing**. За да го сторите ова, морате да одобрите информацијата сега пуштено да биде споделена во прилагодувањата за присуство.

Изменете ги информациите за Вашите контакти — Одберете поле, и внесете текст.

Во приказот Мој профил, одберете **Options** и од следново:

- **Edit text** — Сечење, копирање или испуштање текст.
- **Change** — Променете го Вашиот статус (кога е одбрано полето за статус).
- **Activate** — Заочнете со емитување на Вашата локација или на Вашите информации за сега пуштено (кога е одбрано некое од полињата).
- **Undo changes** — Отповикајте ги промените кои сте ги направиле во приказот за профил.
- **Edit shared locations** — Изберете ги ознаките за земја кои сакате да ги емитувате на Вашите пријатели (кога е одбрано My location полето).
- **Stop sharing** — Прекинете емитување на Вашата локација кон Вашите пријатели (кога е одбрано My location полето).

Достапните опции може да варираат.

Пронаоѓање и додавање пријатели

Одберете **Options > Invite friend**.

Барајте пријател — Внесете го името на пријателот во полето Барај пријатели, и одберете ја иконата за пребарување. Не можете да барате пријатели преку нивниот телефонски број или e-mail адреса.

Прегледајте ги резултатите од пребарувањето — Одберете **Next results** или **Previous results**.

Започнете ново пребарување — Одберете **New search**.

Доколку пријателите кои ги баравте не можат да бидат пронајдени, тие не се регистрирани Ovi членови, или одбрале да бидат невидливи при пребарувања.

Пораки

Кога ќе бидете известени, испратете текстуална порака до Вашите пријатели да ги поканите да се приклучат на Ovi Contacts.

Испратете покана за приклучување на Ovi Contacts — Изберете **Select service:** и услугата која знаете дека ја користи Вашиот пријател. Внесете го корисничкото име на Вашиот пријател, и одберете ја иконата за испраќање.

Одберете **Options** и од следниве опции:

- **Select** — Одберете објект.
- **Open** — Отворете некој објект.
- **Invite as friend** — Испратете покана на контактот.
- **Show profile** — Видете го профилот на контактот.
- **Renew invitation** — Препратете покана за приклучување на Ovi Contacts на пријател кој не одговорил.
- **Search** — Пребарајте го контактот чие име или друг врзан клучен збор го имате внесено во полето Барај пријатели.
- **Edit text** — Сечење, копирање или испуштање текст.

Достапните опции може да варираат.

Разговарајте со Вашите пријатели

Започнете разговор со некој пријател — Одберете го пријателот.

Испратете порака за разговор — Внесете го текстот во полето за порака, и одберете ја иконата за испраќање.

Во приказот за разговор, одберете **Options** и од следново:

- **Send** — Испратете ја пораката.
- **Add smiley** — Вметнете смајли.
- **Send my location** — Испратете детали за Вашата локација на Вашиот соговорник (ако е поддржано од двата уреди).
- **Profile** — Прикажете ги деталите на некој пријател.
- **My profile** — Одберете Ваш статус за присуство или сликичка за профилот, персонализирајте Ваша порака, или променете ги Вашите детали.
- **Edit text** — Копирање или испуштање текст.
- **End chat** — Заврпете го активниот разговор.

- **Exit** — Завршете ги сите активни разговори и затворете ја апликацијата. Достапните опции може да варираат.

За да примите информации за локација од Вашиот прилател мора да ја имате апликацијата Мапи. За да испратите и примите информации за локација, потребни се апликациите Мапи и Позиционирање.

Видете ја локацијата на Вашиот пријател — Одберете **Show on map**.

Вратете се во главниот приказ на Ovi Contacts без да го завршите разговорот — Одберете **Back**.

Додајте, јавете се или копирајте броеви на телефони од разговор — Одете до телефонскиот број во разговорот, и одберете **Options** и соодветната опција.

Ovi Sync

За да го синхронизирате Вашиот уред со Ovi, мора да имате Nokia сметка и активирана услуга Ovi Contacts на Вашиот уред.

Синхронизирајте го Вашиот уред со Ovi

1. Доколку по прв пат го синхронизирате Вашиот уред со Ovi, користете го Sync помошникот за да одберете која содржина сакате да ја синхронизирате, и интервалот на синхронизација.
2. Одберете **Synchronise**. Доколку Вашиот уред е во Offline профил, поврзете се на интернет кога ќе бидете известени.

Одберете **Options** и од следниве опции:

- **Start** — Синхронизирајте го Вашиот уред со Ovi.
- **Cancel** — Откажете тековна синхронизација.
- **Synchronisation settings** — Изменете ги Вашите прилагодувања за синхронизирање.

Достапните опции може да варираат.

Споделете ја Вашата локација

Отворете ја апликацијата Контакти и Ovi табот.

За да ја споделите Вашата локација, изберете **Options > Settings > Presence > Share my location** и од следново:

- **Sharing allowed** — Дозволете им на Вашите пријатели да ја видат Вашата локација.
- **My shared landmarks** — Одберете ознаки за земја од каде Вашата локација ќе се емитува на Вашите пријатели.
- **Refresh interval** — Изберете колку често ја емитувате Вашата моментна локација.

Додајте и одберете ознака за земја:

За да додадете локација на листата од ознаки за земја, изберете **Share my location > My shared landmarks > Options > New landmark**.

За да ја додадете Вашата моментална позиција како ознака за земја, одберете **Current position**.

За да пребарате локација на мапа, изберете **Select from map**.

За рачно да додадете ознака за земја, изберете **Enter manually**.

За да ги изберете локациите кои сакате да ги споделите со Вашите пријатели, изберете **Share my location > My shared landmarks**, и изберете ги означите за земја од листата. Одберете **Options** за да смените, обележите, и необележите објекти на листата.

Кога и да сте онлајн со Контактите на Ovi услугата, и на една од одбраните локации, Вашите пријатели можат да ја видат Вашата локација.

Ovi Contacts прилагодувања

Одберете **Options > Settings**.

Одберете од следново:

- **Account** — Пристапете до деталите на Вашата корисничка сметка, и дефинирајте ја Вашата видливост кон другите при пребарување.

- **Presence** — Прикажете информации за Вашата локација на Вашите пријатели, и дозволете им да видат кога остварувате телефонски повик (статус на повик).
- **Personalisation** — Изменете ги прилагодувањата врзани со стартувањето и тоновите на апликацијата Ovi Contacts, и автоматски прифаќајте покани од пријатели.
- **Connection** — Одберете мрежна конекција за користење, и активирајте ги предупредувањата за роаминг.

Користењето на конекција за пакет податоци може да вклучи пренос на големи количества на податоци преку мрежата на Вашиот оператор. За информации во врска со тарифите за пренос на податоци, контактирајте го Вашиот оператор.

- **Exit** — Завршете ги сите активни разговори и затворете ја апликацијата

Прилагодувања на Nokia корисничка сметка

Одберете **Options > Settings > Account**.

Изменете ги деталите на Вашата сметка — Одберете **My account**.

Дефинирајте ја Вашата видливост при пребарувања — Одберете **My account > Visibility in search**. Морате да бидете онлајн за да ја промените Вашата видливост.

Прилагодувања за присуство

Одберете **Options > Settings > Presence**.

Изменете прилагодувања за присуство

Одберете од следново:

- **Share my location** — Дозволете им на Вашите пријатели да ја видат Вашата локација.
- **Share now playing** — Дозволете им на Вашите пријатели да видат која музика моментално ја слушате на Вашиот мобилен уред.
- **Share call status** — Дозволете им на Вашите пријатели да го видат Вашиот статус на повик.

Споделете ја Вашата локација

Одберете **Share my location** и од следниве опции:

- **Sharing allowed** — Дозволете им на Вашите пријатели да ја видат Вашата локација во одбраните ознаки за земја.
- **My shared landmarks** — Одберете ознаки за земја од каде Вашата локација ќе се емитува на Вашите пријатели.
- **Refresh interval** — Изберете колку често ја емитувате Вашата моментна локација.

Додадете локација во листата на ознаки за земја — Одберете **Share my location > My shared landmarks > Options > New landmark**.

Додадете ја Вашата моментна локација како ознака за земја — Одберете **Current position**.

Пребарајте локација на мапа — Одберете **Select from map**.

Рачно додадете ознака за земја — Одберете **Enter manually**.

Одберете локации кои сакате да ги споделите со Вашите пријатели

1. Одберете **Share my location > My shared landmarks**.
2. Изберете ги ознаките за земја од листата.
3. Одберете **Options** за да смените, обележите, и необележите објекти на листата. Во зависност од Вашите прилагодувања, Вашите пријатели можат да ја видат Вашата локација кога сте на една од одбраните локации.

Прилагодувања за персонализација

Одберете **Options > Settings > Personalisation**.

Одберете од следново:

- **Login on start-up** — Пријавувајте се автоматски на Ovi Contacts кога ќе го вклучите Вашиот мобилен уред.
- **Auto-accept friend invit.** — Автоматски прифаќајте покани од пријатели без известување.

- **Auto-accept voice msgs.** — Дозволете гласовна порака да биде автоматски прифатена.
- **Message tone** — Одберете тон за нови пораки.
- **Friend online tone** — Одберете го тонот кој ќе се слуша кога некој пријател ќе стане онлајн.
- **Icon on Home screen** — Додајте икона на кратенка за Ovi Contacts на почетниот екран од Вашиот уред.

Прилагодувања за конекција

Одберете **Options > Settings > Connection.**

Изменете ги прилагодувањата за поврзување — Одберете **Network connection** и саканата конекција. За да ја користите стандардната конекција дефинирана во прилагодувањата за поврзување на Вашиот уред, одберете **Default connection.**

Прилагодете го уредот да Ве извести кога Вашата домашна мрежа не е достапна — За да добиете предупредување кога Вашиот уред се обидува да се поврзе на друга мрежа, одберете **Roaming warning > On.**

8. Персонализирајте го Вашиот уред

Можете да го персонализирате Вашиот уред со промена на домашниот екран, тоновите или темите.

Сменете го изгледот на Вашиот уред

Одберете **Menu > Settings и Personal > Themes.**

Можете да користите теми за да го промените изгледот на екранот, како што се позадини и изгледот на главното мени.

За да ја промените темата што се користи за сите апликации во Вашиот уред, одберете **General.** За да прегледате некоја тема пред да ја активирате,

Персонализирајте го Вашиот уред

скролувајте до темата, и почекајте неколку секунди. За да ја активирате темата, одберете **Options** > **Set**. Активната тема се покажува со .

За да го промените изгледот на главното мени, одберете **Menu**.

За да го промените изгледот на почетниот екран, одберете **Home scr. theme**.

За да имате слика во позадина или слајд шоу од променливи слики како позадина во почетниот екран, одберете **Wallpaper** > **Image** или **Slide show**.

За да ја промените сликата што се прикажува во почетниот екран кога ќе примите некој повик, одберете **Call image**.

Профили

Одберете **Menu** > **Settings** и **Personal** > **Profiles**.

Можете да користите профили за да поставувате тонови и да ги персонализираат тоновите на свонење, тоновите за предупредување за порака, и други тонови за разни настани, околина, или групи на повикувачи. Името на одбраниот профил се прикажува на врвот на домашниот екран. Ако општиот профил е во употреба, само датумот се прикажува.

За да промените некој профил, скролувајте до профилот, и одберете **Options** > **Activate**.

За да пресонализираат некој профил, скролувајте до профилот, и одберете **Options** > **Personalise**. Одберете го прилагодувањето што сакате да го промените.

За да го наместите профилот кој треба да се активира по определено време од рок од следните 24 часа, скролувајте до профилот, одберете **Options** > **Timed**, и поставете го времето. Кога времето ќе истече, профилот се враќа назад на профилот кој е претходно активен кој временски не е определен. Кога профилот е определен временски,  се прикажува во домашниот екран. Offline профилот не може временски да се определи.

За да креирате некој нов профил, одберете **Options** > **Create new**.

9. Музичка папка

Музички плеер

Музичкиот плеер ги поддржува форматите на датотеки како што се AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Не е неопходно музичкиот плеер да ги поддржува сите функции на некој даден формат на датотека или пак да ги поддржува сите можни формати на датотеки.

Исто така, можете да го користите Музичкиот плеер за да слушате podcast-и. Podcasting е метод за доставување на аудио или видео содржини преку интернет користејќи или RSS или Atom технологија за репродукција на мобилните уреди или на компјутерите.

Пуштање на песна или објава

За да го отворите Музичкиот плеер, одберете **Menu > Music > Music player**.

Можеби ќе треба да ги обновите библиотеките на музиката и објавите откако сте го ажурирале одбирањето на песни и објави во Вашиот уред. За да ги додадете достапните објекти во библиотеката, одберете **Options > Refresh library**.

За да пуштите некоја песна или објава:

1. Одберете категории за да навигирате до песната или објава што сакате да ја слушнете.
2. За да пуштите некој објект, одберете го објектот од листата.

За да паузирате, допрете ; за да продолжите, допрете .

Музичка папка

За да премотувате напред или назад, допрете и држете  или .

За да отидете на следниот објект, допрете . За да се вратите на почетокот на објектот, допрете . За да го прескокнете претходниот објект, допрете  повторно во рок од 2 секунди откако песната или објавата започнала.

За вклучување или иклучување на произволно пуштање () , одберете **Options** > **Shuffle play**.

За да го повторите моментниот објект () , сите објекти (), или да го исклучите повторувањето, одберете **Options** > **Repeat**.

Ако пуштате објави, произволното пуштање и повторувањето автоматски се исклучени.

За менување на јачината на звукот, притиснете го копчето за јачина на звук.

За да го измените тонот на пуштената музика, одберете **Options** > **Equaliser**.

За да го измените балансот и стерео сликата или да го подобрите басот, одберете **Options** > **Settings**.


За да се вратите на домашниот екран и да го оставите плеерот да биде активен во позадината, притиснете го копчето за завршување.

За да го затворите плеерот, одберете **Options** > **Exit**.

Плејлисти

Одберете **Menu** > **Music** > **Music player** и **Playlists**.

За да ги видите деталите на плејлистата, одберете **Options** > **Playlist details**.



Креирање плејлиста

1. Одберете **Options** > **New playlist**.
2. Внесете име за плејлистата и одберете **OK**.
3. За веднаш да додадете песни, одберете **Yes**; или за подоцна да додадете песни, одберете **No**.
4. Ако одберете **Yes**, одберете изведувач за да ги пронајдете песните кои сакате да додадете на плејлистата. Одберете **Add** за додавање на објекти.
За да ја прикажете листата на песни под наслов на некој изведувач, одберете **Expand**. За да ја скриете листата на песни, одберете **Collapse**.
5. Кога сте го направиле изборот, одберете **Done**.

Ако е вметната компатибилна мемориска картичка, плејлистата е зачувана на мемориската картичка.

За подоцна да додадете уште песни, кога ја прегледувате плејлистата, одберете **Options** > **Add songs**.

За да додадете песни, албуми, изведувачи, жанрови и композитори на некоја плејлиста од различните прегледи на музичкото мени, одберете некој објект и **Options** > **Add to playlist** > **Saved playlist** или **New playlist**.

За да тргнете песна од некоја пејлиста, одберете **Options** > **Remove**. Ова не ја брише песната од уредот; само ја отстранува од плејлистата.

За да го промените редоследот на песните во листата со песни, одберете ја песната што сакате да ја преместите и **Options** > **Reorder playlist**. Преместете ја песната на саканата позиција и одберете **Drop**. За да преместите друга песна, одберете ја песната и **Drop**, преместете ја песната на саканата позиција и одберете **Drop**. За да завршите со промена на распоредот на плејлистата, одберете **Done**.

Објави

Одберете **Menu** > **Music** > **Music player** и **Podcasts**.

Музичка папка

Епизодите на објави имаат три состојби: никогаш пуштани, делумно пуштани и комплетно пуштани. Ако некоја состојба е делумно пуштена, епизодата продолжува од последното место кога следниот пат ќе биде пуштена. Ако некоја состојба никогаш не е пуштана или е целосно пуштена, епизодата се пушта од почеток.

Пренос на музика од компјутер

Можете да ги користите следниве методи за пренос на музика:

- За да инсталирате Nokia Ovi Player со цел на управување и организирање на Вашите музички датотеки, преземете го софтверот за персонален компјутер од www.ovi.com и следете ги упатствата.
- За да го видите Вашиот уред како уред за масовна меморија каде што можете да пренесете датотеки со податоци, остварете конекција со компатибилен USB кабел за податоци или поврзете се преку Bluetooth. Ако користите USB кабел за податоци, одберете **Mass storage** како режим на конекција. Во уредот мора да биде вметната компатибилна мемориска картичка.
- За да синхронизирате музика со Windows Media Player, поврзете компатибилен USB кабел за податоци и одберете **Media transfer** како режим на конекција. Во уредот мора да биде вметната компатибилна мемориска картичка.

За да го промените стандардниот USB режим на конекција, одберете **Menu > Settings и Connectivity > USB > USB connection mode.**

Nokia Ovi Player

Со Nokia Ovi Player, можете да преземате музика од Ovi музика, пренесувате музика на Вашиот уред од компјутер и да управувате, односно да ги организирате Вашите музички датотеки. За да преземете Nokia Ovi Player, појдете на www.ovi.com.

За преземање музика, потребна ви е интернет конекција.

Преземање, пренос и управување со музика помеѓу Вашиот компјутер и мобилен уред

1. Отворете ја апликацијата Nokia Ovi Player на Вашиот компјутер. Доколку сакате да преземате музика, регистрирајте се или пријавете се.
2. Поврзете го Вашиот уред со компјутерот со помош на компатибилен USB кабел за податоци.
3. За да го одберете режимот на конекција за Вашиот уред, одберете **Media transfer**.

Ovi музика

Со Ovi музика (мрежна услуга), можете да барате, пребарувате, купувате и преземате музика на Вашиот уред.

Услугата Ovi музика по извесно време ќе ја замени услугата Music store.

Одберете **Menu > Music > Ovi Music**.

За да можете да преземате музика, морате најпрвин да се регистрирате за услугата.

Преземањето музика може да вклучи дополнителни трошоци и пренос на големи количини на податоци (мрежна услуга). За информации во врска со тарифите за пренос на податоци, контактирајте го Вашиот мрежен обезбедувач на услуга.

За пристап до услугата Ovi музика, мора да имате важечка пристапна точка на интернет во уредот. Може да биде побарано да ја изберете пристапната точка која ќе се користи при поврзување со услугата Ovi музика.

Одберете ја пристапната точка — Изберете Default access point.

Достапноста и прилагодувањата на услугата Ovi музика може да се разликуваат. Прилагодувањата можат, исто така, да бидат претходно одредени и можеби нема да можете да ги менувате. При пребарување на Ovi музика, можеби ќе имате можност за менување на прилагодувањата.

Менување на прилагодувањата на Ovi музика — Изберете **Options > Settings**.

Услугата Ovi музика не е достапна во сите земји или региони.

Nokia Podcasting

Со апликацијата Nokia Podcasting (мрежна услуга), можете да пребарувате, откривате, да се претплатувате, и да даунлоадирате објави преку мрежата, да пуштате, управувате, и споделувате аудио и видео објави со Вашиот уред.

Прилагодувања за објави

За да ја отворите Nokia Podcasting, одберете **Menu > Music > Podcasting**.

Пред да користите Nokia Podcasting, определете ја Вашата конекција и даунлоадирајте ги прилагодувањата.

Проверете кај Вашиот обезбедувач на услуги за условите тарифите за услугите за податоци пред да користите различни методи на конекција. На пример, план на рамна стапка на податоци може да дозволува пренос на големи количества на податоци за едно месечна тарифа.

Прилагодувања за конекција

За да ги измените прилагодувањата за конекција, одберете **Options > Settings > Connection** и едно од следниве:

- **Default access point** — Одберете ја пристапната точка за да ја дефинирате Вашата конекција со интернет.
- **Search service URL** — Дефинирајте ја услугата за пребарување на URL што ќе се користи за пребарувања.

Даунлоадирање на прилагодувања

За да ги даунлоадирате прилагодувањата, одберете **Options > Settings > Download** и едно од следниве:

- **Save to** — Дефинирајте ја локацијата каде што сакате да ги зачувувате Вашите објави.
- **Update interval** — Дефинирајте колку често да се ажурираат објавите.

- **Next update date** — Дефинирајте го датумот за следното автоматско ажурирање.
- **Next update time** — Дефинирајте го времето за следното автоматско ажурирање.

Автоматските ажурирања се појавуваат само ако е одбрана одредена стандардна пристапна точка и работи Nokia Podcasting. Ако не работи Nokia Podcasting, автоматските ажурирања не се активираат.

- **Download limit (%)** — Дефинирајте го процентот на меморијата која е резервирана за даунлоадирање на објави.
- **If limit exceeds** — Дефинирајте што да се прави доколку даунлоадите го надминат лимитот за даунлоадирање.

Прилагодувањето на апликацијата за автоматско претвземања објавите може да вклучува и пренос на огромни количества на податоци преку мрежата на Вашиот обезбедувач на услуги. Контактирајте го Вашиот оператор во врска со наплаќањето за преносот на податоци.

За да ги вратите стандардните прилагодувања, одберете **Options > Restore default** во приказот на прилагодувања.

Даунлоади

Откако ќе се претплатите на некоја објава, од директориумите, барајте, или со внесување на некоја web адреса, можете да управувате, даунлоадирате, и да пуштате епизоди во Podcasts.

За да ги видите објавите на кои што сте се претплатиле, одберете **Podcasting > Podcasts**.

За да ги видите индивидуалните наслови на епизодите (епизода е одредена медиа датотека на некоја објава), одберете го насловот на објавата.

За да започнете да даунлоадирате, одберете го насловот на епизодата. За да даунлоадирате или да продолжите да ги даунлоадирате одбраните или означените епизоди, одберете **Options > Download**. Можете да даунлоадирате повеќе епизоди во исто време.

Музичка папка

За да пуштите дел од некоја објава за време на даунлоадирањето или после делумно даунлоадирање, одберете ја објавата и **Options** > **Play preview**.

Целосно даунлоадираните објави може да се пронајдат во папката Podcasts, но не се прикажани се додека не се обнови библиотеката.

Радио

Слушање радио

Одберете **Menu** > **Music** > **Radio**.

ФМ радиото зависи од антена која што е различна од антената на безжичниот уред. Компатибилна слушалка или додаток треба да биде прикачен на уредот за ФМ радиото да функционира правилно.

Кога ја отворате апликацијата за прв пат, можете да одберете да ги имате локалните станици тјунирани автоматски.

За да ја слушате следната или претходната станица, одберете  или .

За да го исклучите звукот на радиото, одберете .

Одберете **Options** и од следниве опции:

- **Stations** — Прикажете ги зачуваните радио станици.
- **Tune stations** — Пребарување за радио станици.
- **Save** — Зачувување на радио станици.
- **Activate loudspeaker** или **Deactivate loudspeaker** — Вклучување и исклучување на звучникот.
- **Alternative frequencies** — Одберете дали сакате радиото автоматски да пребарува за подобра RDS фреквенција за станицата ако нивото на фреквенцијата стане прениско.
- **Play in background** — Вретете се во домашниот екран со радиото пуштено во позадина.

Управување со радио станици

Одберете **Menu** > **Music** > **Radio**.

За да ги слушате зачуваните станици, одберете **Options > Stations**, и одберете некоја станица од листата.

За да отстраните или преименувате некоја станица, одберете **Options > Stations > Options > Delete** или **Rename**.

За рачно поставување на фреквенцијата, одберете **Options > Tune stations > Options > Manual tuning**.

10. Камера

Вашиот уред поддржува правење на слики со резолуција од 1600x1200 пиксели . Резолуцијата на сликите во ова упатство може да изгледа различно.

Активирајте ја камерата

За да ја активирате камерата, притиснете го копчето за фотографирање.

Фотографирање

Контроли и индикатори за мирна слика

Приказот за мирна слика го покажува следново:



1 — Индикатор за режим

2 — Лизгач за зум. За да го активирате или деактивирате лизгачот за зум, допрете го екранот.

3 — Икона за фотографирање

4 — Прилагодувања за фотографирање

Камера

5 — Индикатор за ниво на батерија

6 — Индикатор за резолуција на слика

7 — Бројач на слики, (проценетиот број на слики што можете да ги фотографирате користејќи го моменталното прилагодување за квалитет на слика и достапна меморија)

8 — Меморија во употреба. Во зависност од поставувањата на Вашиот уред, постојат следниве опции: меморија на уред () или мемориска картичка (.

9 — Индикатор за GPS сигнал

10 — Режи́ми на сцени

Снимање и прилагодувања за снимање

За да го отворите приказот на прилагодувањата за фотографирање и снимање пред да направите фотографија или видео, одберете **Menu > Applications > Camera** и .

Прилагодувањата за фотографирање и снимање Ви овозможуваат кратенки до различни објекти и прилагодувања пред фотографирањето или снимањето на видео.

Прилагодувањата за фотографирање и снимање се враќаат на стандардните прилагодувања кога ќе ја затворите камерата.

Одберете од следново:

A — Одберете сцена.

 или  — Префрлете се помеѓу режим на видео и слика

 или  — Прикажете или скријте ја решетката на пронаоѓачот на изглед (само слики).

 — Активирајте го автоматскиот тајмер (само за слики).

 — Активирајте го режимот за секвенци (само за слики).

 — Отворете Gallery .

Прилагодувања на слика:

-  — Одберете некој ефект на боја.
-  — Прилагодете го балансот на бело. Одберете ги моменталните услови на осветлување. Ова овозможува камерата да ги репродуцира боите попрецизно.
-  — Прилагодете го надоместувањето на експозицијата (само за слики). Ако фотографирате темен објект наспроти многу светла позадина, како што е снег, наместете ја експозицијата на +1 или +2 за да компензирате за светлината во позадина. За светли објекти наспроти темна позадина, користете -1 или -2.
-  — Прилагодете ја осетливоста на светло (само за слики). Зголемете ја чувствителноста на светло во услови на слабо осветлување за да одбегнете премногу темни слики и заматени слики. Зголемувањето на осетливоста на светло може исто така да ја рашири сликата.
-  — Прилагодување на контраст (само за слики). Наместете ја разликата помеѓу најсветлите и најтемните делови на сликата.
-  — Прилагодување на острина (само за слики).

Екранот се променува за да одговара на прилагодувањата што ги дефинирате.

Прилагодувањата за фотографирање се зависни од режимот на фотографирање/снимање. Префрлувањето помеѓу режимите не ги ресетира дефинираните местења на прилагодувањата.

Ако изберете нова сцена, прилагодувањата за фотографирање се заменуваат со тие на избраната сцена. Доколку е потребно можете да ги промените прилагодувањата по избирањето на сцена.

Зачувувањето на сликата може да потрае подолго доколку ги промените прилагодувањата на зумот, осветлувањето и бојата.

Фотографирање

Кога фотографирате, имајте го следново на ум:

- Користете ги двете раце за смилено да ја држите камерата.

Камера

- Квалитетот на дигитално зумираната слика е помал од тој на незумираната слика.
- Доколку нема никаква активност околу една минута камерата оди во режимот на штедење на батеријата. За да продолжите со фотографирање, одберете **Continue**.

Кога фотографирате, сторете го следново:

1. За да се префрлите од режим на видео на режим на слики, ако е потребно, одберете  > .
2. За да фотографирате, притиснете го копчето за фотографирање. Не го помрднувајте уредот пред сликата да се зачува и крајната слика не се прикажува.

За да зумирате или одзумирате кога фотографирате, користете го лизгачот за зумирање.

За да ја оставите камерата отворена во позадина и да користите други апликации, притиснете го мени копчето. За да се вратите на камерата, притиснете и задржете го копчето за фотографирање.

По фотографирање

Откако ќе снимите некоја слика, одберете од следниве опции (достапно само ако имате одберено **Options > Settings > Show captured image > Yes**):

-  — Испратете ја сликата клипот во мултимедиа порака или e-mail порака, или преку методи на конекција како што се Bluetooth конективност.

За да ја испратите сликата на личноста со која зборувате, одберете  за време на повик.

-  — Вчитајте ја сликата на некој компатибилен онлајн албум.
-  **Delete** — Избришете ја сликата.

За да ја користите сликата како позадина во домашниот екран, одберете **Options > Use image > Set as wallpaper**.

За да ја наместите сликата како стандардна слика за повик која ќе се користи за секоја ситуација на повик, одберете **Options > Use image > Set as call image**.

За да ја доделите сликата на некој контакт, одберете **Options > Use image > Assign to contact**.

За да се вратите во пронаоѓачот на изглед за да направите нова фотографија, притиснете го копчето за фотографирање.

Информации за локација

Можете автоматски да додадете фотографирани информации за локација на деталите на снимениот материјал.

Одберете **Menu > Applications > Camera**.

За да додадете информации за локација на целиот снимен материјал, одберете **Options > Settings > Show GPS info > On**.

Може да потрае неколку минути за да се добијат координатите на Вашата локација. На достапноста и квалитетот на GPS сигналите може да влијаат Вашата локација, згради, природни пречки и временски услови. Ако споделувате датотека која вклучува информации за локација, и информациите за локацијата се споделуваат и Вашата локација може да биде видлива на трети страни кои ја гледаат датотеката. Уредот бара мрежни услуги за да добие информации за локација.

Индикатори за информација за локација:

-  — Недостапни информации за локација. GPS останува вклучен во позадината за неколку минути. Доколку е пронајдена сателитска конекција и индикаторот се променува во  за тоа време, сите направени слики и снимени видео клипови во тоа време се означени врз база на примените GPS информации за позиција.
-  — Информациите за локација се достапни. Локациите за информација се додадени во деталите за датотеката.

Камера

Информации за локација може да бидат додадени во слика или видео клип ако координатите на локацијата се пронајдени преку мрежата. Може да потрае неколку минути за да ги добиете координатите. Најдобрите услови се добиени во отворени подрачја подалеку од високи згради.

Ако ја споделувате Вашата слика или видео клип на кои се прикачени информации за локација, информациите за локација исто така ќе бидат споделени и Вашата локација може да биде видлива на трети странки кои ја гледаат сликата или видео клипот.

Можете да ја исклучите услугата за гео-означување во прилагодувања за камера.

Вие во сликата — авто-тајмер

Користете го авто-тајмерот за да го одложите фотографирањето така да можете и Вие да бидете дел од фотографијата.

За да го наместите времето за авто-тајмерот, одберете  >  и потребно време пред да биде направена сликата.

За да го активирате авто-тајмерот, одберете **Activate**. Иконата за штоперка на екранот трепнува и времето што преистанува се прикажува кога тајмерот е активен. Камерата ја прави сликата откако одбраното време ќе истече.

За да го исклучите авто-тајмерот, одберете  >  > .



Совет: Одберете **2 seconds** за раката да ви остане мирна кога фотографирате.

Фотографирање на слики во секвенца

Одберете **Menu** > **Applications** > **Camera**.

За да започнете со фотографирање на слики во брза секвенца, одберете **Menu** > **Applications** > **Camera** и  > **Sequence**. За да го затворите прозорецот за прилагодувања, допрете го екранот над прозорецот.

Притиснете и задржете го копчето за фотографирање. Уредот фотографира се додека не го пуштите копчето за фотографирање или се додека не се истроши

меморијата. Ако кратко го притиснете копчето за фотографирање, уредот фотографира 18 слики во секвенца.

Направените слики се прикажани во решетка. За да прикете некоја слика, одберете ја сликата. За да се вратите во проаѓачот за секвенцијалниот режим, притиснете го копчето на камерата.

Можете исто така да го користите секвенцијалниот режим со авто-тајмер.

За да го деактивирате режимот на секвенци, одберете  > **Single shot**.


Снимање на видео

Снимање на видео клипови

1. За да се префрлите од режим на слики на видео режим, ако е потребно, одберете  и видео режимот .
2. За да започнете да снимате, притиснете го копчето за фотографирање или допрете . Црвена икона се прикажува и се огласува тон.
3. За да го паузирате снимањето, одберете **Pause**. За да продолжите, одберете **Continue**. Ако го паузирате снимањето и не притиснете било кое копче за една минута, снимањето стоира.
За да зумирате или одзумирате од субјектот, користете го копчето за зумирање во Вашиот уред.
4. За да стопирате да снимате, притиснете го копчето за фотографирање. Видео клипот автоматски се зачувува во Gallery. максималната должина на видео клипите отприлика 30 секунди со квалитет за споделување и околу 90 минути без други прилагодувања за квалитет.

Контроли и индикатори за видео снимање

Визирот на видео го прикажува следново:



- 1 — Индикатор за режим
- 2 — Индикатор за исклучен звук
- 3 — Икона за снимање
- 4 — Прилагодувања за снимање
- 5 — Индикатор за ниво на батерија
- 6 — Индикатор за квалитет на видео. За да го измените ова прилагодување, одберете **Options > Settings > Video quality**.
- 7 — Тип на датотека на видео клип
- 8 — Достапно време на снимање. Кога снимате, индикаторот за должина на моменталниот видео клип исто така го покажува поминатото и преостанатото време.
- 9 — Локацијата на која се зачувува видео клипот
- 10 — Режији на сцени

По снимање на видео клип

Откако ќе снимите видео клип, одберете од следниве опции (достапно само ако имате одберено **Options > Settings > Show last captured video > Yes**):

- **▶ Play** — Пуштете го видео клипот кој само што го снимивте.
- **📁** — Прикачете ја сликата на компатибилен албум онлајн.
- **🗑 Delete** — Избришете го видео клипот.

За да се вратите во пронаоѓачот на изглед за да снимате нов видео клип, притиснете го копчето за фотограмирање.

11. Галерија

За складирање и организација на Вашите слики, видео клипови, звучни клипови, плејлисти, и стриминг линкови, одберете **Menu > Gallery**.



Совет: За да пристапувате брзо во приказите за слики и видео клипови, допрете го медиа копчето () за да ја отворите медиа лентата, и одберете .

Гледање и организирање датотеки

Одберете **Menu > Gallery** и од следниве опции:

-  **Images & videos** — Прикажете слики во пронаоѓачот на изглед и видеа во Видео центар.
-  **Songs** — Отворање на Музичкиот плеер.
-  **Sound clips** — Счушајте звучни клипови.
-  **Other media** — Прикажувајте презентации.

Можете да пребарувате, отворате и креирате папки; да маркирате, копираате и преместувате и додавате објекти во папки.

Документите складирани на Вашата компатибилна мемориска картичка (ако е вметната) се означени со .

За да отворите некоја датотека, одберете некоја датотека од листата. Видео клипови датотеки со наставката .**gam** се отвараат и пуштаат во Видео центар, а музика и звучни клипови во Музичкиот плеер.

За да копираате или преместите датотеки на мемориската картичка (ако е вметната) или во меморијата на уредот, одберете датотека **Options > Organise > Copy** или **Move** од достапните опции.

Гледање слики и видео клипови

Одберете **Menu > Gallery** и **Images & videos**.

Галерија

Сликите, видео клиповите и папките се подредени по датум и време. За да пребарувате по датотеките, удрете горе или долу.

За да отворите некоја датотека, одберете ја датотеката од листата. Кога гледате слика, за да ја видите следната или претходната слика, повлечете ја сликата лево или десно, соодветно. За да зумирате некоја слика користете го копчето за јачина на звукот на Вашиот уред.

Одберете **Options** и од следниве опции:

- **Edit** — Обработка на некој видео клип или некоја слика.
- **Use file** — За да ја коростите сликата како позадина во домашниот екран, одберете **Set as wallpaper**.

За да наместите слика како генеричка слика за повикување, одберете **Set as call image**.

За да наместите слика како слика за повикување на контакт, одберете **Assign to contact**.

За да наместите видео клип како тон на свонење, одберете **As ringing tone**.

За да доделите видео клип како тон на свонење за некој контакт, одберете **Assign to contact**.

Лентата со алатки Ви овозможува да ги одберете често користените функции со слики, видео клипови и папки.

Од активната лента со алатки, одберете од следниве опции:

-  **Send** — Испратете ја одбраната слика или видео клип.
-  **Edit** — Обработете ја одбраната слика или видео клип.
-  **Delete** — Избришете ја одбраната слика или видео клип.

Организирање слики и видеа

Одберете **Menu > Gallery и Images & videos > Options** и од следниве опции:

- **Folder options** — За да ги преместите датотеките во папките, одберете **Move to folder**. За да креирате некоја нова папка, одберете **New folder**.

- **Organise** — За да ги копираате датотеките во папките, одберете **Copy**. За да ги преместите датотеките во папките, одберете **Move**.
- **View by** — Прикажување на датотеките по датум, наслов или големина.

12. Споделување онлајн

За Споделување онлајн

Одберете **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Со Споделување online (мрежна услуга), можете да ги објавувате Вашите слики, видео клипови и звучни клипови од Вашиот уред на компатибилни услуги за споделување онлајн, како што се албуми и блогови. Можете исто така да прикажете и испратите коментари на објавите на овие услуги и даулоадирате содржина на компатибилен Nokia уред.

Поддржаните типови на содржини и достапноста на услугите за Споделување онлајн може да варираат.

Претплаќање на услугите

Одберете **Menu** > **Internet** > **Share online**.

За да се претплатите на online услуга за споделување, појдете на web страницата на обезбедувачот на услугата, и проверете дали Вашиот Nokia уред е компатибилен со услугата. Креирајте сметка како што е наведено на web страната. Ќе добиете корисничко име и лозинка потребни за да го прилагодите Вашиот уред со сметката.

1. За да активирате некоја услуга, отворете ја споделување online апликацијата во Вашиот уред, одберете некоја услуга и **Options** > **Activate**.
2. Дозволете уредот да креира мрежна конекција. Ако бидете прашани за интернет пристапна точка, одберете една од листата.
3. Пријавете се во Вашата сметка како што е наведено на web страната на обезбедувачот на услугата.

За достапноста и трошоците на услугите на третите страни и трошоците за префрлување на податоци, контактирајте со Вашиот обезбедувач на услуги или со релевантната трета страна.

Управување со Вашите сметки

За да ги прикажете Вашите сметки, одберете **Options > Settings > My accounts**.

За да креирате нова сметка, одберете **Options > Add new account**.

За да го промените Вашето корисничко име лозинка за некоја сметка, одберете ја сметката и **Options > Open**.

За да ја прилагодите сметката како стандардна кога испраќате објави од Вашиот мобилен телефон, одберете **Options > Set as default**.

За да ја отстраните сметката, одберете ја сметката и **Options > Delete**.

Креирање на објава

Одберете **Menu > Internet > Share online**.

За да објавите медија датотеки на некоја услуга, одете во услугата, и одберете **Options > New upload**. Ако online услугите за споделување обезбедуваат канали за објавување на датотеки, одберете го саканиот канал.

За да додадете слика, видео клип, или клип со звук на објавата, одберете **Options > Insert**.

Внесете наслов или опис за објавата, доколку е достапно.

За да додадете ознаки на објавата, одберете **Tags**.

За да го овозможите објавувањето на информации за локација содржани во датотеката, одберете **Location**.

За да ја испратите објавата на услугата, одберете **Options > Upload**.

Објавување на датотеки од Галерија

Можете да ги објавите Вашите датотеки од Gallery на некоја онлајн услуга за споделување.

1. Отворете **Menu** > **Gallery** и одберете ги датотеките кои сакате да ги објавите.
2. Одберете **Options** > **Send** > **Upload** и саканата сметка.
3. Изменете ја Вашата објава како што е побарано.
4. Одберете **Options** > **Upload**.

13. Nokia Video Centre

Со Nokia Video Centre (мрежна услуга), можете да преземате и пренесувате во реално време видео записи од компатибилни интернет видео услуги со помош на поврзување на пакети со податоци. Можете, исто така, да пренесувате видео записи од компатибилен персонален компјутер на Вашиот уред и да ги прикажувате во апликацијата Video centre.

Користењето пристапни точки за пакети со податоци заради преземање видеа може да вклучи пренос на огромни количини на податоци преку мрежата на Вашиот обезбедувач на услуги. Контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги во врска со наплаќањето за преносот на податоци.

Вашиот уред може да има претходно одредени услуги.

Обезбедувачите на услугите може да понудат бесплатни содржини или да ги наплатат своите услуги. Проверете ги трошоците кај услугата или кај обезбедувачот на услугата.

Прикажување и даунлоадирање на видео клипови

Поврзете се со видео услуги

1. Одберете **Menu** > **Applications** > **Video centre**.

2. За да се поврзете со некоја услуга за да инсталирате видео услуги, одберете **Add new services** и посакуваната видео услуга од каталогот на услуги.

Гледање некој видео клип

За да ги пребарувате содржините на инсталираните видео услуги, одберете **Video feeds**.

Содржината на некои видео услуги се поделени во категории. За да пребарувате видео клипови, одберете некоја категорија. За да пребарувате за некој видео клип во услугата, одберете **Video search**. Пребарувањето може да не е достапно во сите услуги.

За да видите информација за одбраниот видео клип, одберете **Options > Video details**.

Некои видео клипови може да бидат стримувани преку воздух, во други мора првин да бидат даунлоадирани на Вашиот уред. За да даунлоадирате некој видео клип, одберете **Options > Download**. Даунлоадите продолжуваат во позадина ако излезете од апликацијата. Даунлоадираните видео клипови се зачувуваат во Мои видеа. За да стримувате видео клип или прикажете даунлоадиран видео клип, одберете **Options > Play**. Кога видео клипот е пуштен, за да ги користите контролните копчиња за контролирате плеерот, допрете го екранот. За да ја прилагодите јачината на звук, користете ги копчињата за јачина.



Предупредување: Континуираното изложување на висока јачина на звук може да го оштети Вашиот слух. Слушајте музика на умерено ниво, и не го држете уредот во близина на Вашето уво кога се користи звучникот.

Закажување даунлоади

Прилагодувањето на апликацијата за автоматски да даунлоадира видео клипови може да вклучи пренос на огромни количини на податоци преку мрежата на Вашиот обезбедувач на услуги. За информации во врска со тарифите за пренос на податоци, контактирајте го Вашиот оператор. За да направите распоред за автоматско даунлоадирање за видео клипови во некоја услуга, одберете некоја категорија и **Options > Schedule downloads**. Видео

центарот автоматски даунлоадира нови видео клипови дневно во времето кое ќе го дефинирате.

Да ги откажете закажаните даунлоади за некоја категорија, одберете **Manual download** како метод за даунлоадирање.

Видео канали

Изберете **Menu > Applications > Video centre**.

Содржините на инсталираните видео услуги се дистрибуираат со помош на RSS канали. За приказ и управување со каналите, изберете **Video feeds**.

Изберете **Options** и од следниве опции:

- **Feed subscriptions** — Проверете ги Вашите тековни претплати на канали.
- **Feed details** — Прикажете информации за видео.
- **Add feed** — Претплатете се на нови канали. Изберете **Via Video directory** за избор на канал од услугите во видео директориумот.
- **Refresh feeds** — Освежете ги содржините на сите канали.
- **Manage account** — Доколку е достапно, управувајте со опциите на Вашата сметка за определен канал.

За приказ на видеа достапни во некој канал, изберете го каналот од листата.

Мои видеа

Мои видео записи е место во меморијата наменето за сите видео записи. Можете да ги прегледате даунлоадираните видео записи и видео клипови снимени со камерата на уредот во различни прикази.

За да отворите некоја папка и да гледате видео клипови, одберете ја папката. Кога некој видео клип е пуштен, за да ги користите контролните копчиња за контролирате плеерот, допрете го екранот.

За менување на јачината на звукот, притиснете го копчето за јачина на звук.

Одберете **Options** и од следниве опции:

- **Resume download** — Продолжете паузиран или неуспешен даунлоад.

- **Cancel download** — Откажување даунлоад.
- **Video details** — Прикажете информации за видео клипот.
- **Find** — Најдете некој видео клип. Внесете текст за пребарување што одговара на името на датотеката.
- **Memory status** — Прикажете ја количината на слободна и искористена меморија.
- **Sort by** — Сортирајте ги видео клиповите. Одберете ја саканата категорија.
- **Move and copy** — Преместете или копирајте видео клипови. Одберете **Copy** или **Move** или саканата локација.

Префрлување на видеа од Вашиот компјутер

Префрлете ги Вашите сопствени видео клипови од компатибилни уреди користејќи некој компатибилен USB кабел за податоци. Само видео клипови кои се во формат поддржан од Вашиот уред се прикажани.

1. За да го видите Вашиот уред на компјутер како уред со огромна меморија каде што може да префрлувате било какви датотеки со податоци, поврзете се со некој USB кабел за податоци.
2. Одберете **Mass storage** како режим за конекција. Во уредот треба да биде вметната компатибилна мемориска картичка.
3. Одберете ги видео клиповите што сакате да ги копирате од Вашиот компјутер.
4. Префрлете ги видео клиповите во **E:\My Videos** во мемориската картичка. Префрлените видео клипови се појавуваат во папката Мои видеа.

Прилагодувања за Видео центар

Во главниот приказ на Видео центарот, одберете **Options** > **Settings** и од следниве опции:

- **Video service selection** — Одберете ги видео услугите кои сакате да се појавуваат во Видео центарот. Можете исто така да додадете, отстраните,

измените и прикажете детали на некоја видео услуга. Не можете да измените претходно инсталирани видео услуги.

- **Connection settings** — За да ја дефинирате мрежната дестинација која се користи за мрежна конекција, одберете **Network connection**. За рачно да ја одберете конекцијата секој пат кога Видео центар отвора мрежна конекција, одберете **Always ask**.

За да ја вклучите или исклучите GPRS конекцијата, одберете **Confirm GPRS usage**.

За да го вклучите или исклучите роамингот, одберете **Confirm roaming**.

- **Parental control** — Поставете ограничување на возраста за видеата. Бараната лозинка е иста како и кодот за заклучување на уредот. Фабричкото прилагодување за кодот за заклучување е **12345**. Во видео-на-барање услугите, видеата кои имаат иста или повисока возрасна граница отколку што сте поставиле, се скриени.
- **Preferred memory** — Одберете дали даунлодираните видеа да се зачувуваат во меморијата на уредот или на некоја компатибилна мемориска картичка.
- **Thumbnails** — Одберете дали сакате да пдаунлоадирате и рикажувате мали сликички во видео доводите.

14. Web пребарувач

Со web пребарувачот, можете да го видите хипертекст јазикот за означување (HTML) страни на web како што се оригинално дизајнирани (мрежна услуга). Можете исто така да ги пребарувате web страниците што се дизајнирани специјално за мобилните уреди и да користите продолжителен хипертекст јазик за маркирање (extensible hypertext markup language - XHTML), или безжичен јазик за маркирање (wireless markup language - WML).

За да пребарувате на web, треба да имате дефинираната интернет пристапна точка во Вашиот уред.



Совет: За да го отворите во пребарувачот, допрете го медиа копчето  за да ја отворите медиа лентата, и одберете .

Пребарување на мрежата

Одберете **Menu > Internet > Web**.

За прегледување на веб, изберете  **Go to web address** од алатникот и внесете веб адреса.

Стандардно, прегледувачот е во режим на цел екран. За да излезете од режимот на цел екран, двојно тапкајте ја иконата со стрелка во долниот десен агол.

Некои web страници може да содржат материјал, како што се графици и звуци, кои што бараат голема сума на меморија за да може да се видат. Доколку Вашиот уред снима доволно меморија додека се отвора таква web страница, графичите на страницата нема да се прикажат.

За прегледување веб страници со исклучена графика, за да ја заштедите меморијата и да ја зголемите брзината на вчитување на страницата, изберете **Options > Settings > Page > Load content > Text only**.

За да внесете веб адреса, изберете **Options > Go to > New web page**.

За да ги обновите содржините на web страницата, одберете **Options > Web page options > Reload**.

За да ја зачувате моменталната страница како зачуван линк, одберете **Options > Web page options > Save as bookmark**.

За да видите снимки на веб страниците коишто сте ги посетиле во текот на тековната сесија на прегледување, изберете **Back** (достапно ако **History list** е активирано во поставките на прегледувачот и тековната веб страница не е првата страница што ја посетувате).

За да го спречите или дозволите автоматското отворање на повеќе прозорци, одберете **Options > Web page options > Block pop-ups** или **Allow pop-ups**.

За да зумирате веб страница, потапкајте го дисплејот двојно.



Совет: За да го минимизирате прегледувачот без излегување од апликацијата или врската, притиснете го еднаш копчето за крај.

Лента со алатки на пребарувачот

Лентата со алатки на пребарувачот Ви помага да ги одберете често користените функции на пребарувачот.

Од активната лента со алатки, одберете од следниве опции:

-  **Expand toolbar** — Проширете ја лентата со алатки за да пристапите на повеќе функции на лентата со алатки.
-  **Go to web address** — Внесете нова web адреса.
-  **Show zoom** — Зумирајте или одзумиракте на web страницата.

За да ја користите проширената лента со алатки, одберете  **Expand toolbar** и од следново:

-  **Go to feeds** — Прикажете ги Вашите тековни претплати за доводи.
-  **Full screen** — Префрлете се на приказот на целосен екран.
-  **Subsc. feeds** — Прикажете некоја листа од достапните web доводи на моменталната web страница, и претплатете се на некој web довод.
-  **Settings** — Изменете ги прилагодувањата.
-  **Save bkmrk.** — Зачувајте ја моменталната страница како ознака за страна.
-  **Reload** — Освежете ја web страната.
-  **Overview** — Прикажете преглед на тековната web страна.
-  **Homepage** — Одете на домашната страна (ако е дефинирана во прилагодувањата).
-  **Bookmarks** — Отворете го приказот на ознаките за страна.
-  **Find keywd.** — Пребарајте на тековната web страна.

Навигирање на страници

Кога пребарувате некоја web страница која што содржи големо количество на информации, можете да користите Преглед на страница за да видите каков вид на информации содржи web страницата.

Web пребарувач

За да видите преглед на моменталната web страница, отворете ја лентата со алатки, и одберете  > .

Web доводи и блогови

Web доводи се XML датотеки на web страници што се користат за споделување, на пример, на најновите наслови на вести или блогови. Блогови или web логови се web дневници. Вообичаено е да пронајдете web доводи на web, блог, и wiki страници.

Апликацијата на web пребарувачот автоматски детектира доколку некоја web страна содржи web доводи.

За да се претплатите на некој web довод, одберете некој довод и **Options** > **Subscribe to web feeds**.

За да аплоадирате некој web довод, одберете некој довод и **Options** > **Refresh**. Можете исто така да обновите web доводи од листата на Контакти.

За да дефинирате како да се ажурираат web доводите, одберете **Options** > **Settings** > **Web feeds**.

Додатоци

Вашиот уред поддржува додатоци. Додатоците се мали, даунлоадирачки web апликации кои што испорачуваат мултимедија, доводи на вести, и други информации, како што се временски извештаи, на Вашиот уред.

Инсталираните додатоци се појавуваат како одделни апликации во папката Апликации.

За да најдете и преземете додатоци, посетете ја AVI Продавницата на store.AVI.com.

Можете исто така да инсталирате додатоци на компатибилна мемориска картичка (доколку е достапна).

Стандардната пристапна точка за додатоците е иста како и во web пребарувачот. Кога се активни во позадината, некои додатоци може автоматски да ажурираат информации во Вашиот уред.

Користењето додатоци може да вклучи пренос на големи количества на податоци преку мрежата на Вашиот оператор на услуги. За информации во врска со тарифите за пренос на податоци, контактирајте го Вашиот оператор.

Барање содржини

Одберете **Menu > Internet > Web**.

За да пребарувате за текст во рамките на моменталната web страница, одберете **Options > Find keyword**.

Одете на следното совпаѓање, и од лентата со алатки, одберете  **Find next**.

Одете на претходното совпаѓање, и од лентата со алатки, одберете  **Find previous**.

Ознаки

Одберете **Menu > Internet > Web**.

Одберете **Options > Go to > Bookmarks**. Можете да одберете web адреси од листа или од колекција на ознаки на страни во Recently visited pages папката.

Лентата со алатки Ви помага да ги одберете почесто користените функции на пребарувачот.

Од активната лента со алатки, одберете од следниве опции:

-  **Add bookmark** — Додадете нова ознака за страна.
-  **Go to web address** — Внесете нова web адреса.
-  **Delete** — Избришете ознака за страна.

За да појдете на нова web страна, одберете **Options > Go to > New web page**

За да испратите и додадете ознаки за страна, или наместите ознака за страна како домашна страна, одберете **Options > Bookmark options**.

За да измените, преместите, или избришете ознаки за страна, одберете **Options > Bookmark manager**.

Бришење на кеш меморијата

Информациите и сервисите на кои сте пристапиле се чуваат во кеш меморијата на уредот.

Кеш е мемориска локација што се користи за привремено зачувување на податоци. Ако сте се обиделе да пристапите или сте пристапиле до доверливи податоци што бараат лозинки, испразнете го кешот по секоја употреба.

За да ја испразните кеш меморијата, одберете **Options > Clear privacy data > Cache**.

Безбедност на конекцијата

Ако индикаторот за безбедност (🔒) се прикажува за време на некоја конекција, преносот на податоци помеѓу уредот и интернет гејтвејот или серверот е шифриран.

Иконата за безбедност не означува дека преносот на податоци помеѓу портата и серверот за содржини (каде што се зачувани содржините) е безбеден. Операторот на услугите го осигурува преносот на податоци помеѓу портата и серверот за содржина.

Безбедносните сертификати може да се бараат за некои услуги, како што се банкарски услуги. Ќе бидете известени ако идентитетот на серверот не е автентичен или ако го немате вистинскиот безбедносен сертификат во Вашиот уред. За повеќе информации, контактирајте го Вашиот оператор.



Важно: Иако користењето на сертификати ги прави ризиците во врска со далечинските конекции и инсталацијата на софтверот значително помали, тие мора да се користат правилно со цел да се има корист од зголемената безбедност. Постоењето на сертификати не нуди заштита сама по себе, сертификат менаџерот мора да содржи коректни, автентични или поверливи сертификати за постоење на зголемена заштита. Сертификатите имаат ограничено траење. Ако се покаже "Сертификатот е истечен" или "Сертификатот сеуште не е валиден", и покрај тоа што сертификатот треба да

биде валиден, проверете дали тековните датум и време во Вашиот уред се точни.

Пред менување на прилагодувањата на сертификатот, морате да бидете сигурни дека навистина му верувате на сопственикот на сертификатот и дека сертификатот навистина припаѓа на наведениот сопственик.

15. Позиционирање (GPS)

Можете да користите апликации како што се GPS податоци за да ја пресметате Вашата локација или да измерете растојанија. На овие апликации им е потребно GPS конекција.

3а GPS

Координатите на GPS се прикажани со користење на интернационален WGS-84 координативен систем. Достапноста на координатите може да варира во зависност од регионот.

Глобалниот систем за позиционирање (GPS) е управуван од Владата на Соединетите Американски Држави, која е единствено одговорна за точноста и одржувањето на системот. На точноста на податоците на локацијата може да влијае прилагодувањето на GPS сателитите кое го прави Владата на Соединетите Американски Држави и е предмет на промена со политиката за цивилен GPS на Министерството за одбрана на Соединетите Американски Држави и Федералниот радионавигационен план. На точноста исто така може да влијае и слабата геометрија на сателитите. На достапноста и квалитетот на GPS сигналите може да влијае и Вашата околина, згради, природни пречки како и временските услови. GPS сигналите може да не се достапни во внатрешноста на згради или под земја и може да бидат попречени од материјали како што се бетон или метал.

GPS не треба да се користи за прецизни мерења на локации, и не треба никогаш да се потпираат единствено на податоците за локацијата од GPS приемникот и на мобилните радио мрежи за позиционирање или навигација.

Позиционирање (GPS)

Мерачот на патот има ограничена точност и може да се појават грешки при заокружување. На точноста исто така може да влијае и достапноста и квалитетот на GPS сигналите.

Во прилагодувањата за позиционирање може да се вклучат или исклучат различни методи на позиционирање.

Assisted GPS (A-GPS)

Вашиот уред исто така поддржува Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS е мрежна услуга.

Assisted GPS (A-GPS) се користи за да се превземат податоци за помош преку пакет дата конекција, кои што помагаат во пресметувањето на координатите на Вашата моментна локација кога Вашиот уред прима сигнали од сателитите.

Кога активирате A-GPS, Вашиот уред прима корисни сателитски информации од сервер за помош на податоци преку мобилната мрежа. Со помошта од помошните податоци, Вашиот уред може побргу да ја добие GPS позицијата.

Вашиот уред е преконфигуриран за користење со Nokia A-GPS услугата, доколку не се достапни A-GPS прилагодувања кои се во зависност од обезбедувачот на услугите. Помошните податоци се повраќаат од Nokia A-GPS серверот за услугата само кога е потребно.


Мора да имате дефинирано пристапна точка за интернет во уредот за повраќање на помошни податоци од Nokia A-GPS услугата преку пакет дата конекција. За да дефинирате пристапна точка за A-GPS, одберете **Menu > Applications > Location и Positioning > Positioning server > Access point**. Само пакет дата интернет пристапна точка може да се користи. Вашиот уред Ве прашува за интернет пристапната точка кога GPS се користи за прв пат.

Држете го правилно Вашиот уред

Кога го користите GPS приемникот, осигурајте се дека не ја покривате антената со Вашата рака.

Воспоставувањето на GPS конекција може да потрае од неколку секунди до неколку минути. Воспоставувањето на GPS конекција во возило може да потрае подолго.

GPS приемникот ја црпи својата енергија од батеријата на уредот. Користењето на GPS ресиверот може побргу да ја потроши батеријата.




Совети за креирање на GPS конекција

Проверете го статусот на сателитскиот сигнал

За да проверите колку сателити има пронајдено Вашиот уред, и дали Вашиот уред прима сигнали од сателити, одберете **Menu > Applications > Location и GPS data > Options > Satellite status.**

Ако Вашиот уред има пронајдено сателити, се прикажува по една црта за секој сателит во приказот за информации за сателити. Колку повеќе има црти, толку појак е сигналот на сателитот. Кога Вашиот уред има примено доволно податоци од сигналот на сателитот за да ги пресмета координатите на Вашата локација, бојата на цртите се менува.



За да ја прикажете позицијата на пронајдените сателити, одберете **Chg. view.**

На почетокот Вашиот уред мора да прими сигнали од најмалку четири сателити за да може да ја пресмета Вашата локација. Кога ќе се направи првичната пресметка, можно е да продолжи со пресметување на Вашата локација со три сателити. Како и да е, прецизноста општо е подобра кога ќе се пронајдат повеќе сателити.

Ако не е пронајден ниту еден сателитски сигнал, имајте го предвид следново:

Позиционирање (GPS)

- Ако сте во затворена просторија, излезете на отворено за да примите подобар сигнал.
- Ако сте надвор, поместете се на поотворено место.
- Осигурајте се дека Вашата рака не ја покрива GPS антената на Вашиот уред.
- Ако временските услови се лоши, тоа може да влијае на јачината на сигналот.
- Некои возила имаат затемнети (атермиски) прозорци, кои можат да ги блокираат сателитските сигнали.

Барања за позиција

Можете да примите барање од мрежна услуга за да примите информација за позиција. Обезбедувачите на услуги може да понудат информации за локални теми, како што се временска прогноза или услови во сообраќајот, базирани на локацијата на Вашиот уред.

Кога ќе примите барање за позиција, услугата која го прави барањето се прикажува. Одберете **Accept** за да дозволите Вашата информација за позиција да биде испратена или **Reject** за да го одбиете барањето.

Ознаки за места



Одберете **Menu > Applications > Location** и **Landmarks**.

Со ознаки за земја, можете да зачувувате информации за позиција на специфични локации во Вашиот уред. Можете да ги сортирате зачуваните локации во различни категории, како што се бизнис, и да додадете други информации на нив, како што се адреси. Можете да ги користите Вашите зачувани ознаки за земја во компатибилни апликации, како што се GPS дата.

GPS координатите се изразени преку меѓународниот координативен систем WGS-84.

Одберете **Options** и од следниве опции:

- **New landmark** — Креирајте некој нова ознака за земја. За да направите барање за позиција за Вашата тековна локација, одберете **Current position**. За рачно да ги внесете информациите за позицијата, одберете **Enter manually**.
- **Edit** — Изменете или додадете информации за зачувана ознака за земја (на пример, улична адреса).
- **Add to category** — Додадете ознака за земја на некоја категорија во ознаки за земја. Одберете ја секоја категорија во која сакате да ја додадете ознаката.
- **Send** — Одберете една од неколкуте ознаки за земја на некој компатибилен уред. Вашите примени ознаки за места се сместуваат во папката во Пораки.

Можете да ги сортирате Вашите ознаки во претходно определени категории и да креирате нови категории. За да измените и да креирате нови категории за ознаки за земја, отворете го табот за категории, и одберете **Options > Edit categories**.

GPS податоци



GPS податоците се дизајнирани да обезбедат информација за наведување на патека до определена дестинација и информации за патување, како што се приближната оддалеченост до дестинацијата и приближното времетраење на патувањето. Исто така можете да погледнете информации за позиција за Вашата моментна локација.

Одберете **Menu > Applications > Location и GPS data**.

Прилагодувања за позиционирање

Одберете **Menu > Applications > Location и Positioning**.

Методи на позиционирање

Одберете од следново:

- **Integrated GPS** — Користете го вградениот GPS ресивер во Вашиот уред.

Мапи

- **Assisted GPS** — Користете Assisted GPS (A-GPS) за да примите податоци за помош од сервер за помошни податоци.
- **Bluetooth GPS** — Користете компатибилен надворешен GPS ресивер со Bluetooth конективност.
- **Network based** — Користете информации од мобилната мрежа (мрежна услуга).

Сервер за позиционирање

За да дефинирате некоја пристапна точка и сервер за позиционирање за методите за позиционирање базирани врз мрежата, како што се потпомогнато GPS или мрежно-базирано позиционирање, одберете **Positioning server**. Серверот за позиционирање може да биде претходно прилагоден од страна на Вашиот обезбедувач на услуга, и можеби нема да можете да ги изменувате прилагодувањата.

Прилагодување за запишување

За да одберете кој систем за мерење сакате да ги користите за брзина и оддалечености, одберете **Measurement system** > **Metric** или **Imperial**.

За да дефинирате во кој формат информациите за координатите да се прикажуваат во Вашиот уред, одберете **Coordinate format**, и саканиот формат.

16. Мапи

Преглед на мапите



Изберете **Menu** > **Maps**.

Добре дојдовте во Мапите.

Услугата Мапи Ви покажува што има во Вашата близина, Ви помага да го планирате правецот и Ве води до саканото место.

- Најдете градови, улици и услуги.
- Најдете го патот со помош на упатства за секое следно свртување.

- Синхронизирајте ги своите омилените локации и правци помеѓу мобилниот уред и интернет услугата Ovi мапи.
- Проверете ја временската прогноза и останатите локални информации, доколку се достапни.



Забелешка: Даунлодирањето содржини како што се мапи, слики од сателити, гласовни датотеки, водичи или информации за сообраќај може да вклучуваат пренос на големи количини на податоци (мрежна услуга).

Некои услуги може да бидат недостапни во некои земји и може да бидат обезбедени само на определени јазици. Тие услуги може да зависат од мрежата. За повеќе информации, обратете се до Вашиот мрежен оператор.

Скоро целата дигитална картографија е непрецизна и некомплетна до некој степен. Никогаш не се потпирајте единствено на картографијата која што ја даунлоадирате за употреба во овој уред.

Содржините како што се слики од сателити, водичи, информации за време и сообраќај и поврзаните услуги се генерирани од трети страни независни од Nokia. Содржината може да бидат непрецизна и некомплетна до одреден степен и е предмет на достапноста. Никогаш не се потпирајте единствено на гереспоменатата содржина и поврзаните услуги.

Приказ на Вашата локација и мапата

Погледнете ја својата моментна локација на мапата и пребарувајте мапи на различни градови и земји.

Изберете **Menu > Maps и My position.**

Кога GPS конекцијата е активна,  ја означува Вашата моментна или последно позната локација на мапата. Доколку бојата на иконата е бледа, нема достапен GPS сигнал.

Доколку е достапно само позиционирање врз основа на идентификација на ќелија (cell ID), општото подрачје во кое би можеле да бидете е означено со црвен круг околу иконата за позиционирање.

Мапи

Движење низ мапата — Повлечете ја мапата со прст. Стандардно, мапата е насочена кон север.

Приказ на Вашата моментна или последно позната локација — Изберете




Зумирање или одзумирање — Изберете + или -.

Доколку преминете на подрачје кое не е покриено со мапите складирани на Вашиот уред и доколку имате активна податочна конекција, автоматски ќе бидат преземени нови мапи.

Покриеност со мапи се разликува според земји и региони.

Приказ на мапи



1 — Избрана локација

2 — Подрачје на индикатори

3 — Точка на интерес (на пример, железничка станица или музеј)

4 — Подрачје со информации

Промена на изгледот на мапата

Прикажете ја мапата во различни режими за да можете лесно да утврдите каде се наоѓате.

Изберете **Menu > Maps и My position.**

Изберете  и од следниве опции:

- **Map view** — Во стандардниот приказ на мапи, деталите како што се имиња на локации или броеви на автопати лесно може да се прочитаат.
- **Satellite view** — За детален приказ, користете сателитски слики.
- **Terrain view** — Погледнете го набрзина видот на земјиштето или надморската височина, на пример, кога патувате вон патната мрежа.
- **3D** — За пореалистичен приказ, сменете ја перспективата на мапата.
- **Landmarks** — Прикажете ги истакнатите градби и знаменитости на мапата.
- **Night mode** — Затемнете ги боите на мапата. Кога патувате ноќе, мапата е полесна за читање во овој режим.

Преземање и ажурирање мапи

За да одбегнете трошоци за пренос на мобилни податоци, преземете ги на Вашиот компјутер најновите мапи и датотеки за гласовно водење со помош на апликацијата Nokia Map Loader и потоа пренесете ги и зачувајте ги на Вашиот уред.

За да ја преземете и инсталирате апликацијата Nokia Map Loader на Вашиот компатибилен компјутер, појдете на www.nokia.com/maps и следете ги упатствата.



Совет: Зачувајте нови мапи на Вашиот уред пред патување за да можете да ги пребарувате мапите без интернет конекција додека патувате во странство.

Пред да користите Nokia Map Loader, морате барем еднаш да пребарате мапи во апликацијата Мапи во Вашиот уред.

Преземање мапи со помош на Nokia Map Loader

1. Поврзете го Вашиот уред со компатибилен компјутер со помош на компатибилен USB кабел за податоци или Bluetooth конекција. Доколку користите кабел за податоци, изберете PC Suite како метод на USB конекција.
2. Отворете ја апликацијата Nokia Map Loader на компјутерот.
3. Доколку за Вашиот уред има достапни нови верзии на мапи или нови гласовни датотеки, ќе биде побарано да ги ажурирате податоците.
4. Изберете континент и земја. Поголемите земји може да имаат неколку подмапи и можете да ги преземете мапите кои за Вас се важни.
5. Изберете ги мапите, преземете ги и инсталирајте ги на Вашиот уред.

За методите на позиционирање

Мапите ја прикажуваат Вашата локација на мапата со помош на позиционирање врз основа на GPS, A-GPS или идентификација на ќелија (cell ID).

Глобалниот систем за позиционирање (GPS) е сателитски навигациски систем наменет за пресметување на Вашата локација. Assisted GPS (A-GPS) е мрежна услуга која Ви испраќа GPS податоци, со што се подобрува брзината и точноста на позиционирањето.

При прво користење на Мапите, ќе биде побарано да одредите пристапна точка на интернет за преземање податоци од мапите или користење на A-GPS.



означува достапност на сателитски сигнали. Една лента е еден сателит. Кога уредот бара сателитски сигнали, лентата е жолта. Кога има доволно податоци за пресметување на Вашата локација, лентата станува зелена. Колку повеќе зелени ленти има, толку е посигурна пресметката на локацијата.

Глобалниот систем за позиционирање (GPS) е управуван од Владата на Соединетите Американски Држави, која е единствено одговорна за точноста и одржувањето на системот. На точноста на податоците на локацијата може да

влијае прилагодувањето на GPS сателитите кое го прави Владата на Соединетите Американски Држави и е предмет на промена со политиката за цивилен GPS на Министерството за одбрана на Соединетите Американски Држави и Федералниот радионавигационен план. На точноста исто така може да влијае и слабата геометрија на сателитите. На достапноста и квалитетот на GPS сигналите може да влијае и Вашата околина, згради, природни пречки како и временските услови. GPS сигналите може да не се достапни во внатрешноста на згради или под земја и може да бидат попречени од материјали како што се бетон или метал.

GPS не треба да се користи за прецизни мерења на локации, и не треба никогаш да се потпирате единствено на податоците за локацијата од GPS приемникот и на мобилните радио мрежи за позиционирање или навигација.

Мерачот на патот има ограничена точност и може да се појават грешки при заокружување. На точноста исто така може да влијае и достапноста и квалитетот на GPS сигналите.

При позиционирање врз основа на идентификација на ќелија (cell ID), положбата се одредува преку антенската кула со која Вашиот мобилен уред е моментно поврзан.

Во зависност од достапната метода на позиционирање, точноста на позиционирањето може да варира од неколку метри до неколку километри.

Наоѓање локација

Услугата Мапи Ви помага да најдете одредени локации и деловни субјекти што ги барате.

Изберете **Menu** > **Maps** и **Find places**.

1. Внесете поими за пребарување, на пример, адреси и поштенски броеви. За да го исчистите полето за пребарување, изберете .
2. Изберете .
3. Изберете ставка од листата на предложени совпаѓања.

Локацијата се прикажува на мапата. За да ги прикажете на мапата останатите локации од листата на резултати од пребарувањето, изберете една од стрелките до подрачјето со информации .

Враќање на листата на предложени совпаѓања — Изберете **List**.

Барање различни видови на околни места — Изберете **Browse categories** и категорија, на пример, купување, сместување или транспорт.

Доколку нема пронајдени резултати од пребарувањето, проверете дали поимите за пребарување правилно сте ги напишале. Кога пребарувате онлајн, на резултатите од пребарувањето може да влијаат проблемите со Вашата интернет конекција.

За да одбегнете трошоци за пренос на податоци, резултатите од пребарувањето можете да ги добиете и без активна интернет конекција, доколку мапите на подрачјето што го пребарувате сте ги зачувале на Вашиот уред. За да се осигурите дека Вашиот уред не користи интернет конекција, во главното мени, изберете  > **Internet** > **Connection** > **Offline**.

Преглед на детали на локација

Доколку се достапни, прикажете повеќе информации за одредени локации или места, на пример, хотел или ресторан.

Изберете **Menu** > **Maps** и **My position**.

Приказ на детали на место — Изберете место, негово подрачје со информации  и **Show details**.

Оценка на место — Изберете место, негово подрачје со информации , **Show details** и оценка со ѕвездички. На пример, ако на некое место му давате 3 од можните 5 ѕвездички, изберете ја третата ѕвездичка. За оценување на места потребна Ви е интернет конекција.

Кога ќе најдете место кое не постои или кое содржи несоодветни информации или неточни детали, на пример, погрешни информации за контактот или локацијата, се препорачува за тоа да ја известите компанијата Nokia.

Известување за неточни информации — Изберете место и негово подрачје со информации (📍) и изберете **Show details** > **Извести за ова место** и соодветната опција. За известување за места потребна Ви е интернет конекција.

Достапните опции може да се разликуваат.

Зачувување места и правци

Зачувајте адреси, места од интерес и правци за да можете покасно брзо да ги користите.

Изберете **Menu** > **Maps**.

Зачувување место

1. Во приказот на мапата, допрете ја локацијата. За да барате адреса или место, изберете **Search**.
2. Допрете го подрачјето со информации за локацијата (📍).
3. Изберете **Save place**.

Зачувување правец

1. Во приказот на мапата, допрете ја локацијата. За да барате адреса или место, изберете **Search**.
2. Допрете го подрачјето со информации за локацијата (📍).
3. За да додадете друга точка на правец, изберете **Add to route**.
4. Изберете **Add new route point** и соодветната опција.
5. Изберете **Show route** > **Options** > **Save route**.

Приказ на зачувани места и правци — Изберете **Favourites** > **Places** или **Routes**.

Приказ и организирање места или правци

Користете ја опцијата Омилен за брз пристап до места и правци што сте ги зачувале.

Групирајте ги местата и правците во збирки, на пример, кога планирате патување.

Изберете **Menu** > **Maps** и **Favourites**.

Приказ на зачувано место на мапата

1. Изберете **Places**.
2. Појдете до местото.
3. Изберете **Map**.

За да се вратите на листата на зачувани места, изберете **List**.

Креирање збирка — Изберете **Create new collection** и внесете име на збирка.

Додавање зачувано место во збирка

1. Изберете **Places** и место.
2. Изберете **Organise collections**.
3. Изберете **New collection** или постојна збирка.

Доколку треба да избришете места или правци, или да додадете правец во збирка, појдете до интернет услугата Ovi мапи на www.ovi.com.

Испраќање места на пријатели

Кога сакате да споделите информации за некое место со Вашите пријатели, испратете ги тие податоци директно на нивните уреди.

Испраќање место на компатибилен уред на пријател — Изберете локација на мапата, допрете го подрачјето со информации на локацијата (📍) и изберете **Send**.

Споделување на локација

Објавете ја Вашата локација на Facebook, заедно со текст и фотографија. Вашите Facebook пријатели можат да ја видат Вашата локација на мапа.

Изберете **Menu > Maps** и **Share location**.

За да ја споделите Вашата локација потребни Ви се Nokia сметка и Facebook сметка.

1. Изберете **Share location**.
2. Пријавете се на Вашата Nokia сметка, или, ако уште ја немате, изберете **Create new account**.
3. Пријавете се на Вашата Facebook сметка.
4. Изберете ја Вашата моментална локација.
5. Внесете го Вашиот ажуриран статус.
6. За да прилепите фотографија на Вашиот пост, изберете **Додади фотографија**.
7. Изберете **Share location**.

Управување со Вашата Facebook сметка — Во главниот приказ, изберете **Accounts > Share location settings > Facebook**.

За споделување на Вашата локација и гледање на локацијата на другите е потребна интернет конекција. Тоа може да вклучи пренос на големи количини на податоци и трошоци поврзани со преносот на податоци.

Применливите Facebook правила за употреба се однесуваат и за споделување на Вашата локација на Facebook. Запознајте се со Facebook правилата за употреба и обичаите приватност и имајте соодветна одмереност пред да ги споделите податоците за Вашата локација со другите или при гледањето на локацијата на другите.

Пред да ја споделите Вашата локација, секогаш внимателно размислете со кого ја споделувате. Проверете ги прилагодувањата за приватност на социјалната мрежа што ја користите, затоа што можете да ја споделите Вашата локација со голема група на луѓе.

Синхронизирање на опцијата Омилени

Планирајте патување на Вашиот компјутер на web-страницата Ovi мапи, синхронизирајте ги зачуваните места, правци и збирки со Вашиот мобилен уред и пристапете до планот додека сте на пат.

За да синхронизирате места, правци или збирки помеѓу Вашиот мобилен уред и интернет услугата Ovi мапи, потребна Ви е Nokia сметка. Доколку ја немате, во главниот приказ, изберете **Accounts > Nokia account > Create new account**.

Синхронизирање зачувани места, правци и збирки — Изберете **Favourites > Synchronise with Ovi**. Доколку немате Nokia сметка, ќе биде побарано да ја креирате.

Поставете го уредот за автоматско синхронизирање на опцијата Омилени — Изберете  и **Synchronisation > Synchronisation > At start-up and shut-d..** Уредот започнува синхронизирање секогаш кога ќе ја отворите или затворите апликацијата Мапи.

Синхронизирањето бара активна интернет конекција и може да вклучи пренос на огромни количини на податоци преку мрежата на Вашиот обезбедувач на услуги. Контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги во врска со наплаќањето за преносот на податоци.

За да ја користите интернет услугата Ovi мапи, појдете на www.oivi.com.

Гласовно водење

Доколку е достапно на Вашиот јазик, гласовното водење Ви помага да го најдете својот пат до дестинацијата и Ви дава слобода да уживате во патувањето.

Изберете **Menu > Maps и Drive** или **Walk**.

Кога за прв пат користите навигација при одење или возење, од Вас се бара да го изберете јазикот за гласовното водење и да ги преземете соодветните датотеки.

Доколку изберете јазик кој вклучува називи на улици, називите на улиците исто така ќе бидат изговорени гласно. Гласовно водење можеби не е достапно на Вашиот јазик.

Менување на јазикот за гласовно водење — Во главниот приказ, изберете  и **Navigation > Drive guidance** или **Walk guidance** и соодветната опција.

Кога одите пеш, покрај гласовното водење, Вашиот уред може да ве води и со помош на звучни сигнали и вибрации.

Користење звучни сигнали и вибрации — Во главниот приказ, изберете  и **Navigation > Walk guidance > Звучни сигнали и вибрации**.

Повторување на гласовно водење при навигација во автомобил — Во главниот приказ, изберете **Options > Repeat**.

Прилагодување на јачината на тонот за гласовно водење при навигација во автомобил — Во главниот приказ, изберете **Options > Volume**.

Возење до Вашата дестинација

Кога при возење Ви се потребни упатства за секое следно свртување, Мапите Ви помагаат да стигнете до својата дестинација.

Изберете **Menu > Maps и Drive**.

Возење до дестинација — Изберете **Set destination** и соодветната опција.

Возење до Вашиот дом — Изберете **Drive home**.

Кога ќе изберете **Drive home** или **Walk home** за прв пат, ќе биде побарано да ја одредите локацијата на Вашиот дом. За покасно да ја смените локацијата на домот, направете го следново:

1. Во главниот приказ, изберете .
2. Изберете **Navigation > Home Location > Redefine**.
3. Изберете ја соодветната опција.




Совет: За возење без одредена дестинација, изберете **Map**. Вашата локација се прикажува во центарот на мапата додека се движите.

Мапи

Менување прикази за време на навигација — Повлечете го екранот и изберете **2D view**, **3D view**, **Arrow view** или **Route overview**.

Почитувајте ги сите локални закони. Рацете секогаш нека Ви бидат слободни за управување со возилото кога возите. Најважната работа додека возите треба да Ви биде безбедноста на патот.

Навигациски приказ



- 1 — Правец
- 2 — Ваша локација и насока
- 3 — Компас
- 4 — Лента со информации (брзина, далечина, времетраење)

Добивање информации за сообраќајот и безбедноста

Подобрете го возењето со информации во реално време во врска со настаните во сообраќајот, сообраќајните знаци и сигнализацијата, како и предупредувањата за ограничувања на брзина, доколку се достапни во Вашата земја или регион.

Изберете **Menu** > **Maps** и **Drive**.

Приказ на настаните во сообраќајот на мапата — За време на навигација во возење, изберете **Options** > **Traffic info**. Настаните се прикажуваат како триаголници и линии.

Ажурирање информации за сообраќајот — Изберете **Options** > **Traffic info** > **Update traffic info**.

Кога планирате правец, можете да го наместите уредот така да одбегнува одредени настани во сообраќајот, на пример, сообраќајни застои или работа на патиштата.

Одбегнување настани во сообраќајот — Во главниот приказ, изберете  и **Navigation** > **Reroute due to traffic**.

Локацијата на камерите за брзина може да биде прикажана на Вашиот правец за време на навигацијата, доколку оваа карактеристика е вклучена. Некои подрачја на судска власт ја забрануваат или регулираат употребата на податоци за локациите на камерите за брзина. Nokia не е одговорна за прецизноста или за последиците од користењето на податоци за камерите за брзина.

Одење пеш до Вашата дестинација

Кога Ви се потребни упатства за следење правец при одење пеш, услугата Мапи Ве води преку плоштади, низ паркови, пешачки зони, па дури и трговски центри.

Изберете **Menu** > **Maps**.

Одење пеш до дестинација — Изберете **Set destination** и соодветната опција.

Одење пеш до Вашиот дом — Изберете **Walk home**.

Кога ќе изберете **Drive home** или **Walk home** за прв пат, ќе биде побарано да ја одредите локацијата на Вашиот дом. За покасно да ја смените локацијата на домот, направете го следново:

Мапи

1. Во главниот приказ, изберете .
2. Изберете **Navigation** > **Home Location** > **Redefine**.
3. Изберете ја соодветната опција.



Совет: За одење пеш без одредена дестинација, изберете **Map**. Вашата локација се прикажува во центарот на мапата додека се движите.

Планирање правец

Планирајте го своето патување, креирајте го својот правец и прикажете го на мапата пред да тргнете на пат.

Изберете **Menu** > **Maps**.

Креирање правец

1. Во приказот на мапата, допрете локација. За да барате адреса или место, изберете **Search**.
2. Допрете го подрачјето со информации за локацијата (.
3. Изберете **Add to route**.
4. За да додадете друга точка за правец, изберете **Add new route point** и соодветната опција.

Менување редослед на точките на правецот

1. Изберете точка на правец.
2. Изберете **Move**.
3. Допрете го местото на коешто сакате да ја поместите точката на правецот.

Уредување локација на точка на правец — Допрете ја точката на правецот и изберете **Edit** и соодветната опција.

Приказ на правецот на мапата — Изберете **Show route**.

Навигација до дестинацијата — Изберете **Show route** > **Options** > **Start driving** или **Start walking**.

Менување на прилагодувањата на правец

Прилагодувањата на правецот влијаат врз навигацијата и начинот на кој правецот се прикажува на мапата.

1. Во приказот на планерот на правец, отворете го табот **Settings**. За да дојдете до приказот на планерот на правец од навигацискиот приказ, изберете **Options > Route points** или **Route point list**.
2. Поставете го режимот на транспорт на **Drive** или **Walk**. Доколку изберете **Walk**, еднонасочните улици се сметаат како нормални улици и може да се користат патеки и правци низ, на пример, паркови и трговски центри.
3. Изберете ја саканата опција.

Избирање на режим на одење — Отворете го табот **Settings** и изберете **Walk > Preferred route > Streets** или **Straight line**. **Straight line** е корисен режим за терени вон патната мрежа, бидејќи ја означува насоката на одењето.

Користење побрз или пократок правец — Отворете го табот **Settings** и изберете **Drive > Route selection > Faster route** или **Shorter route**.

Користење на оптимизиран правец — Отворете го табот **Settings** и изберете **Drive > Route selection > Optimised**. Оптимизираниот правец на возење ги комбинира предностите на пократките и побрзите правци.

Можете да изберете и да ли ќе користите или ќе одбегнувате, на пример, автопати, патишта со плаќање патарина или траекти.

17. Конективност

Вашиот уред нуди некоку опции за поврзување со интернет или друг компатибилен уред или компјутер.

Дата конекции и пристапни точки

Вашиот уред поддржува пакет дата конекции (мрежни услуги), како што е GPRS во GSM мрежата. Кога го користите Вашиот уред во GSM и 3G мрежи, повеќе дата конекции можат да бидат активни во исто време и пристапните точки

Конективност

можат да делат дата конекција. Во 3G мрежата, дата конекциите остануваат активни за време на гласовни повици.

За да воспоставите дата конекција, се бара пристапна точка. Можете да дефинирате различни видови на пристапни точки, како што се следниве:

- MMS пристапна точка точка за да испраќате и примате мултимедијални пораки
- Интернет пристапна точка (IAP) за да испратите и примите e-mail и да се поврзете на интернет

Проверете кај Вашиот провајдер каква пристапна точка Ви е потребна за услугата кон која сакате да пристапите. За достапноста и претплаќање на пакет дата конекции, контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги.

Мрежни прилагодувања

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Network**.

Вашиот уред може автоматски да менува помеѓу GSM и UMTS мрежите. GSM мрежите се означени со **Г**. UMTS мрежите се означени со **3G**.

Одберете од следново:

- **Network mode** — Одберете која мрежа ќе се користи. Ако одберете **Dual mode**, уредот автоматски ја користи GSM или UMTS мрежата, според мрежните параметри и договорите за роаинг помеѓу мрежните оператори. За детали и трошоци за роаинг, контактирајте со Вашиот мрежен обезбедувач на услуги. Оваа опција е прикажана само ако е поддржана од безжичниот обезбедувач на услуги.

Договор за роаинг е договор помеѓу два или повеќе обезбедувачи на услуги кој овозможува корисниците на еден обезбедувач на услуги да ги користат услугите на други обезбедувачи на услуги.

- **Operator selection** — Одберете **Automatic** за уредот да бара и сам да одбере една од достапните мрежи, или **Manual** за мануелно да ја изберете мрежата од листата со мрежи. Ако конекцијата со мануелно одбраната мрежа се загуби, уредот испушта звучен сигнал и бара од Вас повторно да одберете

мрежа. Одбраната мрежа мора да има договор за роаинг со Вашата домашна мрежа.

- **Cell info display** — Наместете го уредот да покажува кога се користи во мобилна мрежа базирана на технологија за микромобилна мрежа (MCN) и за активација на примање информации за мобилната мрежа.

Пристапни точки

Креирање на нова пристапна точка

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Destinations.**

Прилагодувањата за влезната точка може да ги добиете во порака од Вашиот обезбедувач на услугата. Некои или сите влезни точки може да се претходно наместени за Вашиот уред од страна на Вашиот обезбедувач на услуги, и може да не сте во можност да ги променувате, креирате изменувате, или да ги отстраните.

Кога ќе отворите една од групите со влезни точки (, , ) , можете да ги видите видовите на влезни точки:

 покажува некоја заштитена пристапна точка

 покажува некоја пакет дата пристапна точка

За да креирате нова пристапна точка, одберете  **Access point.** Уредот Ве прашува да проверите за достапни конекции. По пребарувањето, конекциите кои се веќе достапни се прикажани и можат да бидат споделени од нова пристапна точка. Ако го прескокнете овој чекор, ќе бидете прашани да одберете метод на конекција и да ги дефинирате потребните прилагодувања.

За да ги промените прилагодувањата на некоја пристапна точка, одберете една од групите на пристапни точки, и одберете некоја пристапна точка. Следете ги упатствата на Вашиот обезбедувач на услуга.

- **Connection name** — Внесете некое име за конекцијата.
- **Data bearer** — Одберете го типот на дата конекцијата.

Конективност

Во зависност од дата конекцијата што сте ја одбрале, достапни се само одредени полиња за прилагодување. Пополнете ги сите полиња означени со **Must be defined** или со црвена *. Други полиња може да бидат оставени празни, доколку Вашиот обезбедувач на услуги не Ви има дадено поинакви инструкции.

За да користите дата конекција, Вашиот обезбедувач мора да ја поддржува таа функција, а доколку е потребно, активирајте ја за Вашата SIM картичка.

Креирајте групи од пристапни точки

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Destinations**.

Некои апликации Ви овозможуваат да користите групи од пристапни точки за мрежни конекции.

За да одбегнете одбирање на една пристапна точка секогаш кога уредот прави некоја мрежна конекција, можете да креирате некоја група која што содржи разни пристапни точки за да се поврзете со таа мрежа и да го дефинирате редоследот по кој ќе се користат пристапните точки.

За да креирате нова група пристапни точки, одберете **Options > Manage > New destination**.

За да додадете пристапни точки на некоја група пристапни точки, одберете ја групата и **Options > New access point**. За да копирате постоечка пристапна точка од друга група, одберете ја групата, допрете ја соодветната пристапна точка ако не е веќе обележана, и одберете **Options > Organise > Copy to other dest..**

За да го промените приоритетот на пристапната точка во рамки на групата, одберете **Options > Organise > Change priority**.

Пакет дата пристапни точки

Притиснете **Menu > Settings и Connectivity > Destinations > Access point**, и следете ги инструкциите на екранот.

За да ги промените некоја пристапна точка, одберете една од групите на пристапни точки, и одберете некоја пристапна точка означена со ➡.

Следете ги упатствата на Вашиот обезбедувач на услуги.

Одберете од следново:

- **Access point name** — Името за пристапната точка го дигивате од обезбедувачот на услуги.
- **User name** — Потребно е име на корисникот за остварување на дата конекција, а тоа обично го обезбедува Вашиот обезбедувач на услуги.
- **Prompt password** — Ако мора да ја внесете лозинката секој пат кога се пријавувате во серверот, или ако не сакате да ја зачувате лозинката во уредот, одберете **Yes**.
- **Password** — За остварување на дата конекција е потребна лозинка, која обично ја обезбедува Вашиот обезбедувач на услугата.
- **Authentication** — Одберете **Secure** за секогаш да ја испраќате Вашата лозинка шифрирана или **Normal** да ја испратите Вашата лозинка шифрирана кога тоа е можно.
- **Homepage** — Во зависност од влезната точка која ја прилагодувате, внесете ја web адресата или адресата на центарот за мултимедијални пораки.
- **Use access point** — Одберете **After confirmation** ако сакате уредот да бара потврда за креирање пред конекцијата користејќи ја оваа пристапна точка, или **Automatically** или ако сакате уредот да се поврзе со саканата дестинација користејќи ја оваа пристапна точка автоматски.

Одберете **Options > Advanced settings** и од следново:

- **Network type** — Одберете го типот на интернет протокол за префрлување на податоци во и од Вашиот уред Другите прилагодувања зависат од одбраниот тип на мрежа.
- **Phone IP address** (само за IPv4) — Внесете ја IP адресата на Вашиот уред.
- **DNS addresses** — Внесете IP адреси од примарниот и секундарниот DNS сервери, ако е побарано од Вашиот обезбедувач на услуги. За да ги добиете овие адреси, контактирајте со Вашиот обезбедувач на интернет услуги.
- **Proxy server address** — Внесете ја адресата за проху серверот.
- **Proxy port number** — Внесете го бројот на портот на проху серверот.

Активни дата конекции

Одберете **Menu** > **Settings** и **Connectivity** > **Connection mgr..**

Во приказот на активните дата конекции, можете да ги видите отворените дата конекции:

 дата повици

 пакет дата конекции

За да завршите некоја конекција, одберете **Options** > **Disconnect**.

За да ги завршите сите отворени конекции, одберете **Options** > **Disconnect all**.

За да ги видите деталите за некоја конекција, одберете **Options** > **Details**.

Синхронизација

Одберете **Menu** > **Settings** и **Connectivity** > **Data transfer** > **Sync**.

Апликацијата за синхронизација Ви овозможува да ги синхронизирате Вашите белешки, записи од календарот, текстуални пораки и мултимедијални пораки, зачувани линкови во пребарувачот, или контакти со разни компатибилни апликации на компатибилен компјутер или на интернет.

Можете да примате прилагодувања за синхронизација во специјална порака од Вашиот обезбедувач на услуги.

Профилот за синхронизација ги содржи потребните прилагодувања за синхронизација.

Кога ќе ја отворите апликацијата, стандардниот или претходно користениот профил за синхронизација се прикажува. За да го модифицирате профилот, притиснете некој објект за синхронизација за да го вклучите во профилот или за да го изоставите.

За да управувате со профили за синхронизација, одберете **Options** и саканата опција.

За да синхронизирате податоци, одберете **Options > Synchronise**. За да ја откажете синхронизацијата пред да заврши, одберете **Cancel**.

Bluetooth конективност

За Bluetooth конективноста

Со Bluetooth конективноста, можете да направите безжична конекција со друг компатибилен уред, како што се мобилни уреди, компјутери, слушалки и сетови за во автомобил.

Можете да ја користите конекцијата за да испраќате слики, видео и звучни клипови, да додадете белешки, да префрлувате датотеки од Вашиот компатибилен РС и да печатите слики со компатибилен печатач.

Бидејќи уредите со Bluetooth безжична технологија комуницираат користејќи радио бранови, тие не мора да бидат во директна линиска врска. Како и да е, тие мора да бидат оддалечени најмногу 10 метри (33 стапки) еден од друг, иако конекцијата може да биде попречена од некои пречки како што се сидови или други електронски уреди.

Овој уред е во согласност со Bluetooth спецификацијата 2.0 + EDR што ги поддржува следниве профили: напредна аудио дистрибуција, далечинско управување со аудио/видео, основно снимање слики, идентификација на уред, модемско поврзување на мрежа, пренос на датотеки, генеричка аудио/видео дистрибуција, hands-free, слушалки, праќање објекти, пристап до телефонски именик, SIM пристап и стерео аудио стриминг . За да осигурате интеропратибиленост помеѓу другите уреди што поддржуваат Bluetooth технологија, користете податоци за овој модел што се одобрени од Nokia. Проверете со производителите на другите уреди за да ја утврдите нивната компатибиленост со овој уред.

Функциите кои што користат Bluetooth технологија ја зголемуваат побарувачката на енергија од батеријата и го намалуваат животниот век на батеријата.

Кога уредот е заклучен, можни се само конекции со овластени уреди.

Прилагодувања

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Bluetooth**.

Кога ќе ја отворите апликацијата за прв пат, ќе бидете прашани да определите име за Вашиот уред. Подоцна можете да го промените името.

Одберете од следново:

- **Bluetooth** — Вклучување и исклучување на Bluetooth конективност
- **My phone's visibility** — За да дозволите Вашиот уред да биде пронајден од други уред со Bluetooth безжична технологија, одберете **Shown to all**. За да наместите временски период после кој видливоста да се промени од прикажување на скриен, одберете **Set visibility period**. За да го скриете Вашиот уред од други уреди, одберете **Hidden**.
- **My phone's name** — Изменете го името кое се покажува на другите уреди со Bluetooth безжична технологија.
- **Remote SIM mode** — Вклучете или исклучете друг уред, како што е компатибилен додаток за автомобил, за да ја користите SIM картичката во Вашиот уред за да се поврзете на мрежата.

Безбедносни совети

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Bluetooth**.

Кога не користите Bluetooth конективност, за да контролирате кој може да го пронајде уредот и да се поврзе со него, одберете **Bluetooth > Off** или **My phone's visibility > Hidden**. Деактивирањето на Bluetooth конективноста не влијае на другите функции на уредот.

Не се спарувајте или прифакајте барања за конекција од некој непознат уред. Оваа помага да го заштитите уредот од штетна содржина. Работата со уредот во скриен режим е побезбеден начин за избегнување на малициозен софтер.

Испраќање на податоци користејќи Bluetooth КОНЕКТИВНОСТ

Неколку Bluetooth конекции можат да бидат активни во исто време. На пример, ако сте поврзани со компатибилни слушалки, можете исто така да префрлувате датотеки на друг компатибилен уред во исто време.

1. Отворете ја апликацијата каде што е зачуван посакуваниот објект.
2. Допрете некој објект, и одберете **Options > Send > Via Bluetooth**.

На екранот се прикажуваат уредите со Bluetooth безжична технологија што се наоѓаат во Вашиот опсег. Иконите во уредот се следниве:



компјутер



телефон



аудио или видео уред



друг уред

За да го прекинете барањето, одберете **Stop**.

3. Одберете го уредот со кој што сакате да се конектирате.
4. Ако другиот уред бара спарување пред податоките да можр да бидат префрлени, се огласува звук, и ќе бидете прашани да внесете пристапен код. Истиот пристапен код мора да се внесе на двата уреди.

Кога конекцијата е воспоставена, **Sending data** се прикажува на екранот.



Совет: Кога пребарувате за уреди, некои уреди може само да ја покажуваат уникатната адреса (адресата на уредот). За да ја пронајдете уникатната адреса на Вашиот уред, внесете***#2820#**.

Спарување на уреди

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Bluetooth**.

За да се спарите со компатибилен уред и да ги прикажете Вашите спарени уреди, отворете го **Paired devices** табот.

Конективност

Пред спарувањето, креирајте Ваш сопствен код за влез (1 до 16 цифри) и согласете се со сопственикот на другиот уред да го користите истиот код. Уредите кои што немаат кориснички интерфејс имаат фабрички прилагоден код за влез. Кодот за влез се користи само еднаш.

1. За да се спарите со уред, одберете **Options > New paired device**. Се прикажуваат уредите кои се во опсегот.
2. Одберете го тој уред и внесете го пристапниот код. Истата пристапен код мора исто така да биде внесен во другиот уред.
3. Некои аудио додатоци се поврзуваат автоматски со уредот по спарувањето. Инаку, за да се поврзете со некој додаток, одберете **Options > Connect to audio device**.

Спарените уреди се покажуваат  во пребарувањето на уреди.

За да наместите некој уред како авторизиран или неавторизиран, одберете од следново:

- **Set as authorised** — Конекциите помеѓу Вашиот уред и авторизираниот уред може да се напават без Ваше знаење. Нема одделно да бидете прашани за авторизација или прифаќање. Користете го овој статус само за Ваши сопствени уреди, како што се компатибилни слушалки или РС, или уреди кои припаѓаат на некому кому му верувате.  означува авторизирани уреди во прегледот на спарени уреди.
- **Set as unauthorised** — Барањата за конекција од овој уред мора да бидат прифатено одделно секогаш.

За да откажете се спарување со уред, одберете **Options > Delete**.

За да ги откажете сите спарувања, одберете **Options > Delete all**.

Примање на податоци користејќи Bluetooth конективност

Кога примате податоци преку Bluetooth конективност, се огласува еден тон, и ќе бидете прашани дали сакате да ја прифатите пораката. Ако прифатите,  се прикажува, и објектот се сместува во папката Дојдовно сандаче во Пораки. Пораките примени преку Bluetooth конективност се прикажани со .

Блокирање уреди

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Bluetooth**.

За да блокирате некој уред да воспостави Bluetooth конекција со Вашиот уред, отворете го **Paired devices** табот. Допрете некој уред кој сакате да го блокирате, ако веќе не е обележан, и одберете **Options > Block**.

Да одблокирате некој уред, отворете го **Blocked devices** табот, допрете некој уред, ако веќе не е обележан, и одберете **Options > Delete**.

За да ги одблокирате сите блокирани уреди, одберете **Options > Delete all**.

Ако одбиете барање за спарување од друг уред, ќе бидете прашани дали сакате да ги блокирате сите идни барања за конекција од овој уред. Ако го прифатите барањето, далечинскиот уред се додава во листата на блокирани уреди.

Далечински SIM режим

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Bluetooth**.

Пред да може да бие активиран далечинскиот SIM режим, двата уреди мора да бидат спарени и спарувањето да биде иницирано од другиот уред. Кога спарувате користете 16-цифрен пристапен код, и наместете го другиот уред како авторизиран.

За да го користите далечинскиот SIM режим со компатибилен додаток за во автомобил, активирајте Bluetooth конективноста, и вклучете го користењето на далечинскиот SIM режим со Вашиот уред. Активирајте го далечинскиот SIM режим од другиот уред.

Кога далечинскиот SIM режим е вклучен на Вашиот уред, **Remote SIM mode** се прикажува во домашниот екран. Конекцијата со безжичната мрежа е исклучена, како што е покажано **X** во областа за индикаторот на јачината на сигналот, и не можете да користите услуги од SIM картичката или услуги за кои е потребна мрежна покриеност.

Кога безжичниот уред е во далечинскиот SIM режим, можете да користите само компатибилни поврзани додатоци, како што е сет за во автомобил, за да остварувате и примате повици. Додека сте во овој режим, Вашиот безжичен

Конективност

уред нема да остварува никакви повици, освен кон итните броеви програмирани во Вашиот уред. За да остварувате повици со Вашиот уред, мора да го напуштите далечинскиот SIM режим. Ако уредот е заклучен, внесете го кодот за заклучување за да го отклучите.

За да го оставите далечинскиот SIM режим, притиснете го копчето за вклучување, и одберете **Exit remote SIM mode**.


USB

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > USB**.

За да прилагодите уредот да Ве прашува за целта на конекцијата секогаш кога е поврзани компатибилен кабел, одберете **Ask on connection > Yes**.

Доколку опцијата **Ask on connection** е деактивирана или сакате да го смените режимот за време на активна конекција, изберете **USB connection mode** и од следново:

- **PC Suite** — Користете Nokia PC апликации како што се Nokia Ovi Suite, и Nokia Software Updater.
- **Mass storage** — Префрлувајте податоци помеѓу Вашиот уред и компатибилен компјутер
- **Image transfer** — Печатете слики со компатибилен печатач.
- **Media transfer** — Синхронизирајте музика со Nokia Ovi Player или Windows Media Player.



PC конекции

Можете да го користите Вашиот мобилен уред со голем број на компатибилни апликации за PC конективност и дата комуникации. Со Nokia Ovi Suite можете, на пример, да префрлувате датотеки и слики помеѓу Вашиот уред и компатибилен компјутер.

За да користите Ovi Suite со USB режим на конекција, одберете **PC Suite mode**.
За повеќе информации за Ovi Suite, видете ја областа за поддршка на www.ovi.com.

Административни прилагодувања

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Admin. settings**.

Пакет дата прилагодувања

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Admin. settings > Packet data**.

Прилагодувањата за пакет дата влијаат на сите пристапни точки кои користат пакет дата конекција.

Одберете од следново:

- **Packet data connection** — Ако одберете **When available** и Вие не се наоѓате во некоја мрежа која што поддржува пакет податоци, уредот се регистрира на мрежата за пакет податоци. Стартувањето на некоја активна конекција за пакет податоци (на пример, за да испраќате или примате e-mail) е побрзо отколку ако уредот воспоставува некоја конекција за пакет податоци кога е потребно. Ао нема покриеност на пакет податоци, уредот периодично се обидува да воспостави некоја конекција за пакет податоци. Ако одберете **When needed**, уредот користи некоја конекција за пакет податоци само доколку стартувате некоја апликација или акција на која што и е потребна.
- **Access point** — Потребно е името на пристапната точка за Вашиот уред да го користите како пакет дата модем со компатибилен компјутер.
- **High speed packet access** — Вклучете или исклучете го користењето на HSDPA (мрежна услуга) во UMTS мрежи.

SIP прилагодувања

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Admin. settings > SIP settings**.

Session Initiation Protocol (SIP) прилагодувања се потребни за некои мрежни услуги кои користат SIP. Прилагодувањата може да ги добиете во специјална

Барање

текст порака од Вашиот обезбедувач на услугата. Можете да ги прегледувате, бришете, или да ги создавате овие профили во SIP прилагодувањата.

Контрола на името на влезните точки

Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Admin. settings > APN control.**

Со услугата контрола на името на влезните точки, можете да забраните пакет дата врски и да дозволите Вашиот уред да користи само одредени пакет дата пристапни точки.

Ова прилагодување е достапно само ако вашата SIM картичка ја поддржува услугата за контрола на пристапни точки.

За да ја вклучите или исклучите услугата за контрола, или за да ги промените дозволените пристапни точки, одберете **Options** и соодветната опција. За да го промените опциите, Ви треба Вашиот PIN2 код. Контакттирајте го Вашиот оператор за кодот.

18. Барање

За Пребарување

Одберете **Menu > Internet > Search.**

Пребарувањето (мрежна услуга) Ви овозможува користење на различни интернет-базирани услуги за пребарување, за да, на пример, пронајдете веб страници и слики. Содржината и достапноста на услугите може да варира.

Започнете пребарување

Одберете **Menu > Internet > Search.**

За да ги пребарувате содржините на Вашиот мобилен уред, внесете објекти за пребарување во полето за пребарување, или пребарувајте ги категориите на содржини. Додека ги внесувате објектите за пребарување, резултатите се организирани во категории. Најскоро пристапуваните резултати се појавуваат

на врвот од листата со резултати, доколку тие се совпаѓаат со Вашето пребарување.

За да пребарувате за web страни на интернет, одберете **Search the Internet**, некој пребарувач, и внесете ги објектите за пребарување во полето за пребарување. Пребарувачот кој го одбравте е наместен како Ваш стандарден интернет пребарувач.

Ако стандардниот пребарувач е веќе наместен, одберете го за да започнете прилагодување, или одберете **More search services** за да користите друг пребарувач.

За да го промените стандардниот обезбедувач на услугата, одберете **Options > Select service**.

За да го промените прилагодувањето за Вашата земја или регион за да пронајдете повеќе обезбедувачи на пребарување, одберете **Options > Settings > Country or region**.

19. За Ovi Продавница

 Во Ovi Продавница можете да даунлоадирате мобилни игри, апликации, видеа, слики и тонови на свонење за Вашиот уред. Некои од овие објекти се бесплатни, додека другите треба да ги купите со кредитна картичка или преку Вашата телефонска сметка. Ovi Продавница Ви нуди содржини компатибилни со Вашиот мобилен уред, кои што се соодветни за Вашиот вкус и локација.

20. Други апликации

Часовник

Местење на време и датум

Одберете **Menu > Applications > Clock**.

Одберете **Options > Settings** и од следново:

- **Time** — Наместете го времето.

Други апликации

- **Date** — Внесете го датумот.
- **Automatic time update** — Наместете мрежата автоматски да го ажурирате времето, датумот и информацијата за часовната зона на Вашиот уред (мрежна услуга).

Будилник

Одберете **Menu > Applications > Clock**.

За да наместите нов аларм, одберете **New alarm**. Поставете го времето на алармот. Одберете **Repeat** за да одберете дали сакате алармот да се повтори, и одберете **Done**.

За да ги прикажете Вашите активни и неактивни аларми, одберете **Alarms**. Кога алармот е активен,  е прикажано. Кога алармот се повторува,  се прикажува.

За да отстраните некој аларм, одберете **Alarms**, скролувајте до алармот, и одберете **Options > Remove alarm**.

За да го исклучите алармот кога алармот ќе истече, одберете **Stop**. За да го одложите (snooze) алармот, одберете **Snooze**. Ако Вашиот уред е исклучен кога ќе истече времето за алармот, Вашиот уред самиот се вклучува и се огласува тонот за аларм.

За да го дефинирате времето на алармот, одберете **Options > Settings > Alarm snooze time**.

За да го промените тонот на алармот, одберете **Options > Settings > Clock alarm tone**.

Светски часовник

Со часовникот на светот, можете да го гледате моменталното време во различни локации.

Одберете **Menu > Applications > Clock**.

Погледнете го времето — Одберете **World clock**.

Додадете локации на листата — Одберете **Options** > **Add location**.

Прилагодете Ваша моментална локација — Одете до локација и одберете **Options** > **Set as current location**. Времето во Вашиот уред е променето во зависност од одбраната локација. Осигурете се дека времето е точно и одговара на Вашата часовна зона.

Календар

За да го отворите календарот, одберете **Menu** > **Calendar**.

Прикази на календарот

За да се префрлате помеѓу месечниот, неделниот, дневниот, и приказот за белешки за задачи, одберете **Options** > **Change view** и саканиот приказ.

За да го промените почетниот ден на неделата или приказот што се прикажува кога ќе го отворите календарот, или за да ги промените прилагодувањата за аларм на календарот, одберете **Options** > **Settings**.

За да појдете на определен датум, одберете **Options** > **Go to date**.

Лента со алатки на календарот

Од активната лента со алатки, одберете од следниве опции:

-  **Next view** — Одберете го месечниот приказ.
-  **Next view** — Одберете неделен приказ.
-  **Next view** — Одберете го дневниот приказ.
-  **Next view** — Одберете го приказот за задачи.
-  **New meeting** — Додадете нов потсетник за состанок.
-  **New to-do note** — Додадете нова белешка за задача.

Управување со датотеки

За Управување со датотеки

Одберете **Menu** > **Applications** > **Office** > **File mgr..**

Други апликации

Со Управување со датотеки, можете да пребарувате, управувате и отворате датотеки на Вашиот уред, мемориска картичка, или на компатибилен надворешен уред.

Достапните опции зависат од меморијата која ќе ја одберете.

Пронаоѓање и организирање датотеки

Одберете **Menu > Applications > Office > File mgr.**.

За да пронајдете датотека, одберете **Options > Find**. Внесете текст за пребарување кој одговара на името на датотеката.

За да преместите и копирајте датотеки и папки, или за да креирате нови папки во меморијата, одберете **Options > Organise** и посакуваната опција.

За да ги сортирате датотеките, одберете **Options > Sort by** и посакуваната категорија.

Изменете ја мемориската картичка

Можете да форматирате мемориска картичка за да избришете податоци од неа или можете да ги заштитите податоците на мемориската картичка со лозинка.

Одберете **Menu > Applications > Office > File mgr.**.

Преименувајте или форматирајте мемориска картичка — Одберете **Options > Memory card options** и саканата опција.

Заштитете мемориска картичка со лозинка — Одберете **Options > Memory card password**.

Овие опции се достапни само ако некоја компатибилна мемориска картичка е вметната во уредот.

За да направите резервни копии на мемориска картичка

Одберете **Menu > Applications > Office > File mgr.** и **Backup**.

За да направите резервна копија на датотеките, одберете **Backup contents**. Одберете ги видовите на датотеките од коишто сакате да направите резервна копија на мемориска картичка и **Options** > **Back up now**. Осигурајте се дека на Вашата мемориска картичка има доволно простор за датотеките за коишто сакате да направите резервна копија.

Управување со апликации

За Управување со апликации



Одберете **Menu** > **Settings** и **Application mgr.**

Со Управување со апликации, можете да ги видите софтверските пакети кои се инсталирани во Вашиот уред. Можете да ги прикажете деталите на инсталираните апликации, да ги отстраните апликациите и да дефинирате прилагодувања за инсталација.

Можете да ги инсталирате следниве типови на апликации и софтвер на Вашиот уред:

- ЈМЕ апликации базирани на Java™ технологија со наставките за датотека .jad или .jar.
- Други апликации и софтвер соодветни за Symbian оперативниот систем со наставките .sis или .sisx
- Додатоци со наставката на датотеки .wgt

Исталирајте само софтвер кој е компатибилен со Вашиот уред.

Инсталирање на апликации

Можете да префрлувате инсталациони датотеки на Вашиот уред од компатибилен компјутер, да ги даунлоадирате во тек на пребарување, или да ги испратите во мултимедиа порака, како e-mail прилог, или користејќи други методи на конективност, како што е Bluetooth конективност.

Можете да користите Nokia Application Installer во Nokia Ovi Suite за да инсталирате некоја апликација во Вашиот уред.

Други апликации

Иконите во управување со апликации го покажуваат следново:



SIS или SISX апликација



Java апликација



додатоци



апликацијата е инсталирана на мемориската картичка



Важно: Инсталирајте и користете апликации и друг софтвер само од доверливи извори, како што се апликациите што се потпишани од Symbian Signed или го поминале Java Verified™ тестирањето.

Пред инсталацијата, имајте го на ум следново:

- За да го видите типот на апликацијата, бројот на верзијата, и обезбедувачот или производителот на апликацијата, одберете **Options > View details**.

За да ги прикажете деталите за сертификатите за безбедност за апликацијата, одберете **Details: > Certificates: > View details**.

Контролирајте го користењето на дигитални сертификати во Управување со сертификати.

- Ако инсталирате датотека кој што содржи надградба или поправка на постоечка апликација, можете само да ја вратите оригиналната апликација ако ја имате оригиналната датотека за инсталација или целосна резервна копија на отстранетиот софтверски пакет. За да ја вратите оригиналната апликација, отстранете ја апликацијата, и повторно инсталирајте ја апликацијата од оригиналната датотека за инсталација или од резервната копија.

JAR датотеката е потребна за инсталирање Java апликации. Ако таа недостасува, уредот може да ви побара да ја преземете. Ако не е одредена пристапна точка за апликацијата, ќе бидете замолени да изберете една.

За да инсталирате апликација, направете го следново:

1. За да лоцирате инсталациона датотека, одберете **Menu > Settings** и **Application mgr.**. Алтернативно, пребарувајте инсталациони датотеки користејќи го Управување со датотеки, или одберете **Messaging > Inbox**, и отворете некоја порака која содржи инсталациона датотека.
2. Во Управување со апликации, одберете **Options > Install**. Во други апликации, одберете ја инсталационата датотека за да започне инсталирањето.

За време на инсталацијата, уредот покажува информација во врска со напредокот на инсталацијата. Ако инсталирате апликација без дигитален потпис или сертификација, уредот прикажува едно предупредување. Продолжете со инсталацијата само ако сте сигурни за потеклото и содржините на апликацијата.

За да стартувате инсталирана апликација, пронајдете ја апликацијата во мениот и изберете ја. Ако апликацијата не дефинирала стандарден фолдер, таа е инсталирана во фолдерот **Installed apps**. во главното мени.

За да видите кои софтверски пакети се инсталирани или отстранети и кога, одберете **Options > View log**.



Важно: Вашиот уред може да поддржува само една антивирусна апликација. Имањето на повеќе од една апликација со антивирусна функционалност може да влијае на работењето или да предизвика уредот да престане да функционира.

Откако ќе инсталирате некои апликации на компатибилна мемориска картичка, датотеките за инсталација (.sis, .sisx) остануваат во меморијата на уредот. Датотеките може да користат голема количина на меморија и може да Ве спречат да зачувувате други датотеки. За да одржувате доволно меморија, користете **Nokia Ovi Suite** за да направите резервни копии на датотеките за инсталација на некој компатибилен компјутер, а потоа користете го управувањето со датотеки за да ги отстраните датотеките за инсталација од меморијата на уредот. Ако .sis датотеката е прилог на порака, избришете ја пораката од дојдовното сандаче за Пораки.

Отстранување на апликации

Одберете **Menu > Settings и Application mgr..**

За да отстраните некој софтверски пакет, одберете **Installed apps. > Options > Uninstall**. Одберете **Yes** да потврдите.

Ако отстранувате софтвер, можете само да го инсталирате повторно ако го имате оригиналниот софтверски пакет или целосна копија од отстранетиот софтверски пакет. Ако отстраните некој софтверски пакет, нема да може да отварате документи креирани со тој софтвер.

Ако друг софтверски пакет зависи од софтверскиот пакет што сте го отстраниле, другиот софтверски пакет може да прекине да функционира. Повикајте се на документацијата на инсталираниот софтверски пакет за детали.

Прилагодување на управување со апликации

Одберете **Menu > Settings и Application mgr..**

Одберете **Installation settings** и од следниве опции:

- **Software installation** — Одберете дали Symbian софтверот кој нема верификуван дигитален потпис може да биде инсталиран.
- **Online certificate check** — Одберете за да ги проверите online сертификатите пред инсталирање на апликацијата.
- **Default web address** — Одберете ја стандардната web адреса кога проверувате online сертификати.

RealPlayer

Со RealPlayer, можете да пуштате видео клипови или да стимулирате медија датотеки преку воздух без претходно да ги зачувате на уредот.

RealPlayer не ги поддржува сите формати на датотеки и сите видови на формати на датотеки.

Одберете **Menu > Applications > RealPlayer**.

Лента со алатки RealPlayer

Во Видео клиповите, стриминг линковите и скоро пуштаните прикази, може да се достапни следниви икони на лентата со алатки:

-  **Send** — Испрати видео клип или стриминг линк.
-  **Play** — Пуштете видео клип или видео стрим.
-  **Delete** — Избришете го видео клипот или стриминг линкот.
-  **Remove** — Отстранете датотека од листата на скоро пуштани.

Пуштање на видео клипови

Одберете **Menu > Applications > RealPlayer**.

За да пуштите некој видео клип, одберете **Video clips**, и некој клип.

За да ги излистате скоро пуштаните датотеки, во главниот приказ на апликацијата, одберете **Recently played**.

Во листата на видео клипови, скролувајте до некој клип, одберете **Options** и од следново:

- **Use video clip** — Доделете виде на контакт или поставете го како тон на свонење.
- **Mark/Unmark** — Обележете објекти во листата за да испратите или избришете повеќе објекти во исто време.
- **View details** — Прикажете детали од одбраниот објект, како што се формат, резолуција и траење.
- **Settings** — Изменете ги прилагодувањата за видео репродукција и стриминг.

Во Видео клиповите, скоро пуштаните и стриминг линковите прикази, може да се достапни следниви икони на лентата со алатки:

-  **Send** — Испрати видео клип или стриминг линк.
-  **Play** — Пуштете видео клип или видео стрим.
-  **Delete** — Избришете го видео клипот или стриминг линкот.
-  **Remove** — Отстранете датотека од листата на скоро пуштани.

Стримување на содржина преку воздух

Во RealPlayer, можете да отворате само RTSP линк. Како и да е, RealPlayer ќе пушти некоја RAM датотека ако отворите некој HTTP линк со него во пребарувачот.

Одберете **Menu > Applications > RealPlayer**.

За да стримувате содржина преку воздух (мрежна услуга), одберете **Streaming links** и некој линк. Можете исто така да примите стриминг линк во текст порака или мултимедиа порака, или отворете линк на некоја web страница. Пред содржината во живо да почне со стримингот, Вашиот уред се поврзува со страницата и започнува со вчитување на содржината. Содржината не е зачувана во Вашиот уред.

Снимач

Одберете **Menu > Music > Recorder**.

Со апликацијата Снимач, можете да снимате гласовни потсетници и телефонски разговори.

Снимачот не може да се користи кога се активни дата повик или GPRS конекција.

За да снимате клип со звук, одберете .

За да прекинете со снимање клип со звук, одберете .

За да го слушате звучниот клип, одберете .

За да го одберете квалитетот на снимање или каде сакате да ги зачувате Вашите клипови со звук, одберете **Options > Settings**.

За да снимите некој телефонски разговор, отворете го снимачот во текот на гласовен повик, и одберете . И двете страни слушаат тон на одредени интервали во текот на снимањето.

Пишување белешки

Одберете **Menu** > **Applications** > **Office** > **Notes**. За да напишете белешка, одберете **Options** > **New note**. Допрете поле за белешка за да внесете текст, и одберете ✓.

Можете да зачувате датотеки со рамен текст (.txt формат на датотека) кои ги примате во Белешки.

Направете пресметки



Одберете **Menu** > **Applications** > **Office** > **Calculator**.

Овој калкулатор има ограничена прецизност и е дизајниран за едноставни пресметки.

За да направите пресметка, првин внесете го првиот број на пресметката. Одберете некоја функција како додавање или одземање. Внесете го вториот број на пресметката, и одберете =.

Конвертер



Со Конвертер можете да ги конвертирате мерките од една единица во друга. Конвертерот има ограничена точност и може да се појават грешки при заокружување.

Одберете **Menu** > **Applications** > **Office** > **Converter**.

Речник

Одберете **Menu** > **Applications** > **Office** > **Dictionary**.

За да преведувате зборови од еден јазик во друг, внесете текст во полето за пребарување. Како што внесувате текст, се прикажуваат предлози на зборови за преведување. За да преведете збор, одберете го зборот од листата. Сите јазици можеби не се поддржани.

Одберете **Options** и од следниве опции:

Прилагодувања

- **Listen** — Слушнете го одбраниот збор.
- **History** — Пронајдете ги претходно преведените зборови од моменталната сесија.
- **Languages** — Променете го изворниот или целниот јазикот, преземете јазици од интернет или отстранете некој јазик од речникот. Не можете да го отстраните Англискиот јазик од речникот. Можете да имате инсталирано два дополнителни јазици, покрај Англискиот.

21. Прилагодувања

Некои прилагодувања за уредот може претходно да бидат наместени од Вашиот добавувач на услуги, и можеби нема да можете да ги променувате.

Прилагодувања на телефон

Прилагодувања за датум и време

Одберете **Menu > Settings и Phone > Date and time.**

Одберете од следново:

- **Time** — Внесете го тековното време.
- **Time zone** — Одберете ја Вашата локација.
- **Date** — Внесете го датумот.
- **Date format** — Одберете го формат на датумот.
- **Date separator** — Одберете го симболот кој одделува денови, месеци и години.
- **Time format** — Одберете го формат на времето.
- **Time separator** — Одберете го симболот кој ги одделува часовите и минутите.
- **Clock type** — Одберете го типот на часовник.
- **Clock alarm tone** — Одберете го тонот за будилникот.
- **Alarm snooze time** — Прилагодете го времето за повторливиот аларм.
- **Workdays** — Одберете ги Вашите работни денови. Можете да поставите аларм само на пример, за работните денови.

- **Automatic time update** — За да го обновите времето, датумот, и временската зона, одберете **On**. Оваа мрежна услуга може да не биде достапна за сите мрежи.

Прилагодувања за јазикот

Одберете **Menu > Settings и Phone > Language**.

За да го промените јазикот на уредот, одберете **Phone language**.

За да го промените јазикот на пишување, одберете **Writing language**.

За да го вклучите или исклучите внесувањето на предвидлив текст, одберете **Predictive text**.

Прилагодувања на екранот

Одберете **Menu > Settings и Phone > Display**.

Одберете од следново:

- **Brightness** — Прилагодете ја осветленоста на екранот на уредот.
- **Font size** — Одберете ја големината на текстот и иконите на екранот.
- **Welcome note / logo** — Испратете белешка или слика која се прикажува кога го вклучувате уредот.
- **Light time-out** — Одберете колку долго светлото да остане вклучено кога престанете да го користите уредот.

Гласовни команди

За да активирате гласовни команди, за да стартувате апликации и профили, притиснете и задржете го копчето за повикување во почетниот екран.

За контрола на Вашиот уред со подобрените гласовни команди, притиснете и задржете го копчето за повикување во почетниот екран и изговорете некоја гласовна команда. Гласовната команда е името на апликацијата ии профилот прикажани во листата.

Одберете **Menu > Settings и Phone > Voice commands**.

Прилагодувања

Одберете **Options** и од следниве опции:

- **Change command** — Изменете ги гласовните команди.
- **Playback** — Преслушајте ја синтетизираната гласовна ознака.
- **Remove voice command** — Отстранете гласовна команда која рачно сте ја додале.
- **Settings** — Наместете ги прилагодувањата.
- **Voice command tutorial** — Отворете го упатството за гласовни команди.

Прилагодувања за додаток

Одберете **Menu > Settings и Phone > Accessories**.

Некои конектори за додатоци покажуваат кој тип на додаток е поврзан со уредот.

Одберете некој додаток и од следниве опции:

- **Default profile** — Одберете го профилот кој сакате да го активирате секој пат кога поврзувате определен компатибилен додаток со Вашиот уред.
- **Automatic answer** — Одберете дали сакате Вашиот уред автоматски да одговара на дојдовен повик по 5 секунди. Ако типот на свонење е наместен на **Beep once** или **Silent**, автоматското одговарање е исклучено.
- **Lights** — Одберете дали светлото да останува вклучено по паузата.

Достапните прилагодувања зависат од типот на додатокот.

Прилагодување на апликации

Одберете **Menu > Settings и Phone > Application sett..**

Во прилагодувањата за апликации, можете да ги изменувате прилагодувањата на некои апликации во Вашиот уред.

За да ги изменувате прилагодувањата, можете исто така да одберете **Options > Settings** во секоја апликација.

Надградби на уредот

Одберете **Menu > Settings и Phone > Phone mgmt. > Device updates**.

Со Надградби на уредот, можете да се поврзете со некој сервер и да примите прилагодувања за конфигурација за Вашиот уред, да креирате нови профили на сервер, да гледате постоечки верзии на софтвер и информации за уред или да гледате и да управувате со постоечки профили на сервери.

Ако надградбите на софтвер преку мрежата е поддржано од страна на Вашата мрежа, можете исто така да ги побарате надградбите преку уредот.

Можете да примите профили за сервер и различни прилагодувања за конфигурација од Вашите обезбедувачи на услуги и информации за одделот на менаџментот во компанијата. Овие прилагодувања за конфигурирање може да вклучуваат конекции и други прилагодувања кои се користат од различни апликации во Вашиот уред.

За да се поврзете на серверот и да примите прилагодувања за конфигурирање за Вашиот уред, одберете **Options > Server profiles**, некој профил, и **Options > Start configuration**.

За да креирате некој нов профил на сервер, одберете **Options > Server profiles > Options > New server profile**.

За да избришете профил на сервер, одберете го профилот и **Options > Delete**.

За да ги проверите софтверските надградби, одберете **Options > Check for updates**.



Предупредување: Ако инсталирате надградба на софтвер, не можете да го користите уредот, дури ни за остварување на итни повици, се додека инсталацијата не е завршена и уредот е рестартиран. Осигурајте се дека сте направиле резервни копии на податоците пред да ја прифатите инсталацијата на надградбата.

Даунлоадирањето на надградби на софтвер може да вклучи пренос на големи количини на податоци (мрежна услуга).

Осигурајте се дека батеријата на уредот има доволно меморија, или поврзете го полначот пред да ја стартувате надградбата.

Прилагодувања за безбедност

Телефон и SIM

Одберете **Menu > Settings и Phone > Phone mgmt. > Security > Phone and SIM card.**

Одберете од следново:

- **PIN code request** — Кога е активно, треба да се внесе кодот секогаш кога уредот се вклучува. Некои SIM картички не го дозволуваат деактивирањето на барањето на кодот за личен број на идентификација (PIN).
- **PIN code и PIN2 code** — Променете го PIN и PIN2 кодот. Овие кодови може да вклучуваат само броеви. Избегнувајте ја употребата на пристапни кодови кои се слични со броевите за итни повици за да спречите случајно бирање на некој број за итни повици. Ако го заборавите PIN кодот или PIN2 кодот, контактирајте го Вашиот обезбедувач на услуги. Доколку го заборавите кодот за заклучување, контактирајте со Nokia Care центар или со Вашиот обезбедувач на услуги.
- **Lock code** — Кодот за заклучување се користи за отклучување на уредот. За да избегнете неавторизирана употреба на Вашиот уред, променете го кодот за заклучување. Претходно наместениот код е 12345. Новиот код може да биде долго од 4-255 знаци. Може да се користат алфанумерички знаци и тие може да бидат големи или мали. Уредот Ве известува доколку кодот за заклучување не е правилно форматиран. Чувајте го новиот код на некое тајно место одделно од Вашиот уред.
- **Phone autolock period** — За да спречите неовластена употреба, можете да наместите временски период после кој уредот автоматски се заклучува. Заклучениот уред не може да се користи се додека не е внесен точниот код за заклучување. За да го исклучите автоматското заклучување, одберете **None**.
- **Lock if SIM card changed** — Наместете го уредот да го побара кодот за заклучување кога некоја непозната SIM картичка е вметната во Вашиот уред. Во уредот се чува листа со SIM картички кои се препознаваат како картички на сопственикот.
- **Remote phone locking** — Вклучете или исклучете далечинско заклучување.

- **Closed user group** — Одредете некоја група на луѓе на кои можете да им се јавите и кои можат да ви се јавуваат Вам (мрежна услуга).
- **Confirm SIM services** — Наместете го уредот да ги прикажува пораците за потврда кога користите некоја услуга на SIM картичката (мрежна услуга).

Управување со сертификати

Одберете **Menu > Settings и Phone > Phone mgmt. > Security > Certificate management.**

Дигиталните сертификати треба да се користата ако сакате да се поврзете на online банка или на друга страна или далечиски сервер за активности кои вклучуваат префрлување на доверливи информации. Тие исто така треба да се користат ако сакате да го намалите ризикот од вируси или друг штетен софтвер и да бидете сигурни во автентичноста на софтверот кога даунлоадирате и инсталирате софтвер.

Одберете од следново:

- **Authority certificates** — Прикажување и изменување на авторизирани сертификати.
- **Trusted site certificates** — Прикажување и изменување на сертификати од доверливи страни.
- **Personal certificates** — Прикажување и изменување на лични сертификати.
- **Phone certificates** — Прикажување и изменување на сертификати за уред.

Дигиталните сертификати не гарантираат безбедност; тие се користат да се потврди потеклото на софтверот.



Важно: Иако користењето на сертификати ги прави ризиците во врска со далечинските конекции и инсталацијата на софтверот значително помали, тие мора да се користат правилно со цел да се има корист од зголемената безбедност. Постоенењето на сертификати не нуди заштита сама по себе, сертификат менаџерот мора да содржи коректни, автентични или поверливи сертификати за постоење на зголемена заштита. Сертификатите имаат ограничено траење. Ако се покаже "Сертификатот е истечен" или "Сертификатот сеуште не е валиден", и покрај тоа што сертификатот треба да

Прилагодувања

биде валиден, проверете дали тековните датум и време во Вашиот уред се точни.

Прикажување на детали за сертификат - проверување на автентичност

За вистинскиот идентитет на некој сервер можете да бидете сигурни само кога се проверени потписот и периодот на валидност на некој сертификат на серверот.

Ќе бидете известени ако идентитетот на серверот не е автентичен или ако го немате вистинскиот безбедносен сертификат во Вашиот уред.

За да ги проверите деталите за некој сертификат, одберете **Options > Certificate details**. Се проверува валидноста на сертификатот, и една од следниве белешки може да прикажана:

- **Certificate not trusted** — Не сте прилагодили ниту една апликација да го користи сертификатот.
- **Expired certificate** — Периодот на валидност на сертификатот е завршен.
- **Certificate not valid yet** — Периодот на валидност на сертификатот сеуште не е започнат.
- **Certificate corrupted** — Сертификатот не може да се користи. Контактирајте со издавачот на сертификатот.

Променете ги прилагодувањата за доверба

Пред менување на прилагодувањата на сертификатот, морате да бидете сигурни дека навистина му верувате на сопственикот на сертификатот и дека сертификатот навистина припаѓа на наведениот сопственик.

За да ги промените прилагодувањата за некој сертификат за авторитет, одберете **Options > Trust settings**. Во зависност од сертификатот, се прикажува листа од апликациите што можат да го користат одбраниот сертификат. На пример:

- **Symbian installation: Yes** — Сертификатот може да го потврди потеклото на нова апликација под Symbian оперативен систем.
- **Internet: Yes** — Сертификатот може да ги потврди серверите.

- **App. installation: Yes** — Сертификатот може да го потврди потеклото на нова Java апликација.

За да ја промените вредноста, одберете **Options > Change trust setting**.

Безбедносен модул

Одберете **Menu > Settings и Phone > Phone mgmt. > Security > Security module**.

За да видите или измените некој безбедносен модул (доколку е достапен), одберете го од листата.

За да видите детална информација за некој безбедносен модул, одберете **Options > Security details**.

Враќање на оригиналните прилагодувања

Одберете **Menu > Settings и Phone > Phone mgmt. > Factory settings**.

Можете да ресетирате некои од прилагодувањата на нивните оригинални вредности. За да го направите ова, потребен Ви е кодот за заклучување.

По рестартирањето, на уредот може да му треба повеќе време да се вклучи. Документите и датотеките остануваат недопрени.

Заштитена содржина

За да управувате со лиценци за дигитални права, одберете **Menu > Settings и Phone > Phone mgmt. > Security > Protected content**.

Digital rights management

Сопствениците на содржини може да користат различни типови на технологија за управување со дигитални права (ДРМ; digital rights management – DRM) за заштита на нивната интелектуална сопственост, вклучувајќи ги и авторските права. Овој уред користи различни типови на ДРМ софтвер за пристап до содржини заштитени со ДРМ. Со овој уред можете да пристапите до содржини заштитени со WMDRM 10, OMA DRM 1.0, и OMA DRM 2.0. Ако одреден ДРМ софтвер не успее да ја заштити содржината, сопствениците на содржината може да

Прилагодувања

побараат таквата ДРМ софтверска можност за пристап до новите содржини заштитени со ДРМ да бидат повлечени. Повлекувањето исто така може да спречи обнова на таквата содржина заштитена со ДРМ веќе во Вашиот уред. Повлекувањето на таквиот ДРМ софтвер не влијае на користењето на содржини заштитени со друг тип на ДРМ или користење на содржини незаштитени со ДРМ.

Содржините заштитени со ДРМ доаѓаат придружени со клуч за активирање што ги дефинира Вашите права за користење на содржината.

Ако Вашиот уред има OMA DRM заштитена содржина, за да направите резервна копија и на клучевите за активирање и на содржината, користете ја функцијата за резервни копии на Nokia Ovi Suite. Другите методи на префрлување може да не ги префрлуваат клучевите за активирање кои треба да се овозможат со содржината за да можете Вие да продолжите со користење на содржината заштитена со OMA DRM откако меморијата на уредот ќе биде форматирана. Може исто така да треба да ги повратите клучевите за активирање во случај датотеките на Вашиот уред да бидат оштетени.

Ако Вашиот уред има содржина заштитена со WMDRM, и клучевите за активирање и содржината ќе бидат изгубени ако меморијата на уредот се форматира. Може исто така да ги загубите клучевите за активирање и содржината ако датотеките на Вашиот уред бидат оштетени. Губењето на клучевите за активирање или на содржината може да ја ограничи Вашата можност за повторно користење на истата содржина на Вашиот уред. За повеќе информации, контактирајте го Вашиот оператор.

Некои клучеви за активирање може да се поврзани со некоја специфична SIM картичка, и на заштитената содржина може да и се пристапи само ако SIM картичката е вметната во уредот.

Светла за известување

Одберете **Menu > Settings и Phone > Notification lights**.

За да го вклучите или исклучите светлото за дишење во standby, одберете **Standby br. light**. Кога светлото за дишење во standby е вклучено, мени копчето повремено се осветлува.

За да го вклучите или исклучите светлото за известување, одберете **Notification light**. Кога светлото за известување е вклучено, копчето за менито засветува период кој Вие го дефинирате за да известите за пропуштени настани, како што се пропуштени повици или непочитани пораки.

Прилагодувања на повик

Прилагодувања за повик

Одберете **Menu > Settings**. Одберете **Calling > Call** и потоа од следниве опции:

- **Send my caller ID** — Одберете **Yes** за да го прикажете Вашиот телефонски број на личноста на која се јавувате. За да го користите прилагодувањето во зависност од договорот со Вашиот обезбедувач на услуги, одберете **Set by network** (мрежна услуга).
- **Call waiting** — Активирајте го Вашиот уред да Ве известува при дојдовни повици додека сте во некој повик (мрежна услуга), или проверете дали функцијата е активирана.
- **Reject call with message** — Активирајте одбивање на повик со текст поркаа за да го информирате повикувачот зошто не можете да одговорите на повикот.
- **Message text** — Напишете стандардна текст порака која ќе се испрати кога ќе одбиете повик.
- **Automatic redial** — Наместете го Вашиот уред да направи максимум од 10 обиди да го повикате бројот по неуспешен обид за остварување на повик. За автоматски да го завршите повторното повикување, притиснете го копчето за завршување.
- **Show call duration** — Поставете должината на повикот да се прикажува во текот на повикот.
- **Summary after call** — Поставете должината на повикот да се прикажува по завршување на повикот.
- **Speed dialling** — Активирајте го брзото повикување.
- **Anykey answer** — Активирајте одговор со било кое копче.

Прилагодувања

- **Line in use** — Ова прилагодување (мрежна услуга) се покажува само ако SIM картичката поддржува два претплатнички броја, т.е. две телефонски линии. Одберете која телефонска линија сакате да ја користите за остварување и испраќање текстуални пораки. Повиците на двете линии може да се одговараат без разлика на избраната линија. Ако одберете **Line 2** а не сте се претплатиле на оваа мрежна услуга, нема да можете да остварувате повици. Кога линијата 2 е одберена, **2** се прикажува во домашниот екран.
- **Line change** — Одберете за да спречите одбирање на линија (мрежна услуга), ако е поддржано од Вашата SIM картичка. За да го промените ова прилагодување, Ви треба Вашиот PIN2 код.

Пренасочување на повик

Одберете **Menu > Settings и Calling > Call divert.**

Пренасочувањето на повик Ви овозможува да ги пренасочите дојдовните повици на Вашето гласовно поштенско сандаче или на друг телефонски број. За детали, контактирајте со Вашиот обезбедувач на услуги.

1. Одберете го типот на повици што сакате да ги пренасочите и опција за пренасочување. На пример, за да ги пренасочите сите гласовни повици, одберете **Voice calls > All voice calls.**
2. За да го активирате пренасочувањето на повик, одберете **Activate.**
3. За да ги пренасочите повиците во гласовното поштенско сандаче, одберете **To voice mailbox.**
4. За да ги пренасочите повиците на друг телефонски број, одберете **To other number**, и внесете го бројот, или одберете **Find** за да повратите број зачуван во листата на контакти.

Неколку опции за пренасочување може да бидат активни во исто време. Кога сите повици се пренасочени,  се прикажува во домашниот екран.

Забрана на повици

Забраната на повици (мрежна услуга) Ви овозможува да ги ограничите повиците што ги остварувате или примате со уредот. На пример, можете да ги ограничите сите појдовни меѓународни повици, или дојдовни повици кога сте во странство. За да ги промените прилагодувањата, потребна Ви е лозинката за забрана од Вашиот обезбедувач на услуги.

Одберете **Menu > Settings и Calling > Call barring**.

Кога се користат функциите за заштита што ги ограничуваат повиците (како што се забрана за повик, затворена корисничка група, и фиксно бирање), можни се и повиците до официјалниот итен број програмиран во Вашиот уред. Забраната за повик и пренасочувањето на повик не можат да бидат активни во исто време.

Гласовна забрана на повици

Одберете ја саканата опција за забрана и **Activate, Deactivate**, или **Check status**. Забраната на повици влијае на сите повици, вклучувајќи и дата повици.

22. Отстранување проблеми

За да ги видите често поставуваните прашања во врска со Вашиот уред, видете ги страниците за поддршка на www.nokia.com/support.

П: Која е мојата лозинка за заклучувањето, PIN, или PUK кодовите?

А: Стандардниот код за заклучување е 12345. Ако го заборавите кодот за заклучување, контактирајте со дилерот на Вашиот уред. Доколку го заборавите PIN или PUK кодот, или доколку немате примено таков код, контактирајте со Вашиот мрежен обезбедувач на услуги. За информации во врска со лозинките, контактирајте со Вашиот обезбедувач на пристапни точки, на пример, комерцијален обезбедувач на интернет услуги (ISP) или обезбедувач на мрежни услуги.

П: Како да затворам апликација која не работи?

О: Притиснете и задржете го копчето за мени. Одберете и држете ја иконата на апликацијата, и одберете Exit.

П: Зошто сликите изгледаат размачкано?

О: Осигурајте се дека прозорецот за заштита на леките на камерата е чист.

П: Зошто на екранот некои точки не се појавуваат, се безбојни или премногу светли секогаш кога ќе го вклучам мојот уред?

О: Ова е карактеристика на овој тип на екран. Некои екрани може да содржат пиксели или точки што остануваат вклучени или исклучени. Ова е нормално, не е грешка.

П: Зошто мојот Nokia уред не може да воспостави GPS конекција?

О: Воспоставувањето на GPS конекција може да потрае од неколку секунди до неколку минути. Воспоставувањето на GPS конекција во возило може да потрае подолго. Ако сте во затворена просторија, излезете на отворено за да примите подобар сигнал. Ако сте надвор, поместете се на поотворено место. Осигурајте се дека Вашата рака не ја покрива GPS антената на Вашиот уред. Ако временските услови се лоши, тоа може да влијае на јачината на сигналот. Некои возила имаат затемнети (атермиски) прозорци, кои можат да ги блокираат сателитските сигнали.

П: Зошто не можам да го пронајдам уредот на мојот прилател додека користам Bluetooth конективност?

О: Проверете дали двата уреда се компатибилни, дали имаат активирано Bluetooth конективност, и да не се во скриен режим. Проверете дали растојанието помеѓу двата уреда не е повеќе од 10 метри (33 стапки) и дека нема сидови или други пречки помеѓу уредите.

П: Зошто не можам да ја завршам Bluetooth конекцијата?

О: Доколку друг уред е поврзан со Вашиот уред, можете да ја прекинете конекцијата од другиот уред или со деактивирајте ја Bluetooth конективноста

во Вашиот уред. Одберете **Menu > Settings и Connectivity > Bluetooth > Bluetooth > Off.**

П: Што да правам ако меморијата е полна?

О: Избришете објекти од меморијата. Ако **Not enough memory to perform operation. Delete some data first.** или **Memory low. Delete some data from phone memory.** се покажува кога бришете неколку објекти во исто време, бришете објекти еден по еден, почнувајќи од најмалите објекти.

П: Зошто не можам да одберам контакт за мојата порака?

О: Картичката на контактот нема телефонски број, адреса, или e-mail адреса. Одберете **Menu > Contacts** и релевантниот контакт, и изменете ја контактната картичка.

П: Како да ја прекинам дата конекцијата кога уредот постојано започнува дата конекција?

О: Уредот може да се обидува да ја поврати мултимедијалната порака од центарот за мултимедијални пораки. За да го стопирате уредот да прави дата конекција, одберете **Menu > Messaging и Options > Settings > Multimedia message > Multimedia retrieval.** Одберете **Manual** за центарот за мултимедијални пораки да ги зачувува пораките за да може да бидат преземени подоцна, или **Off** да ги игнорирате сите дојдовни мултимедијални пораки. Ако одберете **Manual**, ќе примите известување кога ќе имате некоја нова порака во мултимедијалниот центар за пораки. Ако одберете **Off**, уредот не прави никакви мрежни конекции поврзани со мултимедијалните пораки. За да го прилагодите уредот да користи пакет дата конекција само ако стартувате апликација или акција која што има потреба од таква конекција, одберете **Menu > Settings и Connectivity > Admin. settings > Packet data > Packet data connection > When needed.** Ако ова не помогне, исклучете го уредот и повторно вклучете го.

"Зелени" совети

П: Може ли да го користам мојот Nokia уред како факс модем со компатибилен компјутер?

О: Не можете да го користите Вашиот уред како факс модем. Како и да е, со пренасочувањето на повици (мрежна услуга), можете да ги пренасочувате дојдовните факс повици на некој факс број.

П: Како да го калибрирам екранот?

О: Екранот се калибрира во фабриката. Доколку е потребно повторно да го калибрирате екранот, одберете **Menu > Settings и Phone > Touch input > Touch screen calibration**. Следете ги инструкциите.

П: Зошто добивам порака за грешка **Expired certificate** или **Certificate not valid yet** кога инсталирам некоја даунлоадирана апликација?

О: Ако **Expired certificate** или **Certificate not valid yet** се прикажува на екранот, дури и доколку сертификатот е валиден, проверете дали моменталните датум и време во Вашиот уред се правилни. Можеби сте го прескокнале прилагодувањето на датум и време кога сте го стартувале уредот за првпат, или мобилната мрежа не успеала да ги ажурира овие прилагодувања на Вашиот уред. За да го решите ова, одберете **Menu > Settings и Phone > Phone mgmt. > Factory settings**. Вратете ги фабричките прилагодувања, и кога уредот ќе се рестартира, наместете ги правилните датум и време.

23. "Зелени" совети

Еве неколу совети за како можете да допринесете во заштитата на околината.



Штедење енергија

Кога целосно ќе ја наполните батеријата и ќе го исклучите полначот од уредот, откачете го полначот од сидниот штекер.

Нема потреба да ја полните Вашата батерија толку често ако го направите следново:

- Затворете и исклучете ги апликациите, услугите и конекциите кои не ги користите.
- Намалете ја осветленоста на екранот.
- Наместете го уредот да влегува во режимот на штедење на енергија по минимален период на неактивност, ако е достапно во Вашиот уред.
- Исклучете непотребни звуци, како што се звуци на тастатурата и тонови на свонење.

Рециклирање

Повеќето од материјалите во Nokia телефонот може да се рециклираат. Проверете како да ги рециклирате Вашите Nokia производи на www.nokia.com/werecycle, или со мобилен уред, www.nokia.mobi/werecycle.

Рециклирајте го пакувањето и корисничките упатства спред Вашата локална шема за рециклирање.

Штедете хартија

Оваа упатство за корисникот Ви помага да започнете со Вашиот уред. За подетални инструкции, отворете ја помошта во уредот (во повеќето апликации, одберете **Options** > **Help**). За дополнителна поддршка, одберете www.nokia.com/support.

Научете повеќе

За повеќе информации за придонесот на околината на Вашиот уред, одберете www.nokia.com/ecodeclaration.

Информации за производот и безбедноста

Додатоци



Предупредување: Употребувајте само батерии, полначи, и други додатоци одобрени од Nokia за користење со овој одреден модел. Употребата на било какви други видови може да го поништи одобрението или гаранцијата, и може да резултира со опасност.

За достапноста на одобрени додатоци, проверете кај Вашиот продавач. Кога го отстранувате кабелот од било кој додаток, фатете и повлечете го приклучокот, а не кабелот.

Батерија

Информации за батеријата и полначот

Вашиот уред се напојува со струја од батерија што се полни. Батеријата наменета за користење со овој уред е BL-5J. Nokia може да направи дополнителни модели на батерии за овој уред. Овој уред е наменет за користење кога се снабдува со енергија од следниве полначи: AC-8E . Точниот број на моделот на полначот може да варира во зависност од типот на приклучокот. Варијантата на приклучокот се идентификува со еден од следниве: E, EB, X, AR, U, A, C, K, или UB.

Батеријата може да се полни и празни стотици пати, но на крајот таа ќе се истроши. Кога времињата за разговор и standby се значително пократки од нормално, заменете ја батеријата. Користете само батерии одобрени од Nokia и полнете ја само Вашата батерија само со полначи одобрени од Nokia наменети за овој уред.

Ако некоја батерија се користи за прв пат или ако батеријата не е користена подолго време, може да е неопходно да го приклучите полначот и потоа да го

исклучите и повторно да го вклучите за да започне полнењето на батеријата. Ако батеријата е целосно испразнета, може да потрае неколку минути пред индикаторот за полнење да се појави на екранот или пред да можат да се направат било какви повици.

Безбедно отстранување. Секогаш исклучете го уредот и отстранете го полначот пред да ја отстраните батеријата.

Правилно полнење. Отстранете го полначот од електричниот приклучок и од уредот кога не е во употреба. Не оставајте ја целосно наполнетата батерија поврзана за полначот, затоа што преполнувањето може да го скрати нејзиниот живот. Ако не се користи, целосно наполнетата батерија ќе го изгуби своето полнење со текот на времето.

Одбегнувајте екстремни температури. Секогаш обидувајте се да ја чувате батеријата помеѓу 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Екстремните температури го намалуваат капацитетот и животниот век на батеријата. Уредот со жешка или ладна батерија може привремено да не работи. Работата на батеријата особено е ограничена на температури значително под точката на мрзнење.

Не правете краток спој. Случаен краток спој може да се случи кога метален објект како што е монета, спојувалка или пенкало предизвика директно поврзување на позитивниот (+) и негативниот (-) крај на батеријата. (Тие изгледаат како метални ленти на батеријата.) Ова може да се случи, на пример, кога носите резервна батерија во Вашиот џеб или ташна. Краткото спојување на краевите може да ја оштети батеријата или објектот што е поврзан.

Фрлање. Не ги фрлајте батериите во оган бидејќи може да експлодираат. Фрлете ги батериите во согласност со локалните регулативи. Ве молиме рециклирајте кога е можно. Не фрлајте ја како отпад од домаќинството.

Истекување. Не ги растурајте, сечете, отварајте, кршете, виткајте, пробивајте или разделувајте келиите или батериите. Во случај на истекување на батеријата, спречете контакт на течноста од батеријата со кожата или очите. Доколку тоа се случи, веднаш исплакнете ги опфатените области со вода, или побарајте медицинска помош.

Информации за производот и безбедноста

Штета. Не ја модифицирајте, повторно составувајте, не се обидувајте да вметнете туѓи објекти во батеријата, или не ја потопувајте или изложувајте на вода или на други течности. Батериите можат да експлодираат ако се оштетат.

Правилно користење. Користете ја батеријата само за наменетата цел. Неправилното користење на батеријата може да резултира со оган, експлозија, или друга опасност. Ако уредот или батеријата се испушти, особено на цврста површина, и Вие мислите дека батеријата е оштетена, однесете ја до некој сервисен центар на проверка пред да продолжите да ја користите. Никогаш не користете било каков полнач или батерија што е оштетена. Чувајте ја Вашата батерија вон дофат на мали деца.

Упатства за проверка на Nokia батерии

Секогаш користете оригинални Nokia батерии за Ваша безбедност. За да проверите дали добивате оригинална Nokia батерија, купете ја од некој овластен Nokia сервисен центар или дилер, и проверете ја етикетата со холограм користејќи ги следниве чекори:

Холограм за проверка

1. Кога го гледате холограмот на етикетата, треба да го видите симболот на Nokia поврзување на раце од еден агол и логото на Nokia Оригинални Додатоци кога гледате од друг агол.



2. Кога холограмот го поместувате под агол лево, десно, доле и горе, треба да видите 1,2,3 и 4 точки на секоја страна по редослед.



Успешното завршување на чекорите не е целосно уверување за автентичноста на батеријата. Ако не можете да ја потврдите автентичноста или ако имате било каква причина да верувате дека Вашата Nokia батерија со холограмот на етикетата не е автентична Nokia батерија, треба да се воздржите од нејзино користење, и да ја однесете до најблискиот овластен Nokia сервисен центар или дилер за помош. За да дознаете повеќе за оригиналните Nokia батерии, видете ја страницата www.nokia.com/battery.

Грижа за Вашиот уред

Вашиот уред е производ со супериорен дизајн и изработка и кон него треба грижливо да се однесувате. Следниве сугестии ќе Ви помогнат да ја заштитите важечката гаранција.

- Чувајте го уредот сув. Талогот, влажноста и сите типови на течности и влага може да содржат минерали што ќе ги кородираат електронските кола. Ако Вашиот уред сепак се навлажни, отстранете ја батеријата и оставете уредот целосно да се исуши пред да ја смените.
- Не го користете или чувајте уредот во прашливи, нечисти места. Неговите подвижни делови и електронски компоненти може да се оштетат.
- Не го чувајте уредот на високи или студени температури. Високите температури може да го намалат векот на електронските уреди, да ги оштетат батериите или да искриват или растопат одредени пластични делови. Кога уредот се загрева до неговата нормална температура од некоја студена температура, во внатрешноста на уредот може да се формира влага и да ги оштети плочките на електронските кола.
- Не се обидувајте да го отворите уредот на друг начин освен како што е наведено во ова упатство.

Информации за производот и безбедноста

- Не го испуштајте удирајте или тресете уредот. Грубото ракување може да ги скрши внатрешните плочки на колата и прецизната механика.
- Не користете груби хемикалии, раствори за чистење, или јаки детергенти за чистење на уредот. Користете само некое нежно, чисто, суво платно за да ја исчистите површината на уредот.
- Не обојувајте го уредот. Бојата може да ги заглави подвижните делови и да спречи правилно функционирање.
- Користете ја само антената што е приложена или нејзина одобрена замена. Неодобрените антени, модификации или приклучоци може да го оштетат уредот и да ги прекршат правилата кои важат за радио уреди.
- Користете ги полначите во затворен простор.
- Направете резервни копии на сите податоци што сакате да ги зачувате, како што се контакти и белешки од календарот.
- За да го ресетирате уредот од време на време за оптимални перформанси, исклучете го уредот и отстранете ја батеријата.

Овие предлози се однесуваат подеднакво на Вашиот уред, батерија, полнач, или било кој додаток.

Рециклирање

Секогаш вратете ги искористените електронски производи, батерии, и материјали за пакување на назначени места за собирање. На овој начин помагате во спречувањето на неконтролираното фрлање на отпадоци и го промовирате рециклирањето на материјали. Проверете ја информацијата за околината на производот и тоа како да ги рециклирате Вашите Nokia производи на www.nokia.com/werecycle, или www.nokia.mobi/werecycle.



Симболот на пречкртана корпа за отпадоци на Вашиот производ, батерија, литература, или пакување Ве потсетува дека сите електрични или електронски производи, батерии, и акумулатори мора да се однесат на одредено место за собирање на крајот од нивниот работен век. Ова барање се применува во Европската Унија. Не ги фрлајте овие производи како

несортиран општински отпад. За повеќе информации за околината, видете ги Еко-Декларациите на производот на страницата www.nokia.com/environment.

Дополнителни безбедносни информации

Мали деца

Вашиот уред и неговите додатоци не се играчки. Тие може да содржат мали делови. Чувајте ги вон дофатот на мали деца.

Опкружување при работа

Овој уред е во согласност со упатствата за изложеност на RF во нормална позиција на користење на увото или најмалку 1,5 сантиметри (5/8 инчи) оддалеченост од телото. Каква било футрола за носење, спојувалка за каиш или држач при функционирањето на телефон што се носи на тело не треба да содржат метал и треба да го постават производот на погоре наведената оддалеченост од Вашето тело.

За да испраќате датотеки со податоци или пораки на овој уред му е потребна квалитетна врска со мрежата. Датотеките со податоци или пораките може да бидат одложени се додека таква конекција не е достапна. Следете ги инструкциите за растојанието на оддалеченост се додека преносот не заврши.

Некои делови од уредот се магнетни. Металните материјали може да бидат привлечени кон уредот. Не ставајте кредитни картички или други магнетни медиуми за чување на податоци блиску до уредот, бидејќи информациите што се зачувани на нив можеже да бидат избришани.

За време на продолжената работа како што е активна податочна конекција со висока брзина, уредот може да се загрее. Во повеќето случаи, оваа состојба е нормална. Ако се сомневате дека уредот не работи правилно, однесете го до најблискиот овластен сервис.

Медицински уреди

Работата на радио предавателна опрема, вклучувајќи ги и безжичните телефони, може да пречи на функционирањето на несоодветно заштитените

Информации за производот и безбедноста

медицински уреди. Консултирајте се со некој лекар или со производителот на медицинскиот уред за да одредите дали тие се адекватно заштитени од надворешна RF енергија. Исклучете го Вашиот уред кога поставените одредби Ви налагаат да го сторите тоа. Болниците или здравствените установи може да користат опрема чувствителна на надворешна RF енергија.

Вградени медицински уреди

Производителите на медицински уреди препорачуваат минимална оддалеченост од 15,3 сантиметри (6 инчи) помеѓу некој безжичен уред и некој вграден медицински уред, како што се пејсмејкер или вграден кардиовертер дефибрилатор, за да одбегнете потенцијални пречки со медицинскиот уред. Лицата што имаат такви уреди треба:

- Секогаш чувајте го безжичниот уред на повеќе од 15,3 сантиметри (6 инчи) од медицинскиот уред.
- Да не го носат безжичниот уред во џебот на градите.
- Држете го безжичниот уред на увото спротивно од медицинскиот уред.
- Исклучете го безжичниот уред доколку постои каква било причина за сомнеж дека постојат некакви пречки.
- Следете ги насоките од производителот за вградениот медицински уред.

Ако имате било какви прашања во врска со користењето на Вашиот безжичен уред со некој вграден медицински уред, консултирајте се со Вашиот обезбедувач на здравствена заштита.

Апаратчиња за слушање

Некои дигитални безжични уреди може да пречат на одредени апаратчиња за слушање.

Возила

RF сигналите може да влијаат на неправилно инсталираните или несоодветно заштитените електронски системи во моторните возила како што се електронските системи за вбригување на горивото, електронските системи за

спречување на блокирањето при кочење, електронските системи за контрола на брзината и системите на воздушните перничиња. За повеќе информации, проверете со произведувачот на Вашето возило или неговата опрема.

Само квалификуван персонал може да го сервисира уредот или да го инсталира уредот во возило. Неправилната инсталација или сервис може да бидат опасни и може да ја направат невалидна Вашата гаранција. Редовно проверувајте дали целата опрема на безжичниот уред во Вашето возило е правилно поставена и правилно работи. Не чувајте или пренесувајте запаливи течности, гасови или експлозивни материјали во истиот оддел со уредот, неговите делови или додатоци. Запомнете дека воздушните перничиња се наддуваат со огромна сила. Не ги ставајте Вашиот уред или додатоци на областа за отварање на воздушните перничиња.

Исклучете го Вашиот уред пред да се качите на авион. Употребата на безжични телеуреди во некој авион може да биде опасна за работата на авионот и може да е незаконска.

Потенцијално експлозивни средини

Исклучете го Вашиот уред во која било област со потенцијално експлозивна атмосфера. Почитувајте ги поставените упатства. Искриите во таквите области може да предизвикаат некоја експлозија или пожар кои што може да предизвикаат телесни повреди или смрт. Исклучете го уредот во места за полнење гориво како што се во близина на бензински пумпи. Придржувајте се до ограничувањата во области за складирање и дистрибуција на гориво; хемиски фабрики; или каде што се вршат експлозии. Областите со потенцијално експлозивна атмосфера се често, но не секогаш, јасно означени. Тие вклучуваат области каде што ќе Ви биде советувано да го исклучите моторот на Вашето возило, под палубата на бродовите, при трансфер на хемикалии или установи за складирање каде што воздухот содржи хемикалии или честички како што се зрнца, прашина или метален прав. Треба да проверите кај производителите на возила кои што користат течен гас како гориво (како што се пропан или бутан) за да одредите дали овој уред може безбедно да се користи во нивна близина.

Итни повици



Важно: Овој уред функционира користејќи радио сигнали, безжични мрежи, земјени мрежи и функции програмирани од корисникот. Ако Вашиот уред поддржува гласовни повици преку интернет (интернет повици), активирајте ги и интернет повиците и мобилниот телефон. Уредот ќе се обиде да оствари итни повици и преку мобилните мрежи и преку Вашиот обезбедувач на интернет повик доколку двете се активирани. Не може да се гарантираат конекции во сите услови. Никогаш не треба да се потпрете само на било кој безжичен уред за важни разговори како што се итни медицински случаи.

За да остварите интен повик:

1. Ако уредот не е вклучен, вклучете го. Проверете дали постои соодветна јачина на сигналот. Во зависност од Вашиот уред, можеби ќе треба да го завршите следноцо:
 - Вметнете SIM картичка доколку Вашиот уред користи некоја.
 - Отстранете одредени ограничувања на повик ако имате активирано во Вашиот уред.
 - Променете го Вашиот профил од режимот офлајн профил во некој активен профил.
 - Ако екранот и копчињата се заклучени, излизгајте го копчето за заклучување од страна на уредот за да ги отклучите.
2. Притиснете го копчето за завршување онолку пати колку што е потребно да го испразните екранот и да го подготвите уредот за повици.
3. За да го отворите повикувачот, одберете **Telephone** или
4. Внесето го официјалниот итен број за Вашата моментална локација. Итните броеви се разликуваат според локацијата.
5. Притиснете го копчето за повикување.

Кога правите итен повик, дадете ги сите неопходни информации што е можно попрецизно. Вашиот безжичен уред може да е единственото средство за

комуникација на местото на несреќата. Не прекинувајте го повикот додека не добиете дозвола за тоа.

Информации за сертификација (SAR)

Овој мобилен уред ги исполнува упатствата за изложеност на радио бранови.

Вашиот мобилен уред е радио предавател и примател. Тој е дизајниран да не ги надмине ограничувањата за изложеност на радио бранови препорачани со меѓународните упатства. Упатствата се развиени од независната научна организација ICNIRP и вклучуваат безбедносни граници поставени за да се осигура безбедноста на сите лица, без оглед на возраста и здравјето.

Упатствата за изложеност кај мобилните уреди користи единица мерка позната како Специфична Апсорпциона Стапка или SAR. Ограничувањето за SAR наведено во упатствата на ICNIRP е 2,0 вати/килограм (W/kg) во просек на 10 грама ткиво. Тестовите за SAR се изведуваат со користење стандардни оперативни позиции при што уредот предава на највисокото сертифицирано ниво на енергија во сите тестирани фреквенциони должини. Вистинското ниво на SAR на уред кој работи може да биде под максималната вредност бидејќи уредот е дизајниран да ја користи само енергијата потребна да се допре до мрежата. Таа количина се менува во зависност од бројни фактори како што е колку блиски сте до мрежната базна станица.

Највисоката дозволена SAR вредност кога уредот се употреба на уво според ICNIRP е 1,10 W/kg.

Употребата на додатоци за уредот може да резултира со различни SAR вредности. Вредностите на SAR може да се разликуваат во зависност од националните барања за известување и тестирање и од брановата должина на мрежата. Дополнителни информации за SAR може да се најдат кај информација за производот на www.nokia.com.

Индекс

Симболи/Нумерички

A-GPS (помошен GPS) 114
Bluetooth 139, 140
Bluetooth конективност
адреса на уред 141
блокирање уреди 143
видливост на уред 140
вклучување/исклучување 140
испраќање на податоци 141
прилагодување 140
примање податоци 142
спарување на уреди 141
cell broadcast пораки 69
DRM (digital rights management) 165
e-mail 64, 67
e-mail пораки 65
GPS
барања за позиција 116
GPS (global positioning system) 113
GPS (Global Positioning System) 113
IM (инстант пораки) 76
Java апликации 151
JME Java поддршка за апликација 151
Mail for Exchange 67
MMS (multimedia message service) 61, 63, 70
Nokia Care 28

Nokia Map Loader 121
Nokia Ovi Player 86
Nokia информации за поддршка 11
Nokia сметка 73, 79
offline профил 33
Ovi Contacts 72, 73
додавање пријатели 75
ознаки 79
персонализација 80
пребарување 75
прилагодувања 78
прилагодувања за поврзување 81
присуство 79
профили 74
синхронизирање 77
споделување на Вашата локација 74, 80
статус на достапност 74
Ovi Контакти 73
Ovi музика 87
Ovi Продавница 147
PIN2 код 14
PIN код 14
PUK кодови 14
RealPlayer 154
SIM картичка
вметнување 17
отстранување 37
пораки 68
SIP 145

SMS (short message service) 61
 Symbian апликацији 151
 UPIN код 14
 UPUK код 14
 USB кабелска конекција 144
 Video Centre 103
 web дневници 110
 web конекција 107

А

авто-ажурирање на време/
 датум 148
 авто-тајмер
 камера 96
 аларм
 белешка од календарот 149
 аларм на календарот 149
 алатки за навигација 113
 антени 33
 апликацији 151
 апликација за помош 11
 аудио пораки 61

Б

батерија
 вметнување 18
 зачувување енергија 15
 безбедносен код 14
 безбедносен модул 165
 безбедност
 web пребарувач 112
 сертификати 163
 Безбедност на SIM картичка 162
 белешки 157

бирани броеви 47
 блогови 110
 брзо бирање 42
 будилник 148

В

видео
 мои видео записи 105
 префрлување на видео
 клипови 106
 пуштање видео клипови 105
 споделено 47
 видео клипови
 споделено 43
 видео центар
 видео канали 105
 даунлоадирање 103
 прикажување 103
 виртуелна тастатура 49, 52
 влезни точки 135
 групи 136
 внесување текст 51, 53, 54
 врвка за околу рака 37
 време и датум 148
 вчитување медија датотеки 101

Г

галерија 99
 организирање 99
 прикажување 99
 прикажување на видеа 99
 прикажување на слики 99
 гласовна контрола 159
 гласовни команди 42, 159

Индекс

Исто така видете *говорно бирање*
гласовни повици
Видете *повици*
гласовно повикување 42

Д

далечински SIM режим 143
далечинско поштенско
сандаче 65
дата конекции 138
 PC конективност 144
 кабел 144
 надградби на уредот 160
 синхронизација 138
датум и време 148
дачечинско заклучување
 Видете *заклучување на уредот со SMS*
дневник на повици 48
доводи, вести 110
доводи за вести 110
додачи 110, 160
дојдовно сандаче
 порака 62
дојдовно сандаче, порака 62

Е

екран на допир 26, 38, 52, 54

З

забранување повици 169
заклучување на копчињата 24

заклучување на тастатурата 24
заклучување на уредот со SMS 35
заштита на авторски права 165
звучник 35
зумирање 97

И

индикатори и икони 31
инсталирање на апликации 151
интернет конекција 107
 Исто така видете *пребарувач*
информации за локација 113
информации за
 позиционирање 113
исклучување на звук 40

К

кабелска конекција 144
календар 149
 лента со алатки 149
калкулатор 157
камера
 авто-тајмер 96
 видео режим 97
 доделување слики на
 контакти 94
 индикатори 91, 97
 информации за локација 95
 испраќање слики 94
 опции 94
 режим на секвенца 96
 режим на фотографирање 93
 снимање 98
кеш меморија 112

код за заклучување 14
кодови за пристап 14
компјутерски конекции 144

Исто така видете *дата
 конекции*

конекција за пакет податоци

прилагодување 145

контакти 56

бришење 56

гласовни ознаки 56

зачувување 55

изменување 55

испраќање 56

копирање 58

преглед 55

синхронизирање 138

слики во 55

стандардни 57

тонови на свонење 57

контроли за јачина на звук 35

конференциски повици 41

копчиња и делови 22

корисни информации 11

Л

лента со контакти 32

лиценци 165

лични сертификати 163

М

Мапи 118

гласовно водење 128

елементи за приказ 120, 130

зачувување места 125

зачувување правци 125

информации за сообраќајот 130

испраќање места 126

менување приказ 121

навигација 129

наоѓање локации 123

одење пеш 131

Омилени 126

организирање места 126

организирање правци 126

планирање правци 132

позиционирање 122

правци за возење 129

пребарување 119

прегледување детали на

локација 124

преземање мапи 121

синхронизирање 128

споделување на локации 127

медиа

RealPlayer 154

музички плеер 83

Медиа копче 28

Медиа лента 28

меморија

web кеш 112

бришење 16

мемориска картичка 19, 150

правење резервни копии на

датотеки 150

мени 25

Мини Мапа 109

мрежни прилагодувања 134

Индекс

музички плеер 83
плејлисти 84
мултимедијални пораки 61, 63,
70

Н

надградба на софтвер 12
надградби 13
надградби на софтвер 13
надградби на уредот 160
недели прилагодувања 149

О

објави

даунлоади 89
прилагодување 88
објавување 85
одбивање на повици 40
Видете *одбивање на повици*
одговарање на повици 40
ознаки за земја 116
ознаки за страна 111
опција за завршување на сите
повици 42
општи информации 11
отпуштање на повици 40
отстранување на апликации 154
отстранување на проблеми 169

П

пакет дата конекција
бројачи 48

прилагодувања за пристапна
точка 136

папка на испратени пораки 60
персонализација 81
песни 83
повик на чекање 42
повици 38

бирани 47
конференција 41
ограничување
Видете *фиксно бирање*
одбивање 40
одговарање 40
опции за време на 39
повторно повикување 167
прилагодување 167
примени 47
пропуштени 47
траење од 48

позадина 81
појдовно сандаче, порака 60
покани

видео споделување 47
помошен GPS (A-GPS) 113
пораки

e-mail 65
глас 40
икона за дојдовни 62
мултимедија 63
папки за 60
прилагодување 69

Поставување на телефон 29
почетен екран 24

поштенско сандаче
 e-mail 65
 глас 40
 правење на резервни копиина
 меморијата на уредот 149
 пребарување 146
 пребарувач
 барање содржини 111
 безбедност 112
 додатоци 110
 кеш меморија 112
 лента со алатки 109
 ознаки за страна 111
 пребарување страници 108, 109
 преглед на страница 109
 презентации, мултимедија 63
 прекинувач за заклучување 24
 пренесување музика 86
 префрлување содржини 29
 прилагодувања 158
 прилагодувања за ргоху 137
 прилагодувања за датум и
 време 158
 прилагодувања за екран 35
 прилагодувања за јазикот 159
 прилагодувања за
 позиционирање 117
 прилагодувања за сензор 35
 прилагодувања за снимање
 во камера 92
 прилагодувања за
 фотографирање
 во камера 92

прилагодувања на
 апликацијата 160
 прилагодувања на екранот 159
 прилагодување 92, 160
 Bluetooth конективност 140
 SIP 145
 апликации 160
 видео центар 106
 влезни точки 135, 136
 датум и време 158
 екран 159
 јазик 159
 контрола на име на пристапна
 точка 146
 мрежа 134
 објави 88
 пакет дата пристапни точки 136
 пакет податоци 145
 повици 167
 позиционирање 117
 пораки 70
 пренасочување на повик 168
 сертификати 163
 споделување на видео 44
 прилози 63, 66
 присуство 79
 профили 82
 offline ограничувања 33
 персонализација 82

Р

радио

слушање 90
 станици 90

Индекс

ресурси за поддршка 11
речник 157
роаминг 134

С

светло за известување 166
сензор за близина 38
сертификати 163
симање на видео клипови 97
синхронизација 77
синхронизација на податоци 138
слушалки 36
сметки 79
софтверски апликации 151
спикерфон 35
споделено видео 43
споделување медија датотеки
онлајн 101
споделување на Вашата
локација 78
споделување на видео
потреби 44
споделување видео во живо 45
споделување видео клипови 45
Споделување онлајн 101
активирање на услуги 101
креирање на објави 102
објавување 103
претплатување 101
сметки 102

Т

текстуални пораки
SIM пораки 68

испраќање 61
одговарање на 62
прилагодување 70
примање и читање 62

теми 81

тонови 82

тонови на свонење 82

траење на повици 48

У

управување со апликации 151

прилагодување 154

управување со датотеки 149,
150

организирање на датотеки 150

правење резервни копии на
датотеки 150

услуги за разговор (IM) 76

услужни команди 69

услужни пораки 63

Ф

фабрички прилагодувања

враќање 165

фиксно бирање 59

фотографии

Видете *камера*

Ч

часовник 147, 148

местење на време 147

местење на датум 147

часовник на светот 148